


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2016 Бр. 1
29 Февруари 2016

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло на производите

Лицени

Застапување

Скопје

Год. 2016 Бр. 1

29 Февруари 2016

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принципе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2016 бр.1, 29 Февруари 2016

©2016

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекѝор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

ѝлавен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

комѝјуѝерска и ѝрафичка обрабоѝка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачоѝ

11 Октомври 25, Скопје

ѝел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

<http://www.ippo.gov.mk>

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.



СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

1

ПАТЕНТИ

ПРЕГЛЕДИ

2 – 42

Пренос, Престанок

4 – 5

5 – 6

ТРГОВСКИ МАРКИ

Пријави на Трговски Марки

43 - 201

43 – 77

Прегледи

74 – 77

Решенија на Трговски Марки

78 – 200

Прегледи

187 – 195

Промени, пренос, продолжувања, спојување, престанок, истекување

195 – 200

Парцијални Решенија на Трговски марки

201

Прегледи

201

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Решенија на Индустриски дизајн

202 – 204

203

Прегледи

204

Застапници

205



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-стриската сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање



- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - SU број на пријавата година ех - YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

(51) **C 04B 00/00**

(11) **5820**

(21) **2014/221**

(30) П 20140221 27/05/2014 МК

(73) **Хазби Лика**

ул. 113 бр. 20, 1200 Тетово, МК

(72) Хазби Лика

(54) **ВЕШТАЧКИ КАМЕН ЗА ДЕКОРАЦИЈА
НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И МЕТОДИ ЗА
НИВНО ПРОИЗВОДСТВО**

(51) **F 03B 17/00, 7/00**

(11) **5841**

(21) **2014/429**

(73) **Ушевски Војо**

ул. Андреј Мазон бр. 5 1000 Скопје, МК

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Ушевски Војо

(54) **ПОСТРОЈКА КОЈА Е ПОГОНУВАНА ОД
СОПСТВЕНАТА РОТАЦИОНА ТЕЖИНА И
ЕДНАШ ВНЕСЕНА ТЕЧНОСТ**

(57) Постројка за добивање на компримиран
воздух, која се состои од три подсистеми,
функционално поврзани помеѓу себе

(систем од турбински сегменти(3.1), клипови
(3.2) и комори и систем за складирање и
управување на компримираниот воздух), се
темели на мултипликација на ефектот на
ротационо движење на турбински сегменти
реализирани на начин кој овозможува еднаш
внесена течност да се користи за погонување
на истите.
Ваквиот систем од сегменти (1.9) поврзан во
синхронизиран систем на клипови и комори,
под дејство на ротацијата и сопствената
тежина генерира компримиран воздух, кој
може да се користи за погонување или
вршење на корисна работа

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8C04B00/00	8C04B00/00	5820	A
8F03B7/00	8F03B17/00	5841	A
8F03B17/00	8F03B17/00	5841	A



ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Хазби Лика	C 04B 00/00	5820	A
Ушевски Војо	F 03B 17/00, 7/00	5841	A

ПРЕНОС

(11) 2270

(73) **PIOFLEX Vermögensverwaltung GmbH**
Robert-Bosch-Strasse 2, 79211 Denzlingen,
DE

(11) 3947

(73) **Myelo Therapeutics GmbH**
Robert-Rossle-Str. 10, 13125 Berlin, DE

(11) 3914

(73) **VICTORIA LINK LIMITED**
EA 120, Level 1, Easterfield Building,
Kelburn Parade, Wellington, NZ

(11) 4555

(73) **Theravance Biopharma R&D IP, LLC**
901 Gateway Boulevard South San
Francisco, CA 94080, US

(11) 4668

(73) **Theravance Biopharma R&D IP, LLC**
901 Gateway Boulevard South San Francisco,
CA 94080, US

(11) 4856

(73) **Theravance Biopharma R&D IP, LLC**
901 Gateway Boulevard South San
Francisco, CA 94080, US

(11) 4779

(73) **Theravance Respiratory Company, LLC**
901 Gateway Boulevard, South San
Francisco, CA 94080, US

(11) 4822

(73) **Canbex Therapeutics Limited**
The Network Building 97 Tottenham Court
Road London W1T 4TP, UK

(11) 5286

(73) **Alexion Pharmaceuticals, Inc.**
352 Knotter Drive, Cheshire, Connecticut
06410, US

ПРОМЕНИ

(11) 1262

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

(11) 1262

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

(11) 1787

(73) Biogen MA Inc.

250 Binney Street, Cambridge, MA02142, US

(11) 2270

(73) PIOFLEX Vermögensverwaltung GmbH
Robert-Bosch-Strasse 2, 79211 Denzlingen,
DE

(11) 3914

(73) VICTORIA LINK LIMITED

EA 120, Level 1, Easterfield Building,
Kelburn Parade, Wellington, NZ

СПОЈУВАЊЕ

(11) 1262

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

(11) 1262

(73) Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

ПРЕСТАНОК

(11) 608

(73) The Wellcome Foundation Limited

Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB

(11) 2618

(73) American Silver, LLC

80 West Canyon Crest Road, Alpine, Utah 84004, US

(51) **B 26D 3/30, A 21C 15/04, B 26D 7/06, 7/26**

(11) **5825**

(13) T1

(21) **2012/443**

(22) 28/11/2012

(45) 29/02/2016

(96) 10/06/2009 EP09447024.2

(97) 29/08/2012 EP2260984

(73) **Hahn A. bvba**

Kesterbeekbos, 31, 1501 Buizingen, BE


(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Hahn A. bvba

(54) **"МЕТОД И НАПРАВА ЗА СЕЧЕЊЕ
ЛЕБ"**

(57) 1 Метод за сечење леб, особено векни леб што имаат долгнавест или основен долгнавест облик, од лежиште (1) што се состои од еден или повеќе надолжни странични сидови (2) го дефинираат првиот дел (5), познат како дел за храна, за внесување на векната леб за сечење, а вториот дел (6), познат како дел за сечење, и каде што единствениот страничен сид, или

на еден од страничните сидови, е предвидено, во близина на делот за сечење, со надолжниот отвор (7) поминување на кружен нож за сечење (8) што може да ротира спротивно од стрелките на часовникот и е монтиран ротационо на вратило (9) надвор од лежиштето, споменатиот метод што се состои во поставување на лебот во делот за храна по раздвоеноста во внатрешноста на лежиштето помеѓу крајот на ножот и поставено кон отворот, прицврстените средства за насочување на лебот, се прилагодени по потреба, и добивањето на исечен леб, се карактеризираат со тоа што споменатата раздалеченост во внатрешноста на лежиштето се прилагодува со промена на позицијата на вратило кое го држи сечилото, така што, поради ефектот на ротирачкото сечилото, лебот, чие движење од страна на влечни сила на споменатото ротирачкото сечилото, се исечени лонгитудинално по целата должина или преку еден негов дел.
има уште 12 патентни барања.



Начрт 1

(51) **C 07D 215/48, A 61K 31/4709, A 61P 31/10, C 07D 401/12, 407/12, 409/12, 413/12, 417/12**

(11) **5816**

(13) T1

(21) **2013/473**

(22) 14/11/2013

(45) 29/02/2016

(30) 0180899 29/12/2009 EP

(96) 28/12/2010 EP10798128.4

(97) 23/10/2013 EP2519503

(73) **POLICHEM S.A.**

50 Val Fleuri 1526 Luxembourg, LU


(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) GAGLIARDI, Stefania; DEL SORDO, Simone; MAILLAND, Federico and LEGORA, Michela

(54) **СЕКУНДАРНИ ДЕРИВАТИ НА 8-ХИДРОКСИКИНОЛИН-7-КАРБОКСАМИД УПОТРЕБЕНИ КАКО АНТИФУНГАЛЕН АГЕНС**

(57) 1 Соединението од општата формула (I) или неговата фармацевтски прифатлива сол



се користи како антифунгален агенс; назначено со тоа што А е:

- " -(CH₂)_m-X₁,
- " -(CH₂)_m-C₃-C₈ циклоалкил,
- " -(CH₂)_m-W-X₂,
- " -(CH₂)_m-W-X₁, или
- " -(CH₂)_m-CHR₉-(CH₂)_m-X₁;

со тоа што X₁ е:

- " -арил, по потреба заменет се еден, два или три R₄,
- " -хетероцикличен, по потреба заменет

со еден или два R₅,

- " -C₁-C₈ алкил,
- " -CH(OH)-фенил,
- " S-фенил,
- " -NHSO₂-фенил,
- " -CN,
- " -OH,
- " - C₃-C₈ циклоалкил, или
- " -4-циано-2,3,4,5-тетрафлуоро-фенил;

со тоа што X₂ е:

- " - арил,
- " - хетероцикличен,
- " -C₁-C₈ алкил,
- " -CH(OH)-фенил, или
- " - C₃-C₈ циклоалкил;

со тоа што W е:

- " Фенил,
- " нафтил,
- " бифенил,
- " тетраhydro-нафтил, или
- " флуоренил;

каде хетероцикличниот е 5,6 или 7 член сатуриран или несатуриран прстен изграден од еден до три хетероатоми избрани од групата која се состои од азот, кислород и сулфур, со вклучување на бициклична група во која било кој од горенаведените хетероциклични атоми е фузиран во бензенски прстен или друг хетероцикличен; каде циклоалкил е сатуриран или несатуриран хидрокарбонски прстен кој вклучува бициклична група во која горенаведениот прстен е поврзан за бензенски, хетероцикличен или друг хидрокарбонски прстен;

каде R_g е:


- " - C₁-C₇ алкил,
- " - C₃-C₈ циклоалкил,
- " - C(O)R₁₁,
- " - C(O)NHR₁₁,
- " - CH₂OH,
- " - CO₂R₁₁, или



" - арил;
 каде R11 е:
 " - H,
 " - C1-C7 алкил,
 " -(CH₂)_m-X1,
 " -(CH₂)_m-C3-C8 циклоалкил;
 каде R4 е:
 " - F,
 " - Cl,
 " - Br,
 " - I,
 " - NO₂,
 " - CF₃,
 " - CN,
 " -CH₂OH,
 " - C1-C6 алкил,
 " - W-R10,
 " -(CH₂)_m- арил,
 " -(CH₂)_m- хетероциличен
 " -(CH₂)_m-C3-C8 циклоалкил,
 " - SO₂-NH-хетероциличен,
 " -(CH₂)_m-NR14R15,
 " -(SO₂)- NR14R15,
 " -(C=O)- NR14R15, или
 " -(N-C=O)- NR14R15;
 каде R5 е:
 " - H
 " - F,
 " - Cl,
 " - Br,
 " - CF₃,
 " - W-R10,
 " - C1-C6 алкил,
 " -(CH₂)_m- арил,
 " -(CH₂)_m- хетероциличен, или
 " -(CH₂)_m-C3-C8 циклоалкил;
 каде R10 е:
 " - H
 " - C1-C6 алкил,
 " -(CH₂)_m- арил,

" -(CH₂)_m- хетероциличен, или
 " -CH (R12)R13;
 каде R12 е:
 " - H,
 " -(CH₂)_m-CO₂-C1-C6 алкил,
 " -(CH₂)_m- фенил,
 " -(CH₂)_m- хетероциличен,
 " - C1-C6 алкил,
 " - C1-C4 алкил NH-COOCH₂-бензил,
 или
 " - C1-C4 алкил - S-CH₃;
 каде R13 е:
 " - NH-CO₂C(CH₃)₃,
 " -CN,
 " -COOH, или
 " - CO₂R11;
 каде R14 и R15 се, независно еден од друг
 избрани помеѓу:
 " - H
 " - C1-C6 алкил,
 " -(CH₂)_m- арил,
 " -(CH₂)_m- циклоалкил,
 " -(CH₂)_m- хетероциличен,
 " -(CH₂)_m-W-R10,
 " -(CH₂)_m- CN,
 " земен заедно со азотен атом за кој се
 врзани за да формираат супституиран 5 до 8
 член хетеромоноцикличен кој содржи од еден
 до три хетероатоми избрани од групата која
 се состои од азот, кислород и сулфур, или
 " земен заедно со азотен атом за кој се
 врзани да формираат по потреба
 супституиран 5 до 8 член
 хетеромоноцикличен кој е фузиран во еден
 или дво сатуриран или несатуриран прстен
 или за друг супституиран кој содржи од еден
 до три хетероатоми избрани од групата која
 се состои од азот, кислород и сулфур;
 каде m е цел број од 0 до 6.
 има уште 18 патентни барања.

Слика 1



(51) В 60Т 7/12, 13/26, 13/40, 13/46, 13/57, 13/66, 15/02, 15/04, 15/18, 15/30, 17/22, 8/17, 8/18

(11) 5817

(13) T1

(21) 2015/118

(22) 03/03/2015

(45) 29/02/2016

(30) 201001387 20/09/2010 --

(96) 12/09/2011 EP11755334.7

(97) 03/12/2014 EP2619048

(73) **KNORR-BREMSE Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH**

Moosacher Strasse 80 80809 München, DE


(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(72) CZYPIONKA, Simon; HELLER, Martin; KRUSCHE, Michael; KRYLOV, Vladimir; ROMANOV, Sergey and SIMON, Timm

(54) **КОНТРОЛЕН ВЕНТИЛ ЗА АВТОМАТСКИ КОМПРЕСИРАНИ ВОЗДУШНИ СОПИРАЧКИ**

(57) 1 Соединение коешто е одбрано од следната табела:
и стереоизомери, тавтомери, солвати и неговите прифатливи фармацевтски соли.
има уште 14 патентни барања.



Слика 1

(51) **C 07D 405/12, A 61K 31/404, A 61P****25/00, 3/00**(11) **5818**

(13) T1

(21) **2015/119**

(22) 03/03/2015

(45) 29/02/2016

(30) 20080112145P 06/11/2008 US and

20080112152P 06/11/2008 US

(96) 12/11/2008 EP08876364.4

(97) 17/12/2014 EP2365972

(73) **Vertex Pharmaceuticals Incorporated****50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) VAN GOOR, Fredrick; RUAN, Sara, S.,
Hadida; GROOTENHUIS, Peter, D., J.; MILLER,
Mark, T.; MCCARTNEY, Jason; ZHOU, Jinglan;
BEAR, Brian and NUMA, Mehdi, Michel, Djamel**(54) МОДУЛАТОРИ НА АТП-ВРЗУВАЧКИ
КАСЕТНИ ПРЕНЕСУВАЧИ**

(57) 1 Соединение коешто е

има уште 11 патентни барања.

(51) **C 07D 307/85, A 61K 31/343, A 61P 3/00,
C 07D 405/04, 405/12**(11) **5819**

(13) T1

(21) **2015/120**

(22) 03/03/2015

(45) 29/02/2016

(30) 20080300183 18/04/2008 --

(96) 30/03/2009 EP09731855.4

(97) 14/01/2015 EP2262785

(73) **Merck Patent GmbH****Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SENGUPTA, Saumitra; ROCHE, Didier;
MAUTINO, Gisèle; KOBER, Ingo; CONTARD,
Francis; CHRISTMANN-FRANCK, Serge;
SISTLA, Ramesh and VENKATESHWAR RAO,
Gummadi**(54) БЕНЗОФУРАН ДЕРИВАТИ КАКО FXR
МОДУЛАТОРИ**

- (57) 1 Соединенијата избрани од групата:
- 4-(4-Бромо-2-етоксикарбонил-бензофуран-5-ил)-пиперазин-1-карбоксилна киселина терц-бутил естер
 - 2-[4-(4-Бромо-2-карбокси-бензофуран-5-ил)-пиперазин-1-карбонил]-пиролидин-1-карбоксилна киселина терц-бутил естер
 - 4-(4-Хлоро-2-етоксикарбонил-бензофуран-5-ил)-пиперазин-1-карбоксилна киселина терц-бутил естер
 - 5-[4-(3-Метокси-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина амид
 - 5-[4-(4-Метокси-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина амид
 - 5-[4-(3-Трифлуорометил-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2- карбоксилна киселина амид
 - 5-[4-(3-Хлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина амид
 - 5-[4-(3-Флуоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина амид
 - 5-[4-(3-Хлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина амид
 - 4-Бромо-5-[4-(4-метокси-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина амид
 - 5-(4-Бензенсулфонил-пиперазин-1-ил)-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(3-флуоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(3-хлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(3-флуоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(пиролидин-1-карбонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометил-бензилокси)-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-
 - 4-(2-Карбокси-бензофуран-5-иламино)-пиперидин-1-карбоксилна киселина терц-бутил естер
 - 2-[4-(4-Бромо-2-карбокси-бензофуран-5-ил)-пиперазин-1-карбонил]-пиролидин-1-карбоксилна киселина терц-бутил естер
 - 4-(4-Хлоро-2-етоксикарбонил-бензофуран-5-ил)-пиперазин-1-карбоксилна киселина терц-бутил естер
 - 4-(2-Карбокси-4-хлоро-бензофуран-5-ил)-пиперазин-1-карбоксилна киселина терц-бутил естер
 - 4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометил-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 5-[4-(3-Метокси-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(3-метокси-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(4-метокси-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(пиролидин-2-карбонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 5-[4-(адамантан-1-карбонил)-пиперазин-1-ил]-4-бромо-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(3-хлоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(2-флуоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(3-флуоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 5-(4-Бензоил-пиперазин-1-ил)-4-бромо-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 5-[4-(3,5-дифлуоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина амид
 - 4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометил-бензилокси)-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-



- карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(3-хлоро-бензилокси)-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(2-хлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(4-хлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(4-флуоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(2-хлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(4-хлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(пиридин-2-илокси)-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометил-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 5-[4-(3-Трифлуорометокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(3-цијано-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-(4-терц-бутилкарбамоил-пиперазин-1-ил)-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(3-флуоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(3,5-дихлоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(3,5-дифлуоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- амид
- 4-Бромо-5-(4-пиридин-3-илметил-пиперазин-1-ил)-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-(4-пиридин-4-илметил-пиперазин-1-ил)-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(3-фенокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(3,5-диметокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 5-[4-(3-алил-2-хидрокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-бромо-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 5-(4-Бензенсулфонил-пиперазин-1-ил)-4-бромо-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-(4-терц-бутилкарбамоил-пиперидин-1-ил)-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Хлоро-5-[4-(2-хлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Хлоро-5-[4-(3-хлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Хлоро-5-[4-(4-хлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Хлоро-5-[4-(2-флуоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Хлоро-5-[4-(3-флуоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Хлоро-5-[4-(4-флуоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Хлоро-5-[4-(3-трифлуорометил-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Хлоро-5-[4-(3-трифлуорометокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 5-[4-(3-Карбокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-хлоро-бензофуран-2-карбоксилна киселина

- 4-Хлоро-5-(4-пиридин-3-илметил-пиперазин-1-ил)-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(2-хлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(3-хлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(4-хлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(4-метокси-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(3-метокси-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(3-флуоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(3,5-дихлоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(3-флуоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(3-цијано-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(2-хлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина амид
- 4-Бромо-5-[4-(3-флуоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина етокси-амид
- 4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометил-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометокси-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(3-метокси-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(2,5-дихлоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(3,5-дихлоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(2-метил-1 Н-бензоимидазол-4-карбонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(5-трифлуорометил-пиридин-2-илокси)-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[1-(3-хлоро-бензил)-пиперидин-4-иламино]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(3-хлоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(2,5-дихлоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(3-метокси-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(3-трифлуорометил-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(3-трифлуорометокси-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(2-метил-1 Н-бензоимидазол-4-карбонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(1Н-Бензоимидазол-5-карбонил)-пиперазин-1-ил]-4-хлоро-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(2,5-дихлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(3,5-диметокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина



- 4-Хлоро-5-[4-(3-хлоро-фенилметансулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(2-Хлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(3-Флуоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-(2-Карбокси-4-метил-бензофуран-5-ил)-пиперазин-1-карбоксилна киселина терц-бутил естер
- 4-(2-Карбокси-4-хлоро-бензофуран-5-ил)-[1,4]дiazепан-1-карбоксилна киселина терц-бутил естер
- 4-(4-Бромо-2-карбокси-бензофуран-5-ил)-[1,4]дiazепан-1-карбоксилна киселина терц-бутил естер
- 4-Бромо-5-[4-(2-хлоро-бензенсулфонил)-[1,4]дiazепан-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(2-хлоро-бензенсулфонил)-[1,4]дiazепан-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(5-трифлуорометил-пиридин-2-илокси)-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[1-(3-хлоро-бензенсулфонил)-пиперидин-4-иламино]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- {4-Бромо-5-[4-(2-хлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон
- 4-Бромо-5-[4-(2-хлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина(2-метоксиетил)-амид
- 4-Бромо-5-[4-(2,5-дихлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(2,5-дихлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(1Н-Бензоимидазол-5-карбонил)-пиперазин-1-ил]-4-бромо-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(2,6-дихлоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(2,5-дихлоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(3,5-дихлоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Метил-5-[4-(3-трифлуорометокси-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(2-Хлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(3-Хлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(2,5-дихлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(3-Флуоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Метил-5-[4-(3-трифлуорометил-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Метил-5-[4-(3-трифлуорометокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(3-Хлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(2,5-дихлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(3-Хлоро-фенилметансулфонил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(2-хлоро-6-флуоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(2-хлоро-6-флуоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина

- 4-Бромо-5-[4-(3-хлоро-фенилметансулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[1-(3-хлоро-бензенсулфонил)-пиперидин-4-иламино]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-(3,4-дихидро-1Н-изокинолин-2-ил)-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(3-хлоро-фенокси)-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(4-трифлуорометил-пуридин-2-илокси)-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(2-флуоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(2-Флуоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(2,6-дихлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(2,6-дихлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(2,3-дихлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(2,3-дихлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(2,3-дихлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(2,5-дихлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(2,3-дихлоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Метил-5-[4-(3-трифлуорометил-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Метил-5-[4-(2-метил-1 Н-бензоимидазол-4-карбонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(2-Флуоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(2-Хлоро-6-флуоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(2,6-дихлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(3,5-дихлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(3,5-дихлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(3,5-дихлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(3-Алил-2-хидрокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(2,3-Диметокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(5-хлоро-тиофен-2-илметил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Метил-5-[4-(5-трифлуорометил-пиридин-2-илокси)-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-(2-Карбокси-4-цијано-бензофуран-5-ил)-пиперазин-1-карбоксилна киселина терц-бутил естер
- 4-Бромо-5-[4-(4-хлоро-фенокси)-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(3-етокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(2-хлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина бензил амид



- 5-[4-(3,5-дихлоро-2-хидрокси-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-(4-бензо[1,3]диоксол-4-илметил-пиперазин-1-ил)-4-бромо-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(2,4-дихлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(2-Алилокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-бромо-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометил-феноксипиперидин-1-ил)-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(4-трифлуорометил-феноксипиперидин-1-ил)-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-{4-[циклопропанкарбонил-(2,4-дихлоро-фенил)-амино]-пиперидин-1-ил}-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-{4-[(4-хлоро-бензил)-циклопропанкарбонил-амино]-пиперидин-1-ил}-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-{4-[3-(2,6-дихлоро-фенил)-5-изопропил-изоксазол-4-карбонил]-пиперазин-1-ил}-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(2-трифлуорометил-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(3-Алилокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-бромо-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(3-Алил-2-метокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(3-терц-бутил-2-хидрокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Метил-5-(4-нафтаген-1-илметил-пиперазин-1-ил)-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(2-хидрокси-нафтаген-1-илметил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(2-трифлуорометил-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(3-трифлуорометил-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензенсулфонил)-[1,4]дiazепан-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- {4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензенсулфонил)-[1,4]дiazепан-1-ил]-бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон
- {4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензенсулфонил)-[1,4]дiazепан-1-ил]-бензофуран-2-ил}-пиперидин-1-ил-метанон
- {5-[4-(3,5-дихлоро-2-хидрокси-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон
- {4-Бромо-5-[4-(2-флуоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон
- {4-Бромо-5-[4-(2-хлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-ил}-пиперидин-1-ил-метанон
- {4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-ил}-пиперидин-1-ил-метанон
- {4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон
- 4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензоил)-[1,4]дiazепан-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(3-Алил-2-хидрокси-бензил)-[1,4]дiazепан-1-ил]-4-бромо-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-(3,5-дихлоро-2-хидрокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Метил-5-[4-(2,3,6-трихлоро-бензил)-

пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина

- 5-[4-(2,3-дихлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-[4-бромо-5-(4-флуоро-2-метокси-фенил)-3-метил-пиразол-1-ил]-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-[4-[5-(4-флуоро-2-метокси-фенил)-3-метил-пиразол-1-ил]-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Бромо-5-(4-{[(4-хлоро-бензил)-циклопропилметил-амино]-метил}-пиперидин-1-ил)-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- {4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензоил)-[1,4]дiazепан-1-ил]-бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон
- 4-Хлоро-5-[4-(2,6-дихлоро-бензоил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[1-(2,6-дихлоро-бензенсулфонил)-пиперидин-4-иламино]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- {4-Хлоро-5-[4-(2,3-дихлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон
- {4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-ил}-(4-метил-пиперазин-1-ил)-метанон
- 4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензенсулфонил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина(2-диметиламиноethyl)-амид
- 4-Хлоро-5-[4-(2-хидрокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- {5-[4-(2,6-Дихлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон
- 4-Хлоро-5-[4-(2,6-дихлоро-бензенсулфонил)-[1,4]diazепан-1-ил]-

бензофуран-2-карбоксилна киселина

- 5-[4-(2,3-Дихлоро-бензенсулфонил)-[1,4]diazепан-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- {5-[4-(2,3-Дихлоро-бензенсулфонил)-[1,4]diazепан-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон
- 4-Хлоро-5-[4-(2,3-дихлоро-бензенсулфонил)-[1,4]diazепан-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- {4-Хлоро-5-[4-(2,3-дихлоро-бензенсулфонил)-[1,4]diazепан-1-ил]-бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон
- 4-Хлоро-5-[4-(2,5-дихлоро-бензенсулфонил)-[1,4]diazепан-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- {4-Хлоро-5-[4-(2,5-дихлоро-бензенсулфонил)-[1,4]diazепан-1-ил]-бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон
- 5-[4-(2,5-Дихлоро-бензенсулфонил)-[1,4]diazепан-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- {5-[4-(2,5-Дихлоро-бензенсулфонил)-[1,4]diazепан-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон
- {4-Хлоро-5-[4-(2,6-дихлоро-бензенсулфонил)-[1,4]diazепан-1-ил]-бензофуран-2-ил}-морфолин-4-ил-метанон
- 4-Хлоро-5-[4-(2-хлоро-6-хидрокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(2-хлоро-6-метокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(3-етокси-2-хидрокси-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 4-Хлоро-5-[4-(2-хлоро-3-трифлуорометил-бензил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- 5-[4-[3-(2,6-Дихлоро-фенил)-5-изопропил-isoxazol-4-илметил]-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина



- 5-[4-(2,6-Дихлоро-бензил)-пиперазин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина амид
 - 5-[4-(2,6-Дихлоро-бензил)-[1,4]дiazепан-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - {5-[4-(2,6-Дихлоро-бензил)-[1,4]дiazепан-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-ил}-(4-метил-пиперазин-1-ил)-метанон
 - {4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензоил)-[1,4]дiazепан-1-ил]-бензофуран-2-ил}-пиперидин-1-ил-метанон
 - 4-Бромо-5-[1-(2,6-дихлоро-бензоил)-пиперидин-4-иламино]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[1-(2,3-дихлоро-бензоил)-пиперидин-4-иламино]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Хлоро-5-[4-(2,3-дихидро-индол-1-ил)-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-[2-(1Н тетразол-5-ил)-бензофуран-5-ил]-пиперазин-1-карбоксилна киселина терц бутил естер
 - 5-(4-Бензхидрил-пиперазин-1-ил)-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Бромо-5-[4-(2,6-дихлоро-бензенсулфониламино)-пиперидин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 4-Хлоро-5-[4-(2-метил-5-тиофен-2-ил-2Н-пиразол-3-илметил)-пиперазин-1-ил]-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 5-[(1S,4S)-5-(2,6-Дихлоро-бензенсулфонил)-2,5-диаза-бицикло[2.2.1]хепт-2-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
 - 5-[4-(2,4-Дихлоро-фенилкарбамоил)-пиперидин-1-ил]-4-метил-бензофуран-2-карбоксилна киселина
- и стереоизомерните форми, смеси на стереоизомерни форми или негови фармацевтски прифатливи соли.
- има уште 2 патентни барања.

(51) **C 07D 403/08, A 61K 31/506, 31/5377, A 61P 35/00, C 07D 403/14, 405/14, 453/02**

(11) **5821**

(13) T1

(21) **2015/121**

(22) 03/03/2015

(45) 29/02/2016

(30) DE20081062826 23/12/2008 DE

(96) 24/11/2009 EP09759895.7

(97) 14/01/2015 EP2367815

(73) **Merck Patent GmbH**

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) DORSCH, Dieter; SCHADT, Oliver;

BLAUKAT, Andree and STIEBER, Frank

(54) **ПИРИДАЗИНОН ДЕРИВАТИ**

(57) 1 Соединенија избрани од групата:

Бр.. Име и/или структура

"A1" (2S,3S)-2-Амино-3-метокси-N-[2-(2-{3-[3-(1-метил-1Н-пиразол-4-ил)-6-оксо-6Н-

пиридазин-1-илметил]-фенил]-пиримидин-5-илоксо)-етил]-бутирамид

"A2" N-[2-(2-{3-[3-(1-Метил-1Н-пиразол-4-ил)-6-оксо-6Н-пиридазин-1-илметил]-фенил]-пиримидин-5-илокси)-етил]-2-(2S,4R)-4-хидроксипиролидин-2-карбоксамид

"A3" N-[2-(2-{3-[3-(1-Метил-1Н-пиразол-4-ил)-6-оксо-6Н-пиридазин-1-илметил]-фенил]-пиримидин-5-илокси)-етил]-2-(S)-пиролидин-2- карбоксамид

"A4" N-[2-(2-{3-[3-(3-Цијанофенил)-6-оксо-6Н-пиридазин-1-илметил]-фенил]-пиримидин-5-илокси)-етил]-

(2S,4R)-4-хидроксипиролидин-2-карбоксамид("A4")

н-2-ил]-бензил}-6-оксо-1,6-дихидропиридазин-3-ил)-бензонитрил("A13c")

"A5" N-[2-(2-{3-[3-(3-Цијанофенил)-6-оксо-6Н-пиридазин-1-илметил]-фенил}-пиримидин-5-илокси)-етил]-пиролидин-2-карбоксимид ("A5")

"A14" 2-{3-[5-(1-Аминометилциклопропилметокси)-пиримидин-2-ил]-бензил}-6-(1-метил-1Н-пиразол-4-ил)-2Н-пиридазин-3-он

"A6" (2S,3S)-2-Амино-N-[2-(2-{3-[3-(3-цијанофенил)-6-оксо-6Н-пиридазин-1-илметил]-фенил}-пиримидин-5-илокси)-етил]-3-метоксибутирамид ("A6")

"A15" 3-(1-{3-[5-(1-Аминометилциклопропилметокси)-пиримидин-2-ил]-бензил}-6-оксо-1,6-дихидропиридазин-3-ил)-бензонитрил

"A7" (S)-2-Ацетиламино-3-метил-N-[2-(2-{3-[3-(1-метил-1Н-пиразол-4-ил)-6-оксо-6Н-пиридазин-1-илметил]-фенил}-пиримидин-5-илокси)-етил]-бутирамид

"A16" 3-(1-{3-[5-((1S,2S)-2-Аминометилциклопропилметокси)-пиримидин-2-ил]-бензил}-6-оксо-1,6-дихидропиридазин-3-ил)-бензонитрил

"A8" (S)-2-Ацетиламино-N-[2-(2-{3-[3-(3-цијанофенил)-6-оксо-6Н-пиридазин-1-илметил]-фенил}-пиримидин-5-илокси)-етил]-3-метилбутирамид

"A17" 3-(1-{3-[5-((1S,2S)-2-диметиламинометилциклопропилметокси)-пиримидин-2-ил]-бензил}-6-оксо-1,6-дихидропиридазин-3-ил)-бензонитрил

"A11" (S)-2-Амино-5-(2-{3-[3-(1-метил-1Н-пиразол-4-ил)-6-оксо-6Н-пиридазин-1-илметил]-фенил}-пиримидин-5-илокси)-пентанонска киселина

"A18" 2-{3-[5-((1S,2S)-2-Аминометилциклопропилметокси)-Пиримидин-2-ил]-бензил}-6-(1-метил-1Н-пиразол-4-ил)-2Н-пиридазин-3-он

"A13" 2-{3-[5-(4-Диметиламинометилциклохексилметокси)-пиримидин-2-ил]-бензил}-6-(1-метил-1Н-пиразол-4-ил)-2Н-пиридазин-3-он

"A19" 3-(1-{3-[5-((1S,2R)-2-Аминоциклопентилокси)-пиримидин-2-ил]-бензил}-6-оксо-1,6-дихидропиридазин-3-ил)-бензонитрил

"A13a" 2-{3-[5-(4-Аминометилциклохексилметокси)-пиримидин-2-ил]-бензил}-6-(1-метил-1Н-пиразол-4-ил)-2Н-пиридазин-3-он

"A20" 2-{3-[5-((1S,2R)-2-Аминоциклопентилокси)-пиримидин-2-ил]-бензил}-6-(1-метил-1Н-пиразол-4-ил)-2Н-пиридазин-3-он

"A13b" 3-(1-{3-[5-(4-Аминометилциклохексилметокси)-пиримидин-2-ил]-бензил}-6-оксо-1,6-дихидропиридазин-3-ил)-бензонитрил

"A22" 2-{3-[5-(3-Хидроксициклопентилокси)-пиримидин-2-ил]-бензил}-6-(1-метил-1Н-пиразол-4-ил)-2Н-пиридазин-3-он

"A13c" 3-(1-{3-[5-(2-Аминометилциклопропилметокси)-пиримидин-2-ил]-бензил}-6-оксо-1,6-дихидропиридазин-3-ил)-бензонитрил

"A23" 3-(1-{3-[5-(3-Хидроксициклопентилокси)-пиримидин-2-ил]-бензил}-6-оксо-1,6-дихидропиридазин-3-ил)-бензонитрил

"A24" 3-(1-{3-[5-(1-циклопропилметилпиперидин-4-илметокси)пиримидин-2-ил]бензил}-6-оксо-1,6-дихидропиридазин-3-ил)бензонитрил

(96) 17/11/2011 EP11790916.8

(97) 17/12/2014 EP2640467

(73) **Novartis AG**

Lichtstrasse 35 4056 B

и нивни фармацевтски употребливи соли, таутомери и стереоизомери, вклучувајќи нивни смеси во сите односи.

1

има уште 4 патентни барања.

asel, CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) BERGHAUSEN, Joerg and REN, Haixia

(54) **КРИСТАЛНА ФОРМА НА ИНХИБИТОР НА MDM2/4 И P53 ИНТЕРАКЦИЈА**

(57) 1 Кристална форма на (S)-1-(4-хлоро-фенил)-7-изопропокси-6-метокси-2-(4-{метил-[4-(4-метил-3-оксо-пиперазин-1-ил)-транс-циклохексилметил]-амино}-фенил)-1,4-дихидро-2H-изохинолин-3-он сулфатна сол. има уште 11 патентни барања.

(51) **A 61P 35/00, A 61K 31/495, C 07D 401/12**

(11) **5822**


(13) T1

(21) **2015/122**

(22) 04/03/2015

(45) 29/02/2016

НАЦРТ 1



XRPD податоци за пример 106 кристална форма на сулфатна сол (квешта метода)

(51) **H 04N 19/50, 19/119, 19/122, 19/137, 19/139, 19/157, 19/176, 19/30, 19/33, 19/46, 19/503, 19/537, 19/543, 19/61, 19/70, 19/96**

(11) **5823**

(13) T1

(21) **2015/123**

(22) 04/03/2015

(45) 29/02/2016

(30) 20090121400 08/12/2009 --

(96) 08/12/2010 EP13167742.9

(97) 18/03/2015 EP2629528

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd**
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, --

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Lee, Sun-Il; Cheon, Min-Su and Han, Woo-Jin

(54) **ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА**
ЕНКОДИРАЊЕ ВИДЕО СО
ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕ
УПОТРЕБУВАЈЌИ АРБИТРАРНА
ПАРТИЦИЈА, И ПОСТАПКА И АПАРАТУРА
ЗА ДЕКОДИРАЊЕ ВИДЕО СО
ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕ
УПОТРЕБУВАЈЌИ АРБИТРАРНА
ПАРТИЦИЈА

(57) 1 Постапка за декодирање на видео, постапката содржи: информација за синтактичката анализа која покажува дали асиметричните партиции на кодираната единица се употребени за меѓу предвидување, од примената битова секвенца; одредување на најмалку една кодирана единица која е поделена по хиерархија по максимална кодирана единица употребувајќи поделена информација добиена од синтактичката анализа од примената битова

секвенца;

кога информацијата покажува дека асиметричните партиции се употребени за меѓу предвидување, одредување на партициите добиени од кодирана единица од помеѓу барем една кодирана единица, со употреба на вид на партиција од кодираната единица, синтактички анализирана од примената битова секвенца, што покажува една од симетричните партиции и асиметричните партиции; кога информацијата покажува дека асиметричните партиции не се употребени за меѓу предвидување, одредување на партициите добиени од кодираната единица со употреба на видот на партиција која ги покажува симетричните партиции; и изведба на компензација на движење употребувајќи ги партициите за кодираната единица,

се карактеризира со тоа што симетричните партиции се поделени од една ширина и висина на кодираната единица согласно симетричен однос, и асиметричните партиции се поделени од една ширина и висина на кодираната единица согласно асиметричен однос.

има уште 3 патентни барања.

Слика 1



(51) **B 22D 45/00, 41/22, C 21C 5/52**

(11) **5824**

(13) T1

(21) **2015/124**

(22) 04/03/2015

(45) 29/02/2016

(30) 20912010 19/02/2010 CN



(96) 17/02/2011 EP11710416.6

(97) 21/01/2015 EP2536520

(73) **Stopinc Aktiengesellschaft**

Bösch 83a

6331 Hünenberg, CH

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(72) TRUTTMANN, Urs and INFANGER, Ivo

(54) **АПАРАТ ЗА НАДЗОР НА КЛИЗЕН ЗАТВАРАЧ, ИЗМЕНУВАЧ НА ЛИВНИЧКИ ЦЕВКИ ИЛИ НА НЕКОЈ ДРУГ АПАРАТ ЗА ЗАТВАРАЊЕ НА МЕТАЛУРШКИ САД**

(57)

има уште патентни барања.

(51) **A 61K 38/26, 9/00, A 61P 3/04, 3/10**

(11) **5826**

(13) T1

(21) **2015/125**

(22) 02/03/2015

(45) 29/02/2016

(30) 0709604P 19/08/2005 US and 0779216P 03/03/2006 US

(96) 18/08/2006 EP06801867.0

(97) 03/12/2014 EP1971362

(73) **AstraZeneca Pharmaceuticals LP and Amylin Pharmaceuticals, LLC**

1800 Concord Pike Wilmington, DE, US and 9360 Towne Centre Drive San Diego, CA 92121, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) FINEMAN, Mark; MACCONELL, Leigh and TAYLOR, Kristin


(54) **ЕКСЕНДИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ ДИЈАБЕТЕС И НАМАЛУВАЊЕ НА ТЕЛЕСНАТА ТЕЖИНА**

(57) 1 Формулација која содржи ексендин или ексендин аналоген агонист, биокомпатибилен полимер и шеќер за употреба во метод за третирање на дијабетес кај човек, назначена со тоа што, споменатиот метод се состои од:

(А) давање на формулацијата на човек еднаш неделно; и

(Б) давање на формулацијата доволна за да се одржува одржива минимална концентрација на плазма од ексендин или ексендин аналоген агонист од околу 170 pg/ml на околу 600 pg/ml за барем 1 месец. има уште 12 патентни барања.

Нацрт 1


(51) **E 01B 9/18**

(11) **5827**

(21) **2015/126**

(13) T1

(22) 10/03/2015

(45) 29/02/2016

(30) 102010021505 26/05/2010 DE;

102010052357 25/11/2010 DE and

102011103127 25/02/2011 DE

(96) 25/05/2011 EP11723269.4

(97) 14/01/2015 EP2576907

(73) **SCHWIBAG AG**
Lebernstrasse 3, 8274 Tagerwilen, CH

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) DANNEBERG, Erik; RÜTZEL, Tilmann
Peter; BUDA, Roland and MEYER, Frank

(54) **ПЛАСТИЧЕН ПРИЦВРСТУВАЧ ЗА
ВИНТ (ТИПЛА) ЗА ЗАЦВРСТУВАЊЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКА ШИНА НА ПРАГ**

(51) **A 61K 38/13, A 61P 1/16, 31/14, 31/20**

(11) **5828**

(21) **2015/127**

(13) T1

(22) 10/03/2015

(45) 29/02/2016

(30) 201161470666P 01/04/2011 US

(96) 30/03/2012 EP12713680.2

(97) 28/01/2015 EP2694087

(73) **Novartis AG**
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) NAOUMOV, Nikolai

(54) **ТРЕТМАН ЗА ИНФЕКЦИЈА СО
ХЕПАТИТИС Б ВИРУС САМ ИЛИ ВО
КОМБИНАЦИЈА СО ХЕПАТИТИС ДЕЛТА
ВИРУС И ПОВРЗАНИ ЗАБОЛУВАЊА НА
ЦРНИОТ ДРОБ**

(57) 1 Алиспоривир за употреба во
третманот на Хепатитис Д вирусна инфекција
кај пациент.

има уште 3 патентни барања.



Нацрт 1: Ефект на NIM811 и DEB025 на HBV-DNA во HepG2 клетки. Истражувачите HBV-DNA нивоа направили за време на третманот со NIM811 или DEB025. Податоците што се прикажани се средни вредности ($\pm$ SEM) од два независни експерименти. Клеточната културна средина беше заменета на 24 часа и 48 часа.

(51) A 61K 31/4188, A 61P 25/00

(11) 5829

(13) T1

(21) 2015/128

(22) 10/03/2015

(45) 29/02/2016

(30) 1257254 26/07/2012 FR and

201213644615 04/10/2012 US

(96) 29/04/2013 EP13719836.2

(97) 31/12/2014 EP2729143

(73) Assistance Publique Hôpitaux De Paris

3 Avenue Victoria 75004 Paris 4, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) SEDEL, Frédéric

(54) УПОТРЕБА НА БИОТИН ЗА

ТРЕТМАНОТ НА МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА

(57) 1 Биотин за негова употреба во третманот на мултиплекс склероза.

има уште 12 патентни барања.



Нацрт 1

(51) A 01G 17/14, E 04H 17/10

(11) 5830

(13) T1

(21) 2015/129

(22) 10/03/2015

(45) 29/02/2016

(30) 1034661 24/07/2009 DE

(96) 16/07/2010 EP10734695.9

(97) 10/12/2014 EP2456296

(73) Dr. Reisacher Winzerbedarf GmbH

Am Lehmteich 3 08606 Oelsnitz, DE

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје


(72) REISACHER, Raimund

(54) **ВИНСКИ СТОЛБ**

(57) 1 Столб (1) со најмалку една (6) кука за
задржување на жица (8) во индустрија за
вино и овошје, споменатиот столб има
основно тело (2), со најмалку една нога (4),
што е направена од металната плоча (32) и
на која што куката (6) е произведена од
страна на удирање и свиткување надвор од
металната плоча (32) еден дел во форма на

јазик (12) што се протега од основниот дел на
јазикот (10) кон слободниот крај, делот во
форма на јазик (12) е обезбеден со фаска
(24а, 24b) во дел од делот за примање (18)
за жицата (8), назначена со тоа што, фаска
(24а, 24b) се добива со инкорпорирање во
основното тело (2) на првиот и вториот жлеб
(38а, 38b) кои одговараат во форма на
контура на делот во форма на јазик (12) и кои
имаат особена V облик на форма во
попречен пресек и притискање на јазикот 12
во обликуван дел (12) надвор од основното
тело (2).

има уште 7 патентни барања.



(51) **C 07D 413/06, A 61K 31/4245, 31/445, A
61P 25/00, C 07D 413/14**

(11) **5831**

(13) T1

(21) **2015/131**

(22) 10/03/2015

(45) 29/02/2016

(30) IN2011CH03203 19/09/2011 IN

(96) 05/01/2012 EP12716662.7

(97) 18/02/2015 EP2758394


(73) **Suven Life Sciences Limited**
Serene Chambers, Road No. 5, Avenue 7,
Banjara Hills Hyderabad 500 034, Andhra
Pradesh, IN

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) JASTI, Venkateswarlu; NIROGI,
Ramakrishna; SHINDE, Anil Karbhari;
JAYARAJAN, Pradeep; BHYRAPUNENI,
Gopinadh; MOHAMMED, Abdul Rasheed;
YARLAGADDA, Suresh; RAVELLA, Srinivasa
Rao; KAMBHAMPATI, Ramasastri;
ROAYAPALLEY, Praveen Kumar; PATNALA,
Sriramachandra Murthy and RAVULA, Jyothsna
(54) **ХЕТЕРОАРИЛ СОЕДИНЕНИЈА КАКО 5-
HT4 РЕЦЕПТОРНИ ЛИГАНДИ**

(57) 1 Соединение со општа формула (I):



кадешто,

е точка на сврзување;

R1 е алкил, R3-O-R3 или

R2 е циклоалкил или хетероцикл, и опционално супституиран со водород, алкил или -CO-OR3;

R3 е алкил;

"Y" е C или O;

"m" е цел број во опсег од 0 до 1; со клаузула дека кога m е 0 кога R1 е циклоалкил или хетероцикл;

"n" е цел број во опсег од 0 до 2;

"p" е цел број во опсег од 0 до 1; или негова фармацевтски прифатлива сол.

има уште 1 патентни барања.

(51) **C 07K 16/46**

(11) **5832**

(13) T1

(21) **2015/132**

(22) 10/03/2015

(45) 29/02/2016

(30) 20050027606 16/12/2005 -- and

20060004144 01/03/2006 --

(96) 29/11/2006 EP06818912.5

(97) 17/12/2014 EP1976886

(73) **Amgen Research (Munich) GmbH**
Staffelseestrasse 2 81477 München, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KLINGER, Matthias; KUFER, Peter;

BAEUERLE, Patrick and LEO, Eugen

(54) **СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА**


ЛЕКУВАЊЕТО НА ТУМОРНИ БОЛЕСТИ

(57) 1 Конструирање антитело со биспецифична единечна низа за употреба во постапка за заштитата, лекување или подобрување на мрзлива или агресивна В клеточна не-Ходгинтонова лимфома (В NHL) или В клеточна леукемија, постапката ја содржи администрацијата на споменатото

конструирање антитело со биспецифична единечна низа кај субјект којшто има негова потреба, споменатото конструирање антитело со биспецифична единечна низа содржи врзување на домени специфични за човечки CD3 и човечки CD19, кадешто соодветните региони со варијабилна тешка низа (VH) и соодветните региони со варијабилна лесна низа (VL) се уредени, од N-завршеток до C-завршеток, во редот VL(CD19)-VH(CD19)-VH(CD3)-VL(CD3) VH(CD19)-VL(CD19)-VH(CD3)-VL(CD3) VH(CD3)- VL(CD3)-VH(CD19)-VL(CD19) или VH(CD3)-VL(CD3)-VL(CD19)-VH(CD19),

кадешто конструирање антитело со биспецифична единечна низа е администрирано за барем 1 недела во дневна доза од 10 µg до 80 µg на квадратен метар на површината од телото на пациентот и кадешто дневната доза треба да биде администрирана преку барем 6h. има уште 18 патентни барања.

Слика 1



(51) A 47B 69/00, A 47F 9/00

(11) 5834

(13) T1

(21) 2015/133

(22) 11/03/2015

(45) 29/02/2016

(30) NO20100001298 17/09/2010 NO

(96) 16/09/2011 EP11776606.3

(97) 17/12/2014 EP2615941

(73) Smartbar

Haslevangen 45 c 0579 Oslo, NO

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HESSELMANN, Borge, Mathias and
WITN, John, Henrik

(54) **ПОДВИЖЕН УСЛУЖЕН ШТАНД**


(57) 1 Подвижен и расклоплив услужен
штанг којшто се состои од:

- најмалку еден преден зид (2) кадешто
секој преден зид (2) има горна предна плоча
(5) која е вртливо прицврстена на својата

горна

ивица,

- најмалку два странични зида (4) кои
се карактеризираат со тоа што секој
страничен зид (4) има горна странична
плоча (6) која е вртливо прицврстена на
горната ивица од страничниот зид (4), и
кадешто секој од страничните зидови (4) е
вртливо поврзан кон краевите соседни на
горната ивица на предниот зид (2), кадешто
горната предна плоча (5) и горната
странична плоча (6) се опремени со гранични
делови (20, 21), кадешто еден граничен дел
(20, 21) е обликуван да го смести другиот
граничен дел (21, 20), кадешто секоја од
горните странични плочи (6) понатаму е
лизгачки поврзана со страничниот зид (4)
употребувајќи ги соседните делови (20, 21)
како лизгачки средства за да ги доведат
соседните делови (20, 21) во зафат.
има уште 9 патентни барања.



(51) **A 61K 31/4196, 31/4245, A 61P 21/00, 25/04, C 07D 249/08, 413/12**

(11) **5833**

(13) T1

(21) **2015/135**

(22) 12/03/2015

(45) 29/02/2016

(96) 06/09/2011 EP11823545.6

(97) 11/03/2015 EP2614824

(73) **Astellas Pharma Inc.**

3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku Tokyo 103-8411, JP

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) KISO, Tetsuo and TSUKAMOTO, Mina

(54) **ДЕРИВАТ НА ТРИАЗОЛ ЗА УПОТРЕБА ВО ТРЕТИРАЊЕТО НА НЕВРОПАТСКА БОЛКА И ФИБРОМИАЛГИЈА**

(51) **C 07K 7/62**

(11) **5835**

(13) T1

(21) **2015/136**

(22) 12/03/2015

(45) 29/02/2016

(30) 20090256344P 30/10/2009 US

(96) 29/09/2010 EP10757791.8

(97) 24/12/2014 EP2470555

(73) **Xellia Pharmaceuticals ApS**

P.O. Box 1736 2300 Copenhagen, DK

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) KOCH, Torben and OVERBALLE-PEDERSEN, Carsten

(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА КОЛИСТИН И ПРОЧИСТЕНИ КОЛИСТИН КОМПОНЕНТИ

(57) 1 Постапка за прочистување на колистин преку реверзибилна фазна

хроматографија се карактеризира со тоа што полнењето на колоне со колистинска основа во оцетна киселина и 20-30%етанол и елуција со 10-15% етанол. има уште 8 патентни барања.

Слика 1




Полимиксин-Е

Колистин-А = Полимиксин-Е1 ; 6-метил-октаноил

Колистин-А-ил = Полимиксин-Е1-И ; R1 = 6-метил октаноил

Колистин-В = Полимиксин-Е2 ; R1 = 6-метил хептаноил

Полимиксин-Е3 ; R1 = октаноил



(51) **C 12N 15/85, A 01K 67/027, C 07K 16/28, 16/40, 16/46, C 12N 9/64**

(11) **5836**

(13) T1

(21) **2015/138**

(22) 10/03/2015

(45) 29/02/2016

(30) 201161446895P 25/02/2011 US;
201161497650P 16/06/2011 US and
201261595200P 06/02/2012 US

(96) 24/02/2012 EP12716101.6

(97) 10/12/2014 EP2550363

(73) **REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.**


777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.
and MACDONALD, Lynn

(54) **ГЛУШЕЦ АДАМ6**

(57) 1 Глушец кој има геном кој се состои од модификација на тежок синџир на имуноглобулин locus, назначена со тоа, што самата модификација ја елиминира ендегената АДАМ6 функција, која е поврзана со намалување на плодноста кај машките глувци, глушецот понатаму содржи секвенци на нуклеинска киселина која шифрира глушец АДАМ6а протеин, или ортолог или хомолог или функционален фрагмент што е функционален кај машки глушец, и глушец АДАМ6б протеин, или ортолог или хомолог или фрагмент што е функционален кај машки глушец.
има уште 13 патентни барања.



(51) **A 61K 31/167, 31/56**

(11) **5837**

(13) T1

(21) **2015/139**

(22) 13/03/2015

(45) 29/02/2016

(30) 20090018149 16/10/2009 GB

(96) 15/10/2010 EP10768922.6

(97) 24/12/2014 EP2488158

(73) **Jagotec AG**

Eptingerstrasse 61 4132 Muttensz, CH

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) MUELLER-WALZ, Rudi and FUEG, Lise-Marie

(54) **ПОДОБРЕНИ ФОРМУЛАЦИИ НА МЕДИЦИНСКИ АЕРОСОЛ**

(57) 1 Формулација на медицинска аеросол суспензија за MDI администрација, којашто содржи:

- а) микронизиран формотерол фумарат или негова фармацевтски прифатлива сол;
- б) микронизиран флутиказон пропионат или негова фармацевтски прифатлива сол;
- в) суб-терапевтски квантитет на ексципиент за чистење на влага којшто содржи натриум хромолин и има уште 19 патентни барања.
- д) HFA гас;

Слика 1: Дистрибуција на аеродинамична големина на честичка од Флутиказон/формотерол формулација примероци 2028/10A101 (цврсти знаци) какошто се определени со ACI на 28.3 L/min степен на проток, 4L волумен, n = 5, Горен графикон: флутиказон резултати; долен графикон: формотерол резултати.



(51) A 61K 31/422, 31/7048, 45/06, 47/10, 47/26, 47/32, 47/38, 9/00, 9/20, A 61P 13/02, 15/00, 15/02, 31/04

(11) 5838

(21) 2015/140

(30) 20090158221 20/04/2009 --

(96) 19/04/2010 EP10715790.1

(97) 25/02/2015 EP2421531

(13) T1

(22) 13/03/2015

(45) 29/02/2016

(73) POLICHEM S.A.

50 Val Fleuri 1526 Luxembourg, LU

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) MAILLAND, Federico

(54) УПОТРЕБА НА НИФУРАТЕЛ ПРИ ТРЕТМАН НА ИНФЕКЦИИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ВИДОВИТЕ АТОПОБИУМ

(57) 1 Нифурател или негова физиолошки прифатлива сол, за употреба при третман на инфекција предизвикана од еден или повеќе видови на родот Атопобиум вагинае. има уште 13 патентни барања.

(51) **A 61K 31/567, 31/00, 31/4196, 31/569, 45/06, 9/00, A 61P 15/00, 15/18**

(11) **5839**

(13) T1

(21) **2015/141**

(22) 16/03/2015

(45) 29/02/2016

(30) 102010003494 31/03/2010 DE

(96) 28/03/2011 EP11714245.5

(97) 21/01/2015 EP2552404

(73) **Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE**

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) **PAKKALIN, Arto; KNAUTHE, Rudolf;**


SCHMITZ, Heinz; TALLING, Christine;

JUKARAINEN, Harri and KOROLAINEN, Henriikka

(54) **ПАРЕНТЕРАЛНА ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМА ШТО ОСЛОБОДУВА ИНХИБИТОР НА АРОМАТАЗА И ГЕСТАГЕНИ, ЗА ТРЕТМАНОТ НА ЕНДОМЕТРИОЗА**

(57) 1 Интравагинален прстен што содржи анастразол и левоноргестрел за специфична употреба во третманот на ендометриоза, во кој системското изложување на анастразол постигнато после ослободување од интравагиналниот прстен одговара на изложувањето на анастразол после орална апликација во доза од помеѓу 0.1 mg и 0.9 mg анастразол на ден, и во која системското изложување на левоноргестрел постигнато после ослободување од интравагиналниот прстен одговара на изложувањето на левоноргестрел после орална апликација во доза од повеќе од 10 µg, но помалку од 50 µg, на ден, интравагиналниот прстен не содржи естроген. има уште 3 патентни барања.

Нацрт 1: Ин-витро-стапка на ослободување (µg/d) анастразол за формулашите А, Б и Ц



(51) **A 61K 38/22, 31/573, 38/26, 47/34, 9/00, 9/16, 9/50**

(11) **5840**

(13) T1

(21) **2015/142**

(96) 15/04/2004 EP11180259.1

(22) 16/03/2015

(45) 29/02/2016

(97) 25/02/2015 EP2409707

(73) **Alkermes Pharma Ireland Limited and Amylin Pharmaceuticals, LLC**
Connaught House, 1 Burlington Road Dublin 4, IE and 9360 Towne Centre Drive San Diego, CA 92121, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Wright, Steven G.; Christenson, Troy; Yeoh, Thean Y.; Rickey, Michael E.; Hotz, Joyce M.; Kumar, Rajesh; Costantino, Henry R.; Smith, Christine; Lokensgard, David and Ong, John

(54) **УРЕД СО ОДЛОЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗАСНОВАНО НА ПОЛИМЕР**


(57) 1 Состав за одложено ослободување на биолошки активен полипептид, кој што содржи биокompatибилен полимер во кој што биолошки активниот полипептид е дисперзиран така да биде присутен 3% (w/w)

до 10% (w/w) од тежината на составот, и сахароза дис-пер-тизирана во него така да биде присутна 2% (w/w) од тежината на составот,

при што биолошки активниот полипептид е ексендин-4,

при што вкупен порен волумен на составот е 0.1 mL/g или помалку, како што е одреде-но со користење на порозиметрија со интрузија на жива (mercury intrusion porosimetry) и при што составот нема средство за ублажување и додавање на соли.

има уште 10 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **B 23K 9/12, 9/18**(11) **5842**

(13) T1

(21) **2015/143**

(22) 16/03/2015

(45) 29/02/2016

(96) 01/04/2009 EP09779235.2

(97) 25/02/2015 EP2414128

(73) **ESAB AB****Box 8004 402 77 Göteborg, SE**(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје


(72) **FANLSTRÖM, Kennet**

(54) **ГЛАВА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ И СКЛОП НА
ГЛАВАТА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ ЗА ЛАЧЕН –
ЗАВАРУВАЧКИ СИСТЕМ**

(57) 1 Заварувачка глава за електрично
лачно-заварување (100) која се состои од
контактен уред (160) и една или повеќе

единици за снабдување со жица (130, 150),
контактниот уред (160) опфаќа електроден
склоп (170), електродниот склоп (170) се
состои од најмалку две топливи
континуирано-снабдувани жичени електроди
(172, 174, 176) распоредени во контактниот
уред (160), карактеристично по тоа што
електрично изолиран вод (180) е обезбеден
за електрична изолација на најмалку една од
електродите (174) така што електродата
(174) е електрично изолирана од другите
електроди (172, 176) во електродниот склоп
(170), и во тоа најмалку едната електрично
изолирана електрода (174) е ладна
електрода.

има уште 25 патентни барања.



Сл. 1 (поглед од страна)

(51) **A 47B 47/04, 61/00**(11) **5815**

(13) T1

(21) **2015/248**

(22) 18/05/2015

(45) 29/02/2016

(30) AN20110056U 10/08/2011 IT

(96) 23/04/2012 EP12716013.3

(97) 18/02/2015 EP2741632

(73) **Tontarelli Sergio****Via Verdi 123 60022 Castelfidardo (AN), IT**

(74) **АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(72) **Tontarelli, Sergio**

(54) **МОДУЛАРНА НАПРАВА ЗА ИЗВЕДБА
НА ГАРДЕРОБЕР (ПЛАКАР) ОВОЗМОЖЕН
СО ПЛАСТИЧНА КОНСТРУКЦИЈА**


(57) 1 Модуларната направа за изведба на гардеробери и слични на нив, се карактеризира со тоа што ги содржи следниве модули добиени со обликување на пластични материјали:

- прва кутиеста квадратна плоча (1) која е прилагодена да дејствува како дно или полица за дел од мебел, на која е овозможена, на горната страна, надолжна спојка (1б) и попреченен спојка (1а), двете обезбедени со запирачи (5а, 5б), кои одговараат на долната страна на истата прва плоча (1), на надолжните (10б) и попречните (10а) спојки, подеднакво обезбедена со запирачи (5а, 5б), при што се обезбедени со наведените надолжни спојки (1б, 10б) кои што се распоредени и усогласени со задната надолжна ивица од првата плоча (1) и наведените попречни спојки (1а, 10а) кои што пак се распоредени и усогласени со попречната ивица и централниот простор на првата плоча (1)
- кутиеста квадратна позадина (9) за дел од мебел, обезбеден со надолжна ивица (9а) и со горна надолжна ивица (9б) прилагодена да содејствува со наведените спојки (1б, 10б) од нведената прва плоча (1) и исто така овозможен со запирачи (13б, 13а) прилагодено да содејствува со наведените запирачи (5а, 5б) овозможено со наведените надолжни спојки (1б, 10б) од првата плоча (1);
- кутиест квадратен сид (14) прилагоден да

дејствува како страна или внатрешна преграда за дел од мебел, обезбеден со понизок надолжен завршеток (14а) и со горен надолжен завршеток (9б) прилагоден да содејствува со наведените надолжни спојки (1а, 10а) со наведената прва плоча (1) и исто така со предвидените запирачи (15б, 15а) прилагодени да содејствува со наведените запирачи (5а, 5б) овозможен од попречните начин на спојки (1б, 10б) од плочата (1);

- кутиест квадратен горен дел (16) за дел од мебел, обезбеден на долната страна со надолжни спојки (100б') и попречни спојки (100а'), и двете обезбедени со запирачи (5б) и прилагодени во огледална позиција со надолжните (1б, 10б) и попречните (1а, 10а) спојки од наведената прва плоча (1); при што е предвидено да наведените надолжни спојки (100б') од горниот дел (16) е прилагоден да содејствува со горната надолжна ивица (9б) на позадината (9) и запирачи (5б) кои се прилагодени да содејствуваат со на запирачите (13б) овозможено со горната надолжна ивица (9б) на позадината (9); тоа да биде обезбедено од наведените попречни спојки (100б') од горнит дел (16) и е прилагодено да содејствува со горната надолжна ивица (14б) од сидот (14) и запирачите (5б) кои се прилагодени да содејствуваат со запирачите (15б) овозможено од горната надолжна ивица (14б) од сидот (14).

има уште 36 патентни барања.



Слика . 23Б

(51) **C 07D 413/10, A 61K 31/454, 31/5377, A 61P 29/00, 35/00, 37/06, 9/10, C 07D 413/14**

(11) **5721**

(13) T1

(21) **2015/260**

(22) 27/05/2015

(45) 29/02/2016

(30) 20110305433 12/04/2011 --

(96) 10/04/2012 EP12714674.4

(97) 04/03/2015 EP2697219

(73) **Bioprojet and Sun Pharma Advanced Research Company Ltd**

30 rue des Francs Bourgeois 75003 Paris, FR and 17/B Mahal Industrial Estate Mahakali Caves Road Andheri (E) Mumbai 400093, IN

(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**


Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Белес

(72) CAPET, Marc; SCHWARTZ, Jean-Charles; LECOMTE, Jeanne-Marie; BERREBI-BERTRAND, Isabelle; ROBERT, Philippe; THENNATI, Rajamannar; PAL, Ranjan, Kumar; SAMANTA, Biswajit; PILLAI, Muthukumaran, Natarajan; DESAI, Japan, Nitinkumar; RANA, Dijixa, Chandubhai; PRAJAPATI, Kaushik, Dhanjubhai; PATHAK, Sandeep, Pankajbhai; PANCHAL, Bhavesh, M. and ARADHYE, Jayraj, D.

(54) **НОВИ ПИПЕРИДИНИЛ**

МОНОКАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ КАКО АГОНИСТИ НА С1P1 РЕЦЕПТОРОТ

(57) 1 Соединение од формулата (I):



(I)назначено со тоа што:

Ar е арил група по потреба заменета со една или повеќе идентични или различни групи избрани од халоген, алкил, циклоалкил, -Оалкил, арил со тоа што алкил, циклоалкил, -Оалкил, арил може понатаму да бидат заменети со халоген, OH, -Оалкил, CH, NH₂, NНалкил, N(алкил)₂ или алкил; R1 претставува -X-(Y)_n каде

- X е избран од -алкил-, -алкенил-, -алкинил-, -арил-, -алкиларил-, Секој Y, идентичен или различен е избран од H, OH, халоген, -Оалкил-, -алкиларил, -Оалкил, -Оалкиларил, -ОалкилОалкил, -Оарил, хетероарил, -Оарил(Оалкил), -Оциклоалкил, -циклоалкил, хетероцикл; n е 1 до 3;

R2 е избран од H, алкил; или еден од неговите изомери, нивни соли. има уште 14 патентни барања.

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8A61P35/00	8A61P35/00	5822	T1
8H04N19/543	8H04N19/50	5823	T1
8C07K16/46	8C07K16/46	5832	T1
8A61P3/00	8C07D307/85	5819	T1
8A61K31/4245	8A61K31/4196	5833	T1
8A61P21/00	8A61K31/4196	5833	T1
8A61P25/04	8A61K31/4196	5833	T1
8C07K7/62	8C07K7/62	5835	T1
8C07K16/46	8C12N15/85	5836	T1
8A61K31/422	8A61K31/422	5838	T1
8A61K47/26	8A61K31/422	5838	T1
8B60T15/02	8B60T7/12	5817	T1
8B60T8/18	8B60T7/12	5817	T1
8C07D401/12	8C07D215/48	5816	T1
8E01B9/18	8E01B9/18	5827	T1
8A61P31/20	8A61K38/13	5828	T1
8H04N19/50	8H04N19/50	5823	T1
8H04N19/537	8H04N19/50	5823	T1
8A61K31/445	8C07D413/06	5831	T1
8C07D307/85	8C07D307/85	5819	T1
8C07D249/08	8A61K31/4196	5833	T1
8C12N9/64	8C12N15/85	5836	T1
8A61K31/167	8A61K31/167	5837	T1
8A61K31/00	8A61K31/567	5839	T1
8A61K31/4196	8A61K31/567	5839	T1
8A61P3/10	8A61K38/26	5826	T1
8B60T13/40	8B60T7/12	5817	T1
8B60T17/22	8B60T7/12	5817	T1
8B60T8/17	8B60T7/12	5817	T1
8A61P25/00	8C07D405/12	5818	T1
8C07D407/12	8C07D215/48	5816	T1
8C07D409/12	8C07D215/48	5816	T1
8A61P37/06	8C07D413/10	5721	T1
8A61P31/14	8A61K38/13	5828	T1
8C07D403/08	8C07D403/08	5821	T1
8C21C5/52	8B22D45/00	5824	T1
8A61K31/343	8C07D307/85	5819	T1



8C07D405/12	8C07D307/85	5819	T1
8A21C15/04	8B26D3/30	5825	T1
8B26D3/30	8B26D3/30	5825	T1
8A61K45/06	8A61K31/422	5838	T1
8A61K9/00	8A61K31/422	5838	T1
8A61K38/26	8A61K38/22	5840	T1
8B60T13/46	8B60T7/12	5817	T1
8C07D215/48	8C07D215/48	5816	T1
8A47B61/00	8A47B47/04	5815	T1
8A61P35/00	8C07D403/08	5821	T1
8H04N19/157	8H04N19/50	5823	T1
8H04N19/70	8H04N19/50	5823	T1
8B22D45/00	8B22D45/00	5824	T1
8C07D405/04	8C07D307/85	5819	T1
8B26D7/26	8B26D3/30	5825	T1
8C07D413/12	8A61K31/4196	5833	T1
8C07K16/28	8C12N15/85	5836	T1
8A61K47/10	8A61K31/422	5838	T1
8A61K38/22	8A61K38/22	5840	T1
8A61K9/00	8A61K38/26	5826	T1
8B60T7/12	8B60T7/12	5817	T1
8C07D403/14	8C07D403/08	5821	T1
8C07D453/02	8C07D403/08	5821	T1
8H04N19/176	8H04N19/50	5823	T1
8H04N19/46	8H04N19/50	5823	T1
8E04H17/10	8A01G17/14	5830	T1
8C07D413/06	8C07D413/06	5831	T1
8C07D413/14	8C07D413/06	5831	T1
8B23K9/12	8B23K9/12	5842	T1
8A61K31/7048	8A61K31/422	5838	T1
8A61P15/18	8A61K31/567	5839	T1
8A61K9/50	8A61K38/22	5840	T1
8B60T13/26	8B60T7/12	5817	T1
8B60T15/30	8B60T7/12	5817	T1
8C07D405/12	8C07D405/12	5818	T1
8A61K31/5377	8C07D413/10	5721	T1
8A61P29/00	8C07D413/10	5721	T1
8C07D413/10	8C07D413/10	5721	T1
8A61P1/16	8A61K38/13	5828	T1
8A61P25/00	8A61K31/4188	5829	T1

8A61K31/5377	8C07D403/08	5821	T1
8H04N19/119	8H04N19/50	5823	T1
8H04N19/33	8H04N19/50	5823	T1
8H04N19/503	8H04N19/50	5823	T1
8B23K9/18	8B23K9/12	5842	T1
8A61K9/20	8A61K31/422	5838	T1
8A61P15/02	8A61K31/422	5838	T1
8A61P31/04	8A61K31/422	5838	T1
8A61P15/00	8A61K31/567	5839	T1
8A61K31/573	8A61K38/22	5840	T1
8B60T13/57	8B60T7/12	5817	T1
8B60T15/04	8B60T7/12	5817	T1
8A61P3/00	8C07D405/12	5818	T1
8A61K38/13	8A61K38/13	5828	T1
8A61K31/506	8C07D403/08	5821	T1
8C07D401/12	8A61P35/00	5822	T1
8H04N19/122	8H04N19/50	5823	T1
8H04N19/137	8H04N19/50	5823	T1
8H04N19/139	8H04N19/50	5823	T1
8H04N19/30	8H04N19/50	5823	T1
8H04N19/61	8H04N19/50	5823	T1
8H04N19/96	8H04N19/50	5823	T1
8A61P25/00	8C07D413/06	5831	T1
8B26D7/06	8B26D3/30	5825	T1
8A61K31/4196	8A61K31/4196	5833	T1
8A47B69/00	8A47B69/00	5834	T1
8C12N15/85	8C12N15/85	5836	T1
8A61K47/38	8A61K31/422	5838	T1
8A61K31/567	8A61K31/567	5839	T1
8A61K31/569	8A61K31/567	5839	T1
8A61K45/06	8A61K31/567	5839	T1
8A61K9/00	8A61K31/567	5839	T1
8A61K9/00	8A61K38/22	5840	T1
8A61K38/26	8A61K38/26	5826	T1
8A61P3/04	8A61K38/26	5826	T1
8B60T15/18	8B60T7/12	5817	T1
8A61P31/10	8C07D215/48	5816	T1
8C07D413/12	8C07D215/48	5816	T1
8C07D417/12	8C07D215/48	5816	T1
8A47B47/04	8A47B47/04	5815	T1



8A61K31/454	8C07D413/10	5721	T1
8A61P35/00	8C07D413/10	5721	T1
8A61P9/10	8C07D413/10	5721	T1
8A61K31/4188	8A61K31/4188	5829	T1
8C07D405/14	8C07D403/08	5821	T1
8A61K31/495	8A61P35/00	5822	T1
8A01G17/14	8A01G17/14	5830	T1
8B22D41/22	8B22D45/00	5824	T1
8A61K31/4245	8C07D413/06	5831	T1
8A47F9/00	8A47B69/00	5834	T1
8A01K67/027	8C12N15/85	5836	T1
8C07K16/40	8C12N15/85	5836	T1
8A61K31/56	8A61K31/167	5837	T1
8A61K47/32	8A61K31/422	5838	T1
8A61P13/02	8A61K31/422	5838	T1
8A61P15/00	8A61K31/422	5838	T1
8A61K47/34	8A61K38/22	5840	T1
8A61K9/16	8A61K38/22	5840	T1
8B60T13/66	8B60T7/12	5817	T1
8A61K31/404	8C07D405/12	5818	T1
8A61K31/4709	8C07D215/48	5816	T1
8C07D413/14	8C07D413/10	5721	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

Owners names	IPC class	11	13
Hahn A. bvba	B 26D 3/30, A 21C 15/04, B 26D 7/06, 7/26	5825	T1
POLICHEM S.A.	C 07D 215/48, A 61K 31/4709, A 61P 31/10, C 07D 401/12, 407/12, 409/12, 413/12, 417/12	5816	T1
KNORR-BREMSE Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH	B 60T 7/12, 13/26, 13/40, 13/46, 13/57, 13/66, 15/02, 15/04, 15/18, 15/30, 17/22, 8/17, 8/18	5817	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	C 07D 405/12, A 61K 31/404, A 61P 25/00, 3/00	5818	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 307/85, A 61K 31/343, A 61P 3/00, C 07D 405/04, 405/12	5819	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 403/08, A 61K 31/506, 31/5377, A 61P 35/00, C 07D 403/14, 405/14, 453/02	5821	T1

Novartis AG	A 61P 35/00, A 61K 31/495, C 07D 401/12	5822	T1
Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/50, 19/119, 19/122, 19/137, 19/139, 19/157, 19/176, 19/30, 19/33, 19/46, 19/503, 19/537, 19/543, 19/61, 19/70, 19/96	5823	T1
Stopinc Aktiengesellschaft	B 22D 45/00, 41/22, C 21C 5/52	5824	T1
AstraZeneca Pharmaceuticals LP and Amylin Pharmaceuticals, LLC	A 61K 38/26, 9/00, A 61P 3/04, 3/10	5826	T1
SCHWIHAG AG	E 01B 9/18	5827	T1
Novartis AG	A 61K 38/13, A 61P 1/16, 31/14, 31/20	5828	T1
Assistance Publique Hôpitaux De Paris	A 61K 31/4188, A 61P 25/00	5829	T1
Dr. Reisacher Winzerbedarf GmbH	A 01G 17/14, E 04H 17/10	5830	T1
Suven Life Sciences Limited	C 07D 413/06, A 61K 31/4245, 31/445, A 61P 25/00, C 07D 413/14	5831	T1
Amgen Research (Munich) GmbH	C 07K 16/46	5832	T1
Smartbar	A 47B 69/00, A 47F 9/00	5834	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61K 31/4196, 31/4245, A 61P 21/00, 25/04, C 07D 249/08, 413/12	5833	T1
Xellia Pharmaceuticals ApS	C 07K 7/62	5835	T1
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	C 12N 15/85, A 01K 67/027, C 07K 16/28, 16/40, 16/46, C 12N 9/64	5836	T1
Jagotec AG	A 61K 31/167, 31/56	5837	T1
POLICHEM S.A.	A 61K 31/422, 31/7048, 45/06, 47/10, 47/26, 47/32, 47/38, 9/00, 9/20, A 61P 13/02, 15/00, 15/02, 31/04	5838	T1
Bayer Intellectual Property GmbH	A 61K 31/567, 31/00, 31/4196, 31/569, 45/06, 9/00, A 61P 15/00, 15/18	5839	T1
Alkermes Pharma Ireland Limited and Amylin Pharmaceuticals, LLC	A 61K 38/22, 31/573, 38/26, 47/34, 9/00, 9/16, 9/50	5840	T1
ESAB AB	B 23K 9/12, 9/18	5842	T1
Tontarelli Sergio	A 47B 47/04, 61/00	5815	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(210) ТМ 2008/1795 (220) 01/12/2008
(442) 29/02/2016

(731) Коктел Трејд Дооел Тетово

с. Г. Речица Тетово, МК

(540)

ЈАФФА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување

(210) ТМ 2008/1796 (220) 01/12/2008
(442) 31/12/2014

(300)

(731) Коктел Трејд Дооел Тетово

с. Г. Речица Тетово, МК

(540)

ЈАФФА ЈУПИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување

(210) ТМ 2008/1943 (220) 25/12/2008
(442) 29/02/2016

(731) Коктел Трејд Дооел Тетово

с. Г. Речица Тетово, МК

(540)

ЈАФФА +

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2009/495 (220) 21/05/2009
(442) 29/02/2016

(731) Коктел Трејд Дооел Тетово

с. Г. Речица Тетово, МК

(540)

JAFFA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, чевли и капи

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување

(210) ТМ 2009/570 (220) 09/06/2009
(442) 29/02/2016

(731) Друштво за производство трговија и
услуги ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ експорт-
импорт

с. Голема речица, Тетово, МК

(540)

Jaffa Sa-IB

(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување

(210) ТМ 2009/571 (220) 09/06/2009
(442) 29/02/2016

(731) Коктел Трејд Дооел Тетово

с. Г. Речица Тетово, МК

(540)



(591) црвена, бела, жолта, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување

(210) ТМ 2010/128 (220) 10/02/2010
(442) 29/02/2016

(731) Коктел Трејд

172 бб, Голема Речица, Тетово, МК

(540)

JAFFA JUPIK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци, привремено сместување

(210) ТМ 2010/129 (220) 10/02/2010

(442) 29/02/2016

(731) Коктел Трејд

172 66, Голема Речица, Тетово, МК

(540)

JAFFA JUPA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци, привремено сместување

(210) ТМ 2011/603 (220) 01/06/2011

(442) 29/02/2016

(731) Друштво за производство на акумулатори ТАБ МАК ДОО Пробиштип ул. Македонски револуционери бр. 50, Пробиштип, МК

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за акумулирање, регулирање или контролирање на струја (акумулатори)

(210) ТМ 2011/630 (220) 07/06/2011

(442) 29/02/2016

(731) Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ

ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, зелена, бела, портокалова и жолта

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) ТМ 2011/631 (220) 07/06/2011

(442) 29/02/2016

(731) Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ

ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје

(540)



(591) -жолта, зелена, црвена, бела и црна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2011/632 (220) 07/06/2011
(442) 29/02/2016

(731) Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ

ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, МК
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)



(591) жолта, зелена, бела, црвена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2011/633 (220) 07/06/2011
(442) 29/02/2016

(731) Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ

ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, МК
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)



(591) портокалова, жолта, зелена, бела, црвена

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2011/826 (220) 28/07/2011
(442) 29/02/2016

(731) BERLIN-CHEMIE AG,
Glienicke Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

PROSTAMOL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба

(210) ТМ 2011/918 (220) 31/08/2011

(442) 31/12/2014

(300)

(731) Палензовска Електролуks Силвана
ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ
52, 7000, Битола, МК

(740)

(540)

МАРИОВСКИ МЕД (во изглед)
(591) жолта, бела, црна, црвена, кафеава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 мед (мед со потекло од Мариово)

(210) ТМ 2011/919 (220) 31/08/2011
(442) 29/02/2016
(731) Палензовска Електролуks Силвана
ул. Александар Турунџев бр. 1-13, П.ФАХ
52, 7000, Битола, МК
(540)



(591) зелена, жолта, бела, црна, сина, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 сирење (овчјо сирење со потекло од Мариово)

(210) ТМ 2011/920 (220) 31/08/2011
(442) 29/02/2016
(731) Палензовска Електролуks Силвана
ул. Александар Турунџев бр. 1-13, П.ФАХ
52, 7000, Битола, МК
(540)



(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 производство на суви и водени
електрични греачи за бојлери, ТА печки,

електрични шпорети, разни видови на
печењари, парни котли, радијатори, машини
за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калсрифери, термо печки,
греачи за печки за пица, бурек, гиро,
патронски греачи, флексибилни греачи за
олуци и подно греење, греачи од кантал и
други типови на греачи по порачка, за
апарати за домаќинството и индустријата.
Производство на калорифери-тајфуни
кл. 17 производство на гумени производи:
Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева
и останати гумени делови за сите типови
машини за перење, диктони за сите типови
на лектрични греачи, мембрани, гумирање на
валјаци и гумени производи за индустриска
употреба

(210) ТМ 2011/1231 (220) 25/11/2011
(442) 29/02/2016
(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)

DIACITRAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 раствори за дезинфекција

(210) ТМ 2011/1232 (220) 25/11/2011
(442) 29/02/2016
(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
Бул. "Александар Македонски" бр. 12,
1000 Скопје, МК
(540)



(591) светло и темно плава, бела, розева
(551) индивидуална
(510, 511)

кл.

кл. 5 маст со рибино масло

(210) ТМ 2011/1233 (220) 25/11/2011
(442) 29/02/2016

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12,
1000 Скопје, МК
(540)



(591) светла и темно плава, бела, розева
(551) индивидуална
(510, 511)

кл.

кл. 5 маст и рибино масло

(210) ТМ 2011/1332 (220) 15/12/2011
(442) 29/02/2016

(731) Кронотак Дооел Скопје
ул. Рузвелтова бр.34-1/4, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги, продажба на големо со:
иверка, ХДФ, МДФ, оков за мебел,
сировинска, фурнирана иверка, АБС трака,
ПВЦ тракам фурнирана трака и медијапан

(210) ТМ 2011/1367 (220) 27/12/2011
(442) 29/02/2016

(300) 2587323 11/07/2011 UK

(731) Avon Products, Inc.

World Headquarters, 1345 Avenue of the
Americas, New York, NY 10105-0196, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

3

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

BE YOUR BEST WITH THE BEST

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работа
(бизнис менаџмент); управување на работа
(бизнис администрација); канцелариски
работи/функции; дистрибутерски услуги;
малопродажни услуги од продавници;
продажба од врата на врата (door-to-door),
директна покана од страна на независни
трговски претставници, телефон, каталог за
нарачки по пошта и преку глобална
компјутерска мрежа на информации, сите во
врска со неа на убавина, облека, прибор за
лична хигиена, козметика, накит, производи
за лична нега, додатоци во исхраната,
вежбање и фитнес опрема, спортски
производи, книги, претходно снимени видео и
аудио ленти, компакт дискови и предмети за
подарок; промотивни и рекламни кампањски
услуги во областа на вработувањето на
независни трговски претставници
кл. 41 образование; обезбедување на обука;
забава; спортски и културни активности;
бизнис (деловно) овразовни и обучувачки
услуги за развој и олеснување на
прилагодено лидерство; бизнис едукативни
програми за директори, вработени,
соработници и агенти; бизнис (деловна)
обука; бизнис обучувачки консултантски
услуги; образовни услуги преку
спроведување на часови, семинари,
конференции и работилници од областа на
малопродажни услуги и продажба на
комерцијални производи и дистрибуција на
материјали за обука поврзани со нив;
образовни услуги преку спроведување на
конференции, часови, семинари и

работилници во областа на здравството, исхраната, фитнесот, финансиите, вежбите, стилот, дотерувањето и/или убавината

(210) ТМ 2012/97 (220) 02/02/2012
(442) 29/02/2016

(731) Друштво за издавачка дејност,
трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ
ул. Дебарца бр. 3, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ТОРТИ И КОЛАЧИ

(591) бела, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за пакување што не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња, весници, печатени изданија, печатарски производи, публикации, брошури, фотографии, известувања, книги, нацрти
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), изложби (организирање изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање дејности, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, односи со јавност, претплата на весници, промоција

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности, информации за образовни и забавни настани, услуги врзани за исполнување на слободното време, објавување книги, приредби (одржување на приредби), разонода, разонода (упатство за разонода), разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, конференции (организирање и водење конференции), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, изнајмување видео ленти, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, фотографски услуги, on-line електронско издавање на книги и периодични списанија, компјутерско персонално издавателство, електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации

(210) ТМ 2012/472 (220) 04/05/2012
(442) 29/02/2016

(731) МЕДЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје
бул.Св.Климент Охридски 58-б, 1000
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно зелена, сина, сива

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; објавување рекламни текстови; рекламни и маркетинг услуги, изнајмување на рекламен простор; водење на работењето; управување со работата; поставување - објавување на реклами за други; он-лајн (on-line) рекламирање на компјутерска мрежа, организирање на консултански услуги, систематизација на информации во компјутерски бази на податоци особено во однос на организацијата, администрација, обработка на податоци, како и во областа на и преку интернет, вклучувајќи го и создавањето на национални / интернационални директориуми на давателите на услуги, особено во областа на здравството управување со електронски бази на податоци за пациенти; обезбедување на организациски совети на лекарите и аптеки, болници, фармацевтски компании и други групи во здравствениот сектор, потрошувачи / корисници и советување на корисници од областа на здравството
кл. 38 телекомуникации, интернет телекомуникации, телекомуникациски услуги за размена на клинички и информации за пациенти помеѓу различни страни; комуникација со помош на компјутерски терминали; изнајмување време на компјутерски мрежи и библиотеки кои

обезбедуваат информации во врска со здравствени или медицински информации; услуги на собирање и пренесување пораки он-лајн (on-line), овозможувајќи пристап до компјутерските бази на податоци; обезбедување интернет соби за разговор, обезбедување на групи за дискусија со помош на интернет, интернет и поврзани услуги за приватните потрошувачи и трговски претпријатија, обезбедување на средствата за комуникација за размена на податоци по пат на електронските медиуми; услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на податоци, обезбедување вести и информации по пат на глобална комуникациска мрежа; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; обезбедувајќи пристап до пораки, информации и производи од дата-бази на податоци

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни; земјоделски, градинарски и шумски услуги, обезбедување информации поврзани со здравје, здравствена заштита, информации и совети за здравје; обезбедување на информации совети и консултации од областа на медицинските услуги, здравствена и болничка заштита и фармацевтските производи, вклучувајќи го и обезбедувањето на такви информации, совети и консултации по пат на интернет

(210) **TM 2012/582** (220) 04/06/2012
(442) 29/02/2016

(300) Ж-451/12 30/03/2012 RS

(731) **Herba Svet Produzeca za izradu preparata, drustvo sa ogranicenom odgovornoscu, Beograd**

ul.Kumodraska br.302, Beograd-Vozdovac, RS

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И АЛЕКСАНДРОВСКИ

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје (540)

FEMISAN A

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за бслење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирањс, рибањс и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички ироизводи, лосиони за коса; прспарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски прспарати; диетстски супстанции што сс користат во мсдицината; фластери и матсријали за завои

(210) ТМ 2012/626 (220) 13/06/2012

(442) 29/02/2016

(731) Михајловски Михајло

ул.„Питу Гули“ бр.32, 7000 Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Brandshop

(591) црвена

(531) 05.05.21;27.05.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека обувки и капи
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, демонстрација на производи, медиуми за комуникација (презентација на производи и услуги од областа на модата и модните додатоци, козметика, часовници, опблека очила, на медиуми за комуникација) за малопродажни цели; спојување за доброто на другите, на различни стоки (мода,

козметика), овозможувајќи им на корисниците полесно да ги видат и купат тие стоки; маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, претплата на весници, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање дејности

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; електронско издаваштво, информации за образовни и забавни настани, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, организирање избори на убавици, организирање и водење концерти, организирање саеми, организирање натпревари, позирање за уметници како модели, забава, известување за забави, планирање забави, ноќни клубови, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање исложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред

јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образоважни цели), пишување текстови што не се рекламни, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, разонода, текстови (пушување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, фотографија, фотографски репортажи, шоу програми

(210) ТМ 2012/817 (220) 01/08/2012

(442) 29/02/2016

(731) **БАЛФИН МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул.Даме Груев бр.28/1-1 кат 1, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

СЕ ШТО САКАМ ALL I WANT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот
кл. 41 образовни услуги; подготвување на

наставата; забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2012/1095 (220) 17/10/2012

(442) 29/02/2016

(731) **Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH Max-Born-Strasse 4, D-22761 Hamburg, DE**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, бела, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун обработен или необработен, тутунски производи, цигари, пури, замена за тутун кои не се за медицински или лековити цели, кибрити и артикли за пушачи

(210) ТМ 2013/842 (220) 06/09/2013

(442) 29/02/2016

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ**

ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2013/843 (220) 06/09/2013

(442) 29/02/2016

(731) Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ

ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје

(540)

CEVITA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2014/420 (220) 14/04/2014

(442) 29/02/2016

(731) ГРЕЕН ПЛАНЕТ д.о.о.е.л.

ул.Црногорска бр.45а, Скопје, МК

(540)



(591) зелена, светло зелена, темно зелена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со сечено цвеќе, саксиско цвеќе и надворешни садници

(210) ТМ 2014/534 (220) 14/05/2014

(442) 29/02/2016

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје


ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, кафенацрна, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосви (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2014/535 (220) 14/05/2014

(442) 29/02/2016

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



591) црвена, кафена, црна, бела и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосви (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) TM 2014/536 (220) 14/05/2014

(442) 29/02/2016

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црвена, кафена, бела и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосви (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) TM 2014/885 (220) 21/08/2014

(442) 29/02/2016

(731) Willy Bogner GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft auf Aktien

Sant-Veit-Str.4 81673 Munchen, DE

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат

ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони, регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар; очила, кутии за очила, рамки за очила

кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи, животинска кожа, торби и куфери; чадори, сонцекрани и стапови за одење, камшици, узди и сарачки производи

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; текстилни ткаенини; плетени ткаенини; покривки за кревети и маси; крпи за лице од текстил; таписерии (за сидови) од текстил; салфети од текстил за маса; чаршафи за кревети; чаршафи за маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки, предмети за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

(210) **TM 2014/1095** (220) 15/10/2014
(442) 29/02/2016

(731) **Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги Ресторан „Кај Џино“ експорт-импорт Скопје ул. Кеј 13-ти Ноември бр.1 кат/ГТЦ Скопје, 1000 Скопје, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, зелена, темно сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување

(210) **TM 2014/1101** (220) 17/10/2014
(442) 29/02/2016

(731) **Марија Коњарец, ДТУ „ТЕСОРИ ДИ МАРЕ“ ДОО Скопје**

ул. Аминта Трети бр.29-2/2, Скопје, МК

(540)



(591) темно и светло виолетова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични масла,
козметички производи, лосиони за коса
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со: козметички производи,
парфимерија, украсни честитки, украсни
чашки и свеќи
кл. 40 обработка на материјали

(210) **TM 2014/1352** (220) 15/12/2014
(442) 29/02/2016

(731) **Бранко Трајковски**
ул. Димко Најдов бр.34, 1400 Велес, МК
(540)



(591) црна, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(210) **TM 2015/89** (220) 28/01/2015
(442) 29/02/2016

(731) **Al-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes**
Trading
P.O. Box 941936, Amman 11194, JO
(740) **БЕРИН ДОО Скопје**
ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти; масла за
подмачкување; делови за апсорпција на
прашина, навлажнување и врзување; горива
(вклучувајќи моторно) и осветлувачи; свеќи и
фитили за осветлување; дрвен јаглен;
производи базирани на дрвен јаглен; таблети

од дрвен јаглен кои се користат за наргиле;
камен јаглен; производи базирани на камен
јаглен; коцкасти таблети од камен јаглен кои
се користат за наргиле
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички материјал,
фотографии, канцелариски материјал,
лепила за канцелариска и куќна употреба;
материјали кои ги користат уметниците,
сликарски четки, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување
кои не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, крпи од хартија, тоалетна
хартија, брисачи од хартија, крпи за лице од
хартија, крпи од хартија за чистење,
салфетки од хартија
кл. 34 суров и преработен тутун; производи
од тутунски, вклучувајќи цигари, пури,
цигарилоси, тутун за цигари кои се виткаат,
тутун за луле, тутун за цвакање, цигари што
содржат замена за тутун (што не за
медицинска употреба); тутун со вкусови;
меласа; бурмут; електронски цигари;
електронско наргиле; глава на електронско
наргиле; запалки; производи за пушачи
вклучувајќи хартија за впивање, за лулиња,
кутии за пури, секачи за пури, држачи за
пури, запалки (садови за плин со запалки),
чибуци (држачи за цигари), чибуци (писки за
чибуци), хартија за виткање цигари, врвови
на цигари, џебни машини за виткање цигари,
кремени за потпалување, табакери со
навлажнувачи, жици за чистење тутун за
лулиња, рафтови за лулиња, кожни торбички
за тутун, табакери со бурмут, плукалник за
корисници за тутун, врвови од жолт килибар
за цигари и држачи за цигари, тегли за
чување тутун, писки од жолт килибар за пури
и држачи за цигари, пепелници за пушачи,
цевки за цигари; трешки за пушење; шкорки

(кибрит); кутивчиња со кибрит; држачи за кибрит; тутун за наргиле (чибук); меласа; супстанции за пушење, кои не се за медицинска или лековита употреба; мешавини од тутун и меласа со вкусови за употреба во наргиле (чибук); течности и растворливи прашоци со вкусови за употреба во наргиле (чибук); електронски цевки за пушење; течност за електронско наргиле (е-течност) која се состои од ароми во течна форма и се користи за полнење на електронско наргиле или полначи на електронско наргиле; наргиле (чибук); додатоци или делови од наргиле (вклучувајќи садови и горни делови (глави) за наргиле, јажиња и црева за наргиле, основи за наргиле, врвови за уста за наргиле и филтри за наргиле и писки; црево за инхалирање преку уста за наргиле, дршка за наргиле, торби и кутии за наргиле; вазна за наргиле)

(210) ТМ 2015/236 (220) 26/02/2015
(442) 29/02/2016

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕРГАМИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул. Црвена Вода бр. 18/1 Скопје Центар, МК
(540)



(591) златно, сребрена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 коцкање и играње игри

(210) ТМ 2015/237 (220) 26/02/2015
(442) 29/02/2016

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕРГАМИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул. Црвена Вода бр. 18/1 Скопје Центар, МК
(540)



(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 коцкање и играње игри

(210) ТМ 2015/238 (220) 26/02/2015
(442) 29/02/2016

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕРГАМИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул. Црвена Вода бр. 18/1 Скопје Центар, МК
(540)



(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 коцкање и играње игри

(210) ТМ 2015/266 (220) 06/03/2015
(442) 29/02/2016

(731) Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство на

**трикотажни чорапи и долна облека ИСТ
КОМЕРЦ ДОО Скопје**

**ул. Качанички пат бр. 122, 1000, Скопје,
Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)

SAMANTA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 чорапи, чораи (пети за чорапи),
чорапи (чорапи против потење), хулахопки,
долна облека, корсети (женска долна
облека), трикотажна облека

(210) ТМ 2015/373 (220) 31/03/2015
(442) 29/02/2016

(731) ИВАНА НИКОЛОВСКА
ул. 11-ти ОКТОМВРИ бр. 42/43 Центар, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) црна, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги
кл. 41 образовни услуги, забава, спортски и
културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите, услуги за индустриски анализи и
истражувања, проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2015/379 (220) 01/04/2015
(442) 29/02/2016

(731) А.Д. " ЕВРОПА " - Скопје
ул. 808 бр.8, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) кафеава, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 слатки и крем банани

(210) ТМ 2015/381 (220) 02/04/2015
(442) 29/02/2016

(731) Трговско друштво за застапување,
услуги и трговија на големо и мало
АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје
ул. Рајко Жинзифов бр. 50, Скопје, МК
(540)

OUTSCORE WITH OUTDOOR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, изнајмување рекламен
простор, надворешено рекламирање

(210) ТМ 2015/382 (220) 02/04/2015
(442) 29/02/2016

(731) Трговско друштво за застапување,
услуги и трговија на големо и мало
АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје
ул. Рајко Жинзифов бр. 50, Скопје, МК
(540)



(591) жолта, темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, изнајмување рекламен
простор, надворешено рекламирање

(210) **TM 2015/419** (220) 14/04/2015
(442) 29/02/2016

(731) **Сашо Трпески**
ул.Женевска бр.6/5, 1000, Скопје, МК
(740) Сашо Трпески
ул.Женевска бр.6/5, 1000, Скопје
(540)

healthgarette

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 цигари без тутун за медицинска
употреба
кл. 10 инхалатори
кл. 34 производи за пушачи, цигари што
содржат замена за тутун што не се за
медицинска употреба, кутии за цигари, кутии
за пури, кутивчиња со кибрит, цигари, пури,
цигарило (мали цигари)

(210) **TM 2015/422** (220) 15/04/2015
(442) 29/02/2016

(731) **Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци**
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, црвена, златна, црна, бела,
кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пиво

(210) **TM 2015/424** (220) 15/04/2015
(442) 29/02/2016

(731) **GUVEN CELIK HASIR, VE PANEL CIT**
SISTEMLERI IMALAT SAN, ve TIC. LTD. STI
Tuzla Mh.Zirai Aletier
San.Sit.Adapazari/SAKARYA, TR
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 метални градежни материјали, метални
преносни конструкции, панелни огради,
огради од метал, ограда од ковано железо,
врати од ковано железо, гелендери од ковано
железо, арматури за врати од метал,
арматури од метал за прозорци, палети од
метал за транспорт, порти од метал,
потпорни греди од метал, метал (решетки од
метал). метални панел плочи за врата , и
производи од метал кои не се опфатени со
други класи
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со метални градежни материјали,
метални преносни конструкции, панелни
огради, ограда од ковано железо, врати од
ковано железо, гелендери од ковано железо,
арматури за врати од метал, арматури од
метал за прозорци, метал (решетки од
метал), метални панел плочи за врата , и
производи од метал кои не се опфатени со
други класи
кл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги



(210) ТМ 2015/605 (220) 09/06/2015

(442) 31/12/2014

(300)

(731) Друштво за производство, промет и услуги ГРАНД ФООДС ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Марино Илинден

ул.532 бр.150, Марино Илинден, МК

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000

Скопје

(540)

BuStó

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 алгинати за храна [соли на органска киселина]; бадеми, мелени; белки од јајца; белтачини за исхрана; бистри супи [бујони]; бујон (состојки за правење бујон); гнезда од птици за јадење; грав, конзервиран; грашок, конзервиран; дагњи [вид школки] што не се живи; дивеч што не е жив; доматен сок за готвење; доматно пире; екстракти од алги за исхрана; екстракти од месо; живина што не е жива; животинска коскена срж за исхрана; жолчки од јајца; желатин за исхрана; желеа за исхрана; желеа од месо; зеленчук (салати од зеленчук); зеленчук (состојки за правење супа од зеленчук); зеленчук во конзерви; зеленчук, варен; зеленчук, конзервиран; зеленчук, сушен; замрзнато овошје; инчуни; јајца во прав; јајца од полжави за исхрана; јајца; јастози (морски јастози), што не се живи; јастози, што не се живи; јаткасто овошје [орев, лешник, бадем], подготвени; јогурт; кавијар; казеин за исхрана; какао (путер од какао); кандирано овошје; каши (овошни каши); кефир [пијалок од млеко]; кикиритки (путер од кикиритки); кикиритки, преработени; кисела зелка [расол]; кокосов орев (маст од кокосов орев);

кокосов орев (путер од кокосов орев); кокосов орев, сушен; колбаси во тесто; кожурки од свилена буба, како храна за луѓе; колаген за исхрана; колбаси; компири (снегулки од компири); компири (чипс од компири); компот од боровинки; концентрати за супи [бујони]; кори од овошје; корнишони; коскена срж (животинска коскена срж) за исхрана; крем (шлаг крем); крем-путер; крокети; кумис [пијалок од млеко]; краби, што не се живи; крвавица [сувомеснат производ]; кромид, конзервиран; леќа, конзервирана; лој за исхрана; лосос [што не се живи]; мали парчиња храна од овошје; маргарин; мармалад; мекици од компири; месо; месо (засолено месо); месо во конзерви; месо, конзервирано; млеко; млеко од соја [замена за млеко]; млечни пијалаци во кои преовладува млеко: масла за јадење; маслинки, конзервирани; маслиново масло за исхрана; масло од кокосов орев; масло од коски, за јадење; масло од орев од палма за исхрана; масло од палма за исхрана; масло од репка за исхрана; масло од сончоглед за исхрана; масло од сусам; масни супстанции за производство на масти за исхрана; маст од кокосов орев; масти за јадење; морски алги (пржени морски алги); морски јастози што не се живи; морски краставици што не се живи; морски ракови [шримп] што не се живи; масло од пченка; морски ракови што не се живи; овошје (кандирано овошје); овошје (кори од овошје); овошје (мали парчиња храна од овошје); овошје (чипс од овошје); овошје во конзерви; овошје конзервирано во алкохол; овошје, варено; овошје, конзервирано; овошни желеа; овошни каши; овошни салати; остриги, што не се живи; павлака [млечни производи]; паштета од џигер; пектин за исхрана; печурки, конзервирани; пире од јаболка; подготвени производи од месо; полен, подготвен за исхрана; полжави (јајца од полжави) за

исхрана; посолени риби; посолено месо; пржени морски алги; производи за исхрана направени од риба; производи од млеко; протеини за исхрана; путер; путер од какао; путер од кикиритки; путер од кокосов орев; пченка (масло од пченка); раковидни животни, што не се живи; репка (масло од репка), за исхрана; риба (производи за исхрана направени од риба); риба (филети од риба); риби (посолени риби); риби во конзерви; риби што не се живи; риби, конзервирани; рибино масло за исхрана, за луѓе; салати од зеленчук; сардини [што не се живи]; салати (овошни салати); свинска маст за исхрана; свинско месо; сирење; сириште; снегулки од компири; соја, конзервирана, за исхрана; суво грозје; сланина; смеси со маст за мачкање на леб; сокови од зеленчук за готвење; состојки за правење супа од зеленчук; супа (состојки за правење супа); супи; супи (концентрати за супи) [бујони]; сурутка; тахини [тесто од сусамово семе]; тартуфи, конзервирани; тофу [сирење од соја]; туна [што не се живи]; туршија; туршија, лута и многу зачинета; урда; урми; чипс од компири; чипс од овошје; џем од ѓумбир; џемови; џигер; ферментирана зеленчукова храна [кимши]; филети од риба; харинги [што не се живи]; хумус [мелена леблебија со сусамово масло, лимон и лук]; чкембе; школки [што не се живи]; школки и ракови што не се живи; шлаг крем; паста од зеленчук; паста од црн патлиџан; млеко од кикирики за кулинарска употреба; млеко од бадем за кулинарска употреба; млеко од ориз [замена за млеко]; артичока, конзервирана

кл. 30 алва; алги [додатоци во исхраната]; анасон; анасоново семе; ароматични градинарски тревки, конзервирани; ароматични подготовки за исхрана; ароми за колач, со исклучок на есенцијални масла; ароми за пијалаци, со исклучок на

есенцијални масла; ароми на кафе [ароми]; ароми за храна, со исклучок на есенцијални масла; бадеми (пире од бадеми); бадемови слатки [тестенини]; бакардан; бибер; биена павлака (средства за стврднување биена павлака); бикарбонат на сода за готвење [сода бикарбона]; бисквити; бисквити петит-бер; бонбони; брашно за исхрана; брашно од грав; брашно од јачмен; брашно од компири за исхрана; брашно од синап; брашно од соја; брашно од тапиока за исхрана; брашно и припреми направени од жита (освен на исхрана за животни); пеперминт бонбони; ванила [арома]; ванила [замена за ванила]; варена пченка; вода (морска вода) за готвење; водени филови (полнила); врзивни средства за колбаси; вафли; вермичели [вид тенки; долги тестенини]; гликоза за исхрана; глутен за исхрана; гриз; гуми за жвакање што не се за медицинска употреба; гумени бонбони; дводек; десерт со мраз, овошен сок и шеќер; додатоци на јадења; доматен сос; ѓумбир [мирудија]; екстракти од слад за исхрана; есенции за исхрана, со исклучок на етерични есенции и есенцијални масла; исхрана (есенции за исхрана) со исклучок на етерични есенции и есенцијални масла; желеа (овошни желеа) [слаткарски производи]; жита (мали парчиња храна од жита); житни плочки; жита подготвени за човечка исхрана (зобни снегулки и други жита); замена за кафе; замрзнат јогурт [вид сладолед]; засладувачи (природни засладувачи); зачини; замрзнато лиснато тесто (полуготов производ); замрзнати производи од тесто (полуготов производ); земички; златен сируп [сируп од меласа]; излупено жито за исхрана; јачмен (дробен јачмен); јачмен (лупен јачмен); какао; карамели [бонбони]; кафе; кафе (непржено кафе); каша од брашно, со млеко, за исхрана; квасец; квасец во форма на таблета



што не е за медицинска употреба; квасец за тесто; колач; украси за колач што се за јадење; колач од ориз; колачиња; колачиња од слад; конзервирање храна (сол за конзервирање храна); кечап [сос]; капар [мирудија]; каранфилче [мирудија]; кари [мирудија]; крекери; крем пудинг; кристализиран шеќер за исхрана; кроасани, куркума [азиско тропско растение што се користи за мирудија и бојосување]; кускус [гриз-јадење од Северна Африка]; леб; леб без квасец; леб со ѓумбир; лебни трошки [презла]; леден чај; ликорис [слаткарски производи]; лупен јачмен; лупен овес; маја [квасец]; мајонез; макарони; мали кифли [печива]; мали парчиња храна од жита; мали парчиња храна од ориз; малтоза; марципан; матичен млеч за човечка исхрана што не е за медицинска употреба; маслени филови (полнила); мафини; мед; меласа за исхрана; мелничарски производи; месо (пити со месо); месо (сафт од печено месо); мирудии; мирудии за смекнување месо, за употреба во домаќинствата; мирудија направена од пименто; морска вода за готвење; мраз за освежување; мраз, природен и вештачки; мусли; мушкатов орев; нане за слаткарски производи; напoлитанки; овес (дробен овес); овес (лупен овес); овесни снегулки; овесно брашно; овошни бонбони; овошни желеа [слаткарски производи]; ориз; оцет; палачинки; панцероти; пастили [слаткарски производи]; пивски оцет; пијалаци од какао со млеко; пијалаци од кафе со млеко; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци што се на основа на кафе; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци што се на основа на чоколадо; пипер [мирудии]; пире од бадеми; пити; пити со јајца, сирење и сланина; пити со месо; пици (вклучувајќи и полуготови пици, вклучително и во замрзната состојба); подготовки од жита; пралини;

прашок за колач; прашок за печење; прашоци за сладоледи; преливи за салати; претходно подготвена мешавина за леб; производи од брашно од сите типови (чипс, стапчиња); производи од какао; производи од тесто; пролетни ролати; прополис за исхрана на луѓето; пудинзи; пуканки; пченкарни снегулки; пченично брашно; пченка, мелена; пченка, печена; пченкарно брашно; равиоли; растителни подготовки како замени за кафе; резанки од тесто; релиш сосови [додатоци за исхрана]; ролати; саго [нишесте од сагова палма]; салати (преливи за салати); сафт од печено месо; скроб за храна; сендвичи; сенф; слад за човечка исхрана; сладолед; сладолед (прашок за сладолед); сладолед (средства за спојување смеси за сладоледи); слаткарски производи; слаткарски производи од јаткасто овошје, слаткарски производи од кикиритки; слатки; слатки за украсување божикни елки; слатки од бадем; соја (тесто од соја) [производи за исхрана]; соја-сос; сорбет [ладен овошен десерт]; сода бикарбона [бикарбонат на сода за готвење]; сол за готвење; сол за конзервирање храна; сол од целер; сос (доматен сос); сосови [додатоци на храна]; состојки за згуснување при готвење; средства за спојување смеси за сладоледи; средства за стврднување биена павлака; стапчиња од ликорис [слаткарски производи]; суши [јапонско јадење]; табуле [вид ориентално јадење од пченица]; такос [мексиканско јадење]; тапиока; тестенини; тестенини за исхрана; тесто за колач; тесто од соја [производи за исхрана]; торти; тортиљи; фиде [тестенини]; фондани [слаткарски производи]; храна од овес; цикорија [замена за кафе]; цимет [мирудија]; чаеви, немедицински, чај; чајни колачиња; чипс [производи од житарици]; чоколадни пијалаци со млеко; чоколадо; чоколадо (глазура), и тоа во форма на чоколадна табла и чоколадо со полнење, чоколадо

пополнето со јаткасто овошје и/или производи од жита и/или овошје и ориз; чоколадни бонбони; шатни [туршија од овошје; лути индиски мирудии и шеќер]; шафран [мирудии]; шербети [прашок за освежителен пијалак]; шеќер; шоу-шоу [мирудиија]; шпагети; штрудла; вареники [полнети кнедли]; пелмени [кнедли полнети со месо]; чоколадни украси за торта; украсни бонбони за торта; јаткасто овошје со чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто овошје во прав; лук во прав [зачин]

кл. 31 алгаробила за животинска исхрана, алги за човечка или животинска исхрана, бадеми [овошје]; билки, свежи (градинарски билки, свежи); бисквити за кучиња; бобинки, свежи; божиќни дрва; брашно за животни; брашно од кикиритки за животни; бусен [трева]; бусен, природен; вар за сточна храна; венци од природно цвеќе; винова лоза; вински талог; главички од цвеќе; грав, свеж; градинарски билки, свежи; грашок, свеж; грмушки; грмушки од рози; грозје, свежо; додатоци на сточна храна што не се за медицинска употреба; домашни миленичиња (миризлив песок за домашни миленичиња) [подлога]; домашни миленичиња (хартија со песок за домашни миленичиња) [подлога]; дрва; дрва (трупци од дрва); дрво (непилено дрво); дрво со кора; животни живи; живина за одгледување; живина, жива; животни (живи животни); животни (препарати за дебелење на животните); животни (храна за животни); животни (храна за животни) за џвакање; животни за изложба; жита (остатоци од производство на жита) за исхрана на животни; зелена салата; зеленчук, свеж; зрна [семе]; зрна од какао, во сурова состојба; зрнеста храна [жита]; зрнеста храна за исхрана на животни; излупено жито за живина; икра од риби; исушен кокосов орев; јајца за насад; јајца од свилена буба; јастози

(морски јастози), живи; јастози, живи; јаткасто овошје; јачмен; каша од овошје квасец за животни; кикирики (погачи од кикирики) за животни; кикиритки [овошје]; клици за ботанички цели; кокосов орев (лушпи од кокосов орев); кокосови ореви; кокошки несилки (препарати за кокошки несилки); компири, свежи; коприви; кора (дрво со кора); корења за храна; корења од цикорија; кори од дрва (сурови кори од дрва); коска од сипа за птици; костени, свежи; краставички; крма за дебелење на добиток; крма од трици за животинска исхрана; кромид, свеж зеленчук; ленена погача; ленено брашно [добиточна храна]; леќа, свежа; лешници; лимони; лушпи од кокосов орев; мамки за риби, живи; маслинки, свежи; миленичиња (храна за домашни миленичиња); миризлив песок за домашни миленичиња [подлога]; мицелиум за размножување печурки; морски јастози, живи; морски краставички, живи; непилено дрво; овес; овошје, свежо; одгледување (живина за одгледување); одгледување стока; ореви од кола; ориз, необработен; оризово брашно за сточна храна; остатоци од овошје; остатоци од производство на жита, за исхрана на животни; остриги, живи; отпад од шеќерна трска [суровина]; отпадоци од дестилација за животинска исхрана палми; палми [лисја од палми]; печурки, свежи; пијалаци за домашни миленичиња; пиперки [растенија]; плодови од смрека; плута (сурова плута); погача од пченка за добиток; погача од репка за добиток; погачи за добиток; погачи од кикиритки за животни; полен [суровина]; помија; портокали; праз; прекривки од лисја и слама; препарати за дебелење на животните; производи за сламена подлога за животни; протеин за исхрана на животните; пченица; пченица за човечка или животинска исхрана; пченка; рабарбара; раковидни животни, живи; растенија; растенија, сушени, за украсување;



растителни семиња; репка; репка (погача од репка) за добиток; речни ракови, живи; рж; риби (икра од риби); риби (мамки за риби), живи; риби, живи; рибно брашно за исхрана на животни; рогач [за јадење]; садници; свилени буби; семе од житарици, необработено; семиња (растителни семиња); сено; слад за правење пиво и алкохол; слама (прекривки од лисја и слама); слама [храна за добиток]; слама за подлоги; сол за добиток; сточна храна (вар за сточна храна); сточна храна (додатоци за сточна храна) што не се за медицинска употреба сточна храна за зајакнување на животните; струготини од дрво за произведување дрвена каша; сурова плута; сурови кори од дрва; сусам; тартуфи, свежи; тиквички; тресет за подлога; трици; трупци од дрва; хартија со песок за домашни миленичиња [подлога];
хмел; хмел (шишарки од хмел); храна за добиток; храна за домашни миленичиња; храна за животни; храна за животни за џвакање; храна за птици; храна за товење животни; цвеќе (венци од природно цвеќе); цвеќе, природно; цвеќе, сушено, за украсување; цикорија [салата]; цитруси [јужни овошја]; шеќерна трска; шишарки; шишарки од хмел; школки и ракови, живи; школки, живи; артичока, свежа; харинга, жива; лосос, жив; сардини, живи; туна, жива; лук, свеж кл. 32 аперитиви, безалкохолни; бадеми (млеко од бадеми) [пијалак]; бадемов пијалак; безалкохолни овошни екстракти; безалкохолни овошни пијалаци; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци на база на мед; вода (минерална вода); вода на литиум оксид; води за маса; води за пиење [пијалаци]; газирана вода; газирана вода (средства за правење газирана вода); екстракти за правење пијалаци; изотонични пијалаци; квас [безалкохолни пијалаци]; кикиритки (млеко со кикиритки [безалкохолен пијалак]; коктейли,

безалкохолни; ликери (средства за правење ликери); лимонади; минерална вода; минерална вода (средства за правење минерална вода); минерална вода [пијалаци]; млеко од бадеми [пијалак]; млеко со кикиритки [безалкохолен пијалак]; овошни екстракти (безалкохолни овошни екстракти); овошни пијалаци (безалкохолни овошни пијалаци); овошни сирупи, безалкохолни; овошни сокови; освежителен пијалак од корен на сапарина [безалкохолен пијалак]; пастили за пенливи пијалаци; пиво; пиво од ѓумбир; пиво од слад; пенливи пијалаци (пастили за пенливи пијалаци); пенливи пијалаци (прашок за пенливи пијалаци); пијалаци (безалкохолни пијалаци); пијалаци (безалкохолни пијалаци) со мед; пијалаци (средства за правење пијалаци); пијалаци на база на мед (безалкохолни пијалаци на база на мед); пијалаци од сурутка; прашок за пенливи пијалаци; сируп за лимонади; сируп за пијалаци; сирупи (овошни сирупи), безалкохолни; сода вода; сок од домати [пијалаци]; сок од зеленчук [пијалаци]; сок од јаболка, безалкохолен; сокови (овошни сокови); сурутка (пијалаци од сурутка); хмел (екстракти од хмел) за правење пиво; шира; шира од пиво; шира од слад; шира, непревриена, шербет [пијалаци], пијалаци од соја, освен замена за млеко
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување; бироа за сместување [хотели, пансиони]; бифеа; градежни објекти (изнајмување преносни градежни објекти)*; детски јасли; домови (старечки домови); животни (пансиони за животни); изнајмување за времено сместување; изнајмување преносни градежни објекти*; изнајмување простории за состаноци; изнајмување столови, маси, чаршави и стакларија; изнајмување шатори; изнајмување на апарати за готвење; изнајмување автомати за вода за пиење;

изнајмување уреди за осветлување;
изработка на скулптури од храна; кампови за
летување (услуги на камповите за летување);
кампување (обезбедување објекти за
кампување); кантини; кафетерии [експрес
ресторани]; летувалишта; мотели;
обезбедување објекти за кампување;
пансиони; пансиони за сместување животни;
привремено сместување (резервирање за
привремено сместување); резервирање за
привремено сместување; резервирање
пансиони; резервирање хотели; ресторани;
ресторани со самопослужување;
самопослужување (ресторани со
самопослужување); служење храна и
пијалаци; сместување (изнајмување за
времео сместување); снек-барови; старечки
домови; услуги во барови; услуги на
камповите за летување; хотели

(210) ТМ 2015/606 (220) 09/06/2015

(442) 31/12/2014

(300)

(731) Друштво за производство, промет и
услуги ГРАНД ФООДС ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Марино Илинден

ул.532 бр.150, Марино Илинден, МК

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000
Скопје

(540)



GRAND FOODS
CORPORATION

(591) црна и црвена

(531)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 алгинати за храна [соли на органска
киселина]; бадеми, мелени; белки од јајца;
белтачини за исхрана; бистри супи [бујони];
бујон (состојки за правење бујон); гнезда од
птици за јадење; грав, конзервиран; грашок,
конзервиран; дагњи [вид школки] што не се
живи; дивеч што не е жив; доматиен сок за
готвење; доматино пире; екстракти од алги за
исхрана; екстракти од месо; живина што не е
жива; животинска коскена срж за исхрана;
жолчки од јајца; желатин за исхрана; желеа
за исхрана; желеа од месо; зеленчук (салати
од зеленчук); зеленчук (состојки за правење
супа од зеленчук); зеленчук во конзерви;
зеленчук, варен; зеленчук, конзервиран;
зеленчук, сушен; замрзнато овошје; инчуни;
јајца во прав; јајца од полжави за исхрана;
јајца; јастози (морски јастози), што не се
живи; јастози, што не се живи; јаткасто
овошје [орев, лешник, бадем], подготвени;
јогурт; кавијар; казеин за исхрана; какао
(путер од какао); кандирано овошје; каши
(овошни каши); кефир [пијалок од млеко];
кикиритки (путер од кикиритки);
кикиритки, преработени; кисела зелка
[расол]; кокосов орев (маст од кокосов орев);
кокосов орев (путер од кокосов орев); кокосов
орев, сушен; колбаси во тесто; кожурки од
свилена буба, како храна за луѓе; колаген за
исхрана; колбаси; компири (снегулки од
компири); компири (чипс од компири); компот
од боровинки; концентрати за супи [бујони];
кори од овошје; корнишони; коскена срж
(животинска коскена срж) за исхрана; крем
(шлаг крем); крем-путер; крокети; кумис
[пијалок од млеко]; краби, што не се живи;
крвавица [сувомеснат производ]; кромид,
конзервиран; леќа, конзервирана; лој за
исхрана; лосос [што не се живи]; мали
парчиња храна од овошје; маргарин;



мармалад; мекици од компири; месо; месо (засолено месо); месо во конзерви; месо, конзервирано; млеко; млеко од соја [замена за млеко]; млечни пијалаци во кои преовладува млеко: масла за јадење; маслинки, конзервирани; маслиново масло за исхрана; масло од кокосов орех; масло од коски, за јадење; масло од орех од палма за исхрана; масло од палма за исхрана; масло од репка за исхрана; масло од сончоглед за исхрана; масло од сусам; масни супстанции за производство на масти за исхрана; маст од кокосов орех; масти за јадење; морски алги (пржени морски алги); морски јастози што не се живи; морски краставици што не се живи; морски ракови [шримп] што не се живи; масло од пченка; морски ракови што не се живи; овошје (кандирано овошје); овошје (кори од овошје); овошје (мали парчиња храна од овошје); овошје (чипс од овошје); овошје во конзерви; овошје конзервирано во алкохол; овошје, варено; овошје, конзервирано; овошни желеа; овошни кашии; овошни салати; остриги, што не се живи; павлака [млечни производи]; паштета од џигер; пектин за исхрана; печурки, конзервирани; пире од јаболка; подготвени производи од месо; полен, подготвен за исхрана; полжави (јајца од полжави) за исхрана; посолени риби; посолено месо; пржени морски алги; производи за исхрана направени од риба; производи од млеко; протеини за исхрана; путер; путер од какао; путер од кикиритки; путер од кокосов орех; пченка (масло од пченка); раковидни животни, што не се живи; репка (масло од репка), за исхрана; риба (производи за исхрана направени од риба); риба (филети од риба); риби (посолени риби); риби во конзерви; риби што не се живи; риби, конзервирани; рибино масло за исхрана, за луѓе; салати од зеленчук; сардини [што не се живи]; салати (овошни салати); свинска маст

за исхрана; свинско месо; сирење; сириште; снегулки од компири; соја, конзервирана, за исхрана; суво грозје; сланина; смеси со маст за мачкање на леб; сокови од зеленчук за готвење; состојки за правење супа од зеленчук; супа (состојки за правење супа); супи; супи (концентрати за супи) [бујони]; сурутка; тахини [тесто од сусамово семе]; тартуфи, конзервирани; тофу [сирење од соја]; туна [што не се живи]; туршија; туршија, лута и многу зачинета; урда; урми; чипс од компири; чипс од овошје; џем од ѓумбир; џемови; џигер; ферментирана зеленчукова храна [кимши]; филети од риба; харинги [што не се живи]; хумус [мелена леблебија со сусамово масло, лимон и лук]; чкембе; школки [што не се живи]; школки и ракови што не се живи; шлаг крем; паста од зеленчук; паста од црн патлиџан; млеко од кикирики за кулинарска употреба; млеко од бадем за кулинарска употреба; млеко од ориз [замена за млеко]; артичока, конзервирана

кл. 30 алва; алги [додатоци во исхраната]; анасон; анасоново семе; ароматични градинарски тревки, конзервирани; ароматични подготовки за исхрана; ароми за колач, со исклучок на есенцијални масла; ароми за пијалаци, со исклучок на есенцијални масла; ароми на кафе [ароми]; ароми за храна, со исклучок на есенцијални масла;

бадеми (пире од бадеми); бадемови слатки [тестенини]; бакардан; бибер; биена павлака (средства за стврдување биена павлака); бикарбонат на сода за готвење [сода бикарбона]; бисквити; бисквити петит-бер; бонбони; брашно за исхрана; брашно од грав; брашно од јачмен; брашно од компири за исхрана; брашно од синап; брашно од соја; брашно од тапиока за исхрана; брашно и припреми направени од жита (освен на исхрана за животни); пеперминт бонбони;

ванила [арома]; ванила [замена за ванила]; варена пченка; вода (морска вода) за готвење; водени филови (полнила); врзивни средства за колбаси; вафли; вермичели [вид тенки; долги тестенини]; гликоза за исхрана; глутен за исхрана; гриз; гуми за жвакање што не се за медицинска употреба; гумени бонбони; двопек; десерт со мраз, овошен сок и шеќер; додатоци на јадења; доматиен сос; ѓумбир [мирудија]; екстракти од слад за исхрана; есенции за исхрана, со исклучок на етерични есенции и есенцијални масла; исхрана (есенции за исхрана) со исклучок на етерични есенции и есенцијални масла; желеа (овошни желеа) [слаткарски производи]; жита (мали парчиња храна од жита); житни плочки; жита подготвени за човечка исхрана (зобни снегулки и други жита); замена за кафе; замрзнат јогурт [вид сладолед]; засладувачи (природни засладувачи); зачини; замрзнато лиснато тесто (полуготов производ); замрзнати производи од тесто (полуготов производ); земички; златен сируп [сируп од меласа]; излупено жито за исхрана; јачмен (дробен јачмен); јачмен (лупен јачмен); какао; карамели [бонбони]; кафе; кафе (непржено кафе); каша од брашно, со млеко, за исхрана; квасец; квасец во форма на таблета што не е за медицинска употреба; квасец за тесто; колач; украси за колач што се за јадење; колач од ориз; колачиња; колачиња од слад; конзервирање храна (сол за конзервирање храна); кечап [сос]; капар [мирудија]; каранфилче [мирудија]; кари [мирудија]; крекери; крем пудинг; кристализиран шеќер за исхрана; кроасани, куркума [азиско тропско растение што се користи за мирудија и бојосување]; кускус [гриз-јадење од Северна Африка]; леб; леб без квасец; леб со ѓумбир; лебни трошки [презла]; леден чај; ликорис [слаткарски производи]; лупен јачмен; лупен овес; маја

[квасец]; мајонез; макарони; мали кифли [печива]; мали парчиња храна од жита; мали парчиња храна од ориз; малтоза; марципан; матичен млеч за човечка исхрана што не е за медицинска употреба; маслени филови (полнила); мафини; мед; меласа за исхрана; мелничарски производи; месо (пити со месо); месо (сафт од печено месо); мирудии; мирудии за смекнување месо, за употреба во домаќинствата; мирудија направена од пименто; морска вода за готвење; мраз за освежување; мраз, природен и вештачки; мусли; мушкатов орев; нане за слаткарски производи; напелитанки; овес (дробен овес); овес (лупен овес); овесни снегулки; овесно брашно; овошни бонбони; овошни желеа [слаткарски производи]; ориз; оцет; палачинки; панцероти; пастили [слаткарски производи]; пивски оцет; пијалаци од какао со млеко; пијалаци од кафе со млеко; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци што се на основа на кафе; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци што се на основа на чоколадо; пипер [мирудии]; пире од бадеми; пити; пити со јајца, сирење и сланина; пити со месо; пици (вклучувајќи и полуготови пици, вклучително и во замрзната состојба); подготовки од жита; пралини; прашок за колач; прашок за печење; прашоци за сладоледи; преливи за салати; претходно подготвена мешавина за леб; производи од брашно од сите типови (чипс, стапчиња); производи од какао; производи од тесто; пролетни ролати; прополис за исхрана на луѓето; пудинзи; пуканки; пченкарни снегулки; пченично брашно; пченка, мелена; пченка, печена; пченкарно брашно; равиоли; растителни подготовки како замени за кафе; резанки од тесто; релиш сосови [додатоци за исхрана]; ролати; саго [нишесте од сагова палма]; салати (преливи за салати); сафт од печено месо; скроб за храна; сендвичи;



сенф; слад за човечка исхрана; сладолед; сладолед (прашок за сладолед); сладолед (средства за спојување смеси за сладоледи); слаткарски производи; слаткарски производи од јаткасто овошје, слаткарски производи од кикиритки; слатки; слатки за украсување божиќни елки; слатки од бадем; соја (тесто од соја) [производи за исхрана]; соја-сос; сорбет [ладен овошен десерт]; сода бикарбона [бикарбонат на сода за готвење]; сол за готвење; сол за конзервирање храна; сол од целер; сос (доматен сос); сосови [додатоци на храна]; состојки за згуснување при готвење; средства за спојување смеси за сладоледи; средства за стврднување биена павлака; стапчиња од ликорис [слаткарски производи]; суши [јапонско јадење]; табуле [вид ориентално јадење од пченица]; такос [мексиканско јадење]; тапиока; тестенини; тестенини за исхрана; тесто за колач; тесто од соја [производи за исхрана]; торти; тортиљи; фиде [тестенини]; фондани [слаткарски производи]; храна од овес; цикорија [замена за кафе]; цимет [мирудија]; чаеви, немедицински, чај; чајни колачиња; чипс [производи од житарици]; чоколадни пијалаци со млеко; чоколадо; чоколадо (глазура), и тоа во форма на чоколадна табла и чоколадо со полнење, чоколадо пополнето со јаткасто овошје и/или производи од жита и/или овошје и ориз; чоколадни бонбони; шатни [туршија од овошје; лути индиски мирудии и шеќер]; шафран [мирудии]; шербети [прашок за освежителен пијалак]; шеќер; шоу-шоу [мирудија]; шпагети; штрудла; вареники [полнети кнедли]; пелмени [кнедли полнети со месо]; чоколадни украси за торта; украсни бонбони за торта; јаткасто овошје со чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто овошје во прав; лук во прав [зачин]

кл. 31 алгаробила за животинска исхрана, алги за човечка или животинска исхрана,

бадеми [овошје]; билки, свежи (градинарски билки, свежи); бисквити за кучиња; бобинки, свежи; божиќни дрва; брашно за животни; брашно од кикиритки за животни; бусен [трева]; бусен, природен; вар за сточна храна; венци од природно цвеќе; винова лоза; вински талог; главички од цвеќе; грав, свеж; градинарски билки, свежи; грашок, свеж; грмушки; грмушки од рози; грозје, свежо; додатоци на сточна храна што не се за медицинска употреба; домашни миленичиња (миризлив песок за домашни миленичиња) [подлога]; домашни миленичиња (хартитја со песок за домашни миленичиња) [подлога]; дрва; дрва (трупци од дрва); дрво (непилено дрво); дрво со кора; животни живи; живина за одгледување; живина, жива; животни (живи животни); животни (препарати за дебелење на животните); животни (храна за животни); животни (храна за животни) за цваќање; животни за изложба; жита (остатоци од производство на жита) за исхрана на животни; зелена салата; зеленчук, свеж; зрна [семе]; зрна од какао, во сурова состојба; зрнеста храна [жита]; зрнеста храна за исхрана на животни; излупено жито за живина; икра од риби; исушен кокосов орев; јајца за насад; јајца од свилена буба; јастози (морски јастози), живи; јастози, живи; јаткасто овошје; јачмен; каша од овошје квасец за животни; кикирики (погачи од кикирики) за животни; кикиритки [овошје]; клици за ботанички цели; кокосов орев (лушпи од кокосов орев); кокосови ореви; кокошки несилки (препарати за кокошки несилки); компири, свежи; коприви; кора (дрво со кора); корења за храна; корења од цикорија; кори од дрва (сурови кори од дрва); коска од сипа за птици; костени, свежи; краставички; крма за дебелење на добиток; крма од трици за животинска исхрана; кромид, свеж зеленчук; ленена погача; лено бршно [добиточна

храна]; леќа, свежа; лешници; лимони; лушпи од кокосов орех; мамки за риби, живи; маслинки, свежи; миленичиња (храна за домашни миленичиња); миризлив песок за домашни миленичиња [подлога]; мицелиум за размножување печурки; морски јастози, живи; морски краставички, живи; непилено дрво; овес; овошје, свежо; одгледување (живина за одгледување); одгледување стока; ореви од кола; ориз, необработен; оризово брашно за сточна храна; остатоци од овошје; остатоци од производство на жита, за исхрана на животни; остриги, живи; отпад од шеќерна трска [суровина]; отпадоци од дестилација за животинска исхрана палми; палми [лисја од палми]; печурки, свежи; пијалаци за домашни миленичиња; пиперки [растенија]; плодови од смрека; плута (сурова плута); погача од пченка за добиток; погача од репка за добиток; погачи за добиток; погачи од кикиритки за животни; полен [суровина]; помија; портокали; праз; прекривки од лисја и слама; препарати за дебелење на животните; производи за сламена подлога за животни; протеин за исхрана на животните; пченица; пченица за човечка или животинска исхрана; пченка; рабарбара; раковидни животни, живи; растенија; растенија, сушени, за украсување; растителни семиња; репка; репка (погача од репка) за добиток; речни ракови, живи; рж; риби (икра од риби); риби (мамки за риби), живи; риби, живи; рибно брашно за исхрана на животни; рогач [за јадење]; садници; свилени буби; семе од житарици, необработено; семиња (растителни семиња); сено; слад за правење пиво и алкохол; слама (прекривки од лисја и слама); слама [храна за добиток]; слама за подлоги; сол за добиток; сточна храна (вар за сточна храна); сточна храна (додатоци за сточна храна) што не се за медицинска употреба сточна храна за зајакнување на животните; струготини од

дрво за произведување дрвена каша; сурова плута; сурови кори од дрва; сусам; тартуфи, свежи; тиквички; тресет за подлога; трици; трупци од дрва; хартија со песок за домашни миленичиња [подлога];

хмел; хмел (шишарки од хмел); храна за добиток; храна за домашни миленичиња; храна за животни; храна за животни за џвакање; храна за птици; храна за товење животни; цвеќе (венци од природно цвеќе); цвеќе, природно; цвеќе, сушено, за украсување; цикорија [салата]; цитруси [јужни овошја]; шеќерна трска; шишарки; шишарки од хмел; школки и ракови, живи; школки, живи; артичока, свежа; харинга, жива; лосос, жив; сардини, живи; туна, жива; лук, свеж

кл. 32 аперитиви, безалкохолни; бадеми (млеко од бадеми) [пијалак]; бадемов пијалак; безалкохолни овошни екстракти; безалкохолни овошни пијалаци; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци на база на мед; вода (минерална вода); вода на литиум оксид; води за маса; води за пиење [пијалаци]; газирана вода; газирана вода (средства за правење газирана вода); екстракти за правење пијалаци; изотонични пијалаци; квас [безалкохолни пијалаци]; кикиритки (млеко со кикиритки) [безалкохолен пијалак]; коктейли, безалкохолни; ликери (средства за правење ликери); лимонади; минерална вода; минерална вода (средства за правење минерална вода); минерална вода [пијалаци]; млеко од бадеми [пијалак]; млеко со кикиритки [безалкохолен пијалак]; овошни екстракти (безалкохолни овошни екстракти); овошни пијалаци (безалкохолни овошни пијалаци); овошни сирупи, безалкохолни; овошни сокови; освежителен пијалак од корен на сапарина [безалкохолен пијалак]; пастили за пенливи пијалаци; пиво; пиво од ѓумбир; пиво од слад; пенливи пијалаци (пастили за пенливи пијалаци); пенливи

пијалаци (прашок за пенливи пијалаци); пијалаци (безалкохолни пијалаци); пијалаци (безалкохолни пијалаци) со мед; пијалаци (средства за правење пијалаци); пијалаци на база на мед (безалкохолни пијалаци на база на мед); пијалаци од сурутка; прашок за пенливи пијалаци; сируп за лимонади; сируп за пијалаци; сирупи (овошни сирупи), безалкохолни; сода вода; сок од домати [пијалаци]; сок од зеленчук [пијалаци]; сок од јаболка, безалкохолни; сокови (овошни сокови); сурутка (пијалаци од сурутка); хмел (екстракти од хмел) за правење пиво; шира; шира од пиво; шира од слад; шира, непревриена, шербет [пијалаци], пијалаци од соја, освен замена за млеко

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување; бироа за сместување [хотели, пансиони]; бифеа; градежни објекти (изнајмување преносни градежни објекти)*; детски јасли; домови (старечки домови); животни (пансиони за животни); изнајмување за времено сместување; изнајмување преносни градежни објекти*; изнајмување простории за состаноци; изнајмување столови, маси, чаршави и стакларија; изнајмување шатори; изнајмување на апарати за готвење; изнајмување автомати за вода за пиење; изнајмување уреди за осветлување; изработка на скулптури од храна; кампови за летување (услуги на камповите за летување); кампување (обезбедување објекти за кампување); кантини; кафетерии [експрес ресторани]; летувалишта; мотели; обезбедување објекти за кампување; пансиони; пансиони за сместување животни; привремено сместување (резервирање за привремено сместување); резервирање за привремено сместување; резервирање пансиони; резервирање хотели; ресторани; ресторани со самопослужување;

самопослужување (ресторани со самопослужување); служење храна и пијалаци; сместување (изнајмување за времено сместување); снек-барови; старечки домови; услуги во барови; услуги на камповите за летување; хотели

(210) **TM 2015/685** (220) 29/06/2015
(442) 29/02/2016

(731) **New Balance Athletic Shoe, Inc., a Massachusetts Corporation**
20 Guest Street, Brighton Landing, Boston, MA 02135, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 обувки и облека

(210) **TM 2015/686** (220) 29/06/2015
(442) 29/02/2016

(731) **New Balance Athletic Shoe, Inc., a Massachusetts Corporation**
20 Guest Street, Brighton Landing, Boston, MA 02135, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

NEW BALANCE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 обувки и облека

(210) **TM 2015/687** (220) 29/06/2015
(442) 29/02/2016

(731) **New Balance Athletic Shoe, Inc., a
Massachusetts Corporation
20 Guest Street, Brighton Landing, Boston,
MA 02135, US**

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 обувки

(210) **TM 2015/693** (220) 01/07/2015
(442) 29/02/2016

(731) **Mon Cheri
Rruga e Elbasanit, Pallati nr. 9, Kati 3, Tirane,
AL**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена и бела
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; кафетерии, локали, услуги во
барови

(210) **TM 2015/706** (220) 03/07/2015
(442) 29/02/2016

(731) **SUZHOU FOUNDATION TOOLS
MANUFACTURER CO., LTD
SHUANGTANG VILLAGE, GANGKOU,
FENGHUANG TOWN, CN**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

TOLSEN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 8 инструменти за стружење [рачни
инструменти]; земјоделски алати, рачни;
градинарски алати, рачни; инструменти за
потстрижување коса, електрични и
неелектрични; рачни алати; алати за
стружење [рачни алати]; шпатули [рачни
алати]; ножици; клешти; рачни дигалки

(210) **TM 2015/707** (220) 06/07/2015
(442) 29/02/2016

(731) **Public Joint-stock Company "Arnest"
6, ul. Kombinatskaya, RU-357107 g.
Nevinnomyssk, Stavropolsky Krai, RU**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)





(591) црвена, црна, бела и жолта

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 инсектициди

(210) **TM 2015/717** (220) 09/07/2015

(442) 29/02/2016

(731) **PPG INDUSTRIES EUROPE SARL a limited liability company organized and existing under the laws of Switzerland Route Gilly 32, CH-1180 Rolle, CH**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SELEMIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 премачкувачи, бои, лакови, непросирни лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи за боење; средства за нагризување; сурови природни смоли

(210) **TM 2015/719** (220) 09/07/2015

(442) 29/02/2016

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ Соравиа, 8 кат., 1000, Скопје, Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

NOW

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци кл. 38 информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет

протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи,

компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2015/720 (220) 09/07/2015

(442) 29/02/2016

(300)

(731) Друштво за комуникациски услуги

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат., 1000, Скопје, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен



материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци кл. 38 информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација

на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и

податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи наподатоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2015/748 (220) 24/07/2015

(442) 29/02/2016

(731) Друштво за трговија и услуги
ГЛОБАЛ ТРАДЕ ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
бул. Кочо Рацин бр. 28, 1000, Скопје,
Центар, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации, услуги за посредување во трговија, преговарање и

склучување трговски трансакции за трети лица, обезбедување деловни информации преку веб-страница, обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги, анализа на цените, аутсорсинг услуги (подршка на бизнис), бизнис (помош во водењето бизнис), бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање), бизнис пребарување, бизнис проценка
кл. 36 брокерство, услуги за берзанско посредување, обезбедување финансиски информации преку интернет, инвестирање средсртва, трговија за акции и обврзници, посредување за акции и обврзници, посредување за хартии од вредност, инвестиции (капитални инвестиции), разменување пари, советување во врска со финансии, финансиски информации, финансиски услуги
кл. 38 проток на податоци, компјутерски терминали (комуникација со помош на компјутерски терминали), обезбедување услуги за онлајн форуми, пренос на дигитални датотеки

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата



(510)	(210)				
2	TM 2015/0717	25	TM 2015/0686	32	TM 2015/0605
3	TM 2011/1232	25	TM 2015/0687	32	TM 2015/0606
3	TM 2011/1233	28	TM 2014/0885	33	TM 2010/0128
3	TM 2012/0582	29	TM 2011/0919	33	TM 2010/0129
3	TM 2014/0885	29	TM 2015/0605	34	TM 2012/1095
3	TM 2014/1101	29	TM 2015/0606	34	TM 2015/0089
4	TM 2015/0089	30	TM 2011/0918	34	TM 2015/0419
5	TM 2011/0826	30	TM 2014/0534	35	TM 2009/0570
5	TM 2011/1231	30	TM 2014/0535	35	TM 2011/1332
5	TM 2011/1232	30	TM 2014/0536	35	TM 2011/1367
5	TM 2011/1233	30	TM 2015/0379	35	TM 2012/0097
5	TM 2012/0582	30	TM 2015/0605	35	TM 2012/0472
5	TM 2015/0419	30	TM 2015/0606	35	TM 2012/0626
5	TM 2015/0707	31	TM 2015/0605	35	TM 2012/0817
6	TM 2011/0603	31	TM 2015/0606	35	TM 2014/0420
6	TM 2015/0424	32	TM 2008/1795	35	TM 2014/1095
8	TM 2015/0706	32	TM 2008/1796	35	TM 2014/1101
9	TM 2011/0603	32	TM 2008/1943	35	TM 2015/0373
9	TM 2014/0885	32	TM 2009/0495	35	TM 2015/0381
10	TM 2015/0419	32	TM 2009/0570	35	TM 2015/0382
11	TM 2011/0920	32	TM 2009/0571	35	TM 2015/0424
16	TM 2012/0097	32	TM 2010/0128	35	TM 2015/0719
16	TM 2012/0817	32	TM 2010/0129	35	TM 2015/0720
16	TM 2015/0089	32	TM 2011/0630	35	TM 2015/0748
17	TM 2011/0920	32	TM 2011/0631	36	TM 2012/0817
18	TM 2014/0885	32	TM 2011/0632	36	TM 2015/0748
24	TM 2014/0885	32	TM 2011/0633	37	TM 2015/0373
25	TM 2009/0495	32	TM 2013/0842	37	TM 2015/0424
25	TM 2012/0626	32	TM 2013/0843	38	TM 2012/0472
25	TM 2014/0885	32	TM 2014/0534	38	TM 2015/0719
25	TM 2015/0266	32	TM 2014/0535	38	TM 2015/0720
25	TM 2015/0685	32	TM 2014/0536	38	TM 2015/0748
		32	TM 2015/0422	40	TM 2014/1101
				41	TM 2011/1367
				41	TM 2012/0097
				41	TM 2012/0626
				41	TM 2012/0817
				41	TM 2015/0236
				41	TM 2015/0237
				41	TM 2015/0238
				41	TM 2015/0373
				42	TM 2015/0373
				42	TM 2015/0719
				42	TM 2015/0720
				43	TM 2008/1795
				43	TM 2008/1796
				43	TM 2008/1943
				43	TM 2009/0495
				43	TM 2009/0570
				43	TM 2009/0571
				43	TM 2010/0128
				43	TM 2010/0129
				43	TM 2014/0534
				43	TM 2014/0535
				43	TM 2014/0536
				43	TM 2014/1095
				43	TM 2014/1352
				43	TM 2015/0605
				43	TM 2015/0606
				43	TM 2015/0693
				44	TM 2012/0472

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка

(731)	(210)
Al-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes Trading	МК/Т/ 2015/89
Avon Products, Inc.	МК/Т/ 2011/1367
BERLIN-CHEMIE AG,	МК/Т/ 2011/826
GUVEN CELIK HASIR, VE PANEL CIT SISTEMLERI IMALAT SAN, ve TIC. LTD. STI	МК/Т/ 2015/424
Herba Svet Preduzece za izradu preparata, drustvo sa ogranicenom odgovornoscu, Beograd	МК/Т/ 2012/582
Mon Cheri	МК/Т/ 2015/693
New Balance Athletic Shoe, Inc., a Massachusetts Corporation	МК/Т/ 2015/685
New Balance Athletic Shoe, Inc., a Massachusetts Corporation	МК/Т/ 2015/686
New Balance Athletic Shoe, Inc., a Massachusetts Corporation	МК/Т/ 2015/687
PPG INDUSTRIES EUROPE SARL a limited liability company organized and existing under the laws of Switzerland	МК/Т/ 2015/717
Public Joint-stock Company "Arnest"	МК/Т/ 2015/707
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH	МК/Т/ 2012/1095
SUZHOU FOUNDATION TOOLS MANUFACTURER CO., LTD	МК/Т/ 2015/706
Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien	МК/Т/ 2014/885
А.Д. " ЕВРОПА" - Скопје	МК/Т/ 2015/379
БАЛФИН МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/817
Бранко Трајковски	МК/Т/ 2014/1352
ГРЕЕН ПЛАНЕТ д.о.о.е.л.	МК/Т/ 2014/420
Друштво за издавачка дејност, трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/97
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/719
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/720
Друштво за производство на акумулатори ТАБ МАК ДОО Пробиштип	МК/Т/ 2011/603
Друштво за производство трговија и услуги ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ експорт-импорт	МК/Т/ 2009/570
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/534
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/535
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/536
Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕРГАМИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/236
Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕРГАМИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/237
Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕРГАМИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/238
Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР	МК/Т/ 2011/630



ГРУП ДООЕЛ	
Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/631
Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/632
Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/633
Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ	МК/Т/ 2013/842
Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ	МК/Т/ 2013/843
Друштво за трговија и услуги ГЛОБАЛ ТРАДЕ ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/748
ИВАНА НИКОЛОВСКА	МК/Т/ 2015/373
Коктел Трејд	МК/Т/ 2010/129
Коктел Трејд	МК/Т/ 2010/128
Коктел Трејд Дооел Тетово	МК/Т/ 2008/1795
Коктел Трејд Дооел Тетово	МК/Т/ 2008/1943
Коктел Трејд Дооел Тетово	МК/Т/ 2009/495
Коктел Трејд Дооел Тетово	МК/Т/ 2009/571
Крономак Дооел Скопје	МК/Т/ 2011/1332
Марија Коњарец, ДТУ „ТЕСОРИ ДИ МАРЕ“ ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/1101
МЕДЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/472
Михајловски Михајло	МК/Т/ 2012/626
Палензовска Електролюкс Силвана	МК/Т/ 2011/919
Палензовска Електролюкс Силвана	МК/Т/ 2011/920
Сашо Трпески	МК/Т/ 2015/419
Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство на трикотажни чорапи и долна облека ИСТ КОМЕРЦ ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/266
Трговско друштво за застапување, услуги и трговија на големо и мало АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/381
Трговско друштво за застапување, услуги и трговија на големо и мало АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/382
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2015/422
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2011/1231
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2011/1232
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2011/1233

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-SY број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(111) **22713** (151) 21/12/2015
 (210) ТМ 2011/494 (220) 16/05/2011
 (181) 16/05/2021
 (450) 29/02/2016

(732) **Коктел Трејд**
с.Голема Речица, МК
 (540)

JUPI

(551) колективна
 (510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, замтеријали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди
 кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење(готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени
 кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти
 кл. 16 хартија, картони и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјали, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор(освен мебелот), материјали за пакување кои не се опфатени со другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени од другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце, стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 25 облека, чевли и капи
 кл. 28 игри и грачки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови(како мирудии), мирудии, мраз
 кл. 44 медицински услуги, ветеринарски услуги, гигиенска нега и нега на убавина на луѓето и животните, услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(111) **22689** (151) 22/01/2016
 (210) ТМ 2012/587 (220) 05/06/2012
 (181) 05/06/2022
 (450) 29/02/2016
 (300) IR 1043390 18/12/2009 US
 (732) **Ironwood Pharmaceuticals, Inc**
301 Binney Street Cambridge, Massachusetts
02142, US
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)

CONSTELLA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за употреба во третманот на хронична констипација, синдром на раздразлив стомак, нарушувања на гастроинтестинална подвижност и други гастроинтестинални нарушувања

(111) **22745** (151) 22/01/2016
 (210) ТМ 2012/910 (220) 31/08/2012
 (181) 31/08/2022
 (450) 29/02/2016

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово Романовце, МК**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина, зелена, портокалова, бела и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци
 кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **22900** (151) 09/02/2016
 (210) ТМ 2012/925 (220) 05/09/2012
 (181) 05/09/2022
 (450) 29/02/2016

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ТОТАЛ ГРУП ДООЕЛ Скопје ул.Народен фронт 5/1-14, 1000 Скопје, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, темно и светло сина и црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи - рекламирање, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти печатени материјали, примероци), организирање дејности и советување за организирање дејности, размножување на документи, јавно мислење (испитување на јавното мислење), компјутеризирана работа со датотеки, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување на време на пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; изнајмување рекламен простор; односи со јавност; информациона агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување на текстови; услуги при продажба на големо и мало со компјутери, периферни единици и софтвер; услуги при увоз и извоз со компјутери, периферни единици и софтвер; услуги при увоз и извоз со компјутери, периферни единици и софтвер; освен услуги поврзани со нафтен и хемиски сектор

(111) **22730** (151) 12/01/2016
 (210) ТМ 2013/132 (220) 22/02/2013
 (181) 22/02/2023
 (450) 29/02/2016

(732) **ДТТУ СТАР РЕНТ А КАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**


бул.Јане Сандански бр.65/17, 1000 Скопје,
МК
(540)



(591) темно и светло сина, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 изнајмување на автомобили

(111) **22746** (151) 22/01/2016
(210) ТМ 2013/315 (220) 18/04/2013
(181) 18/04/2023
(450) 29/02/2016

(732) **А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони**
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) зелена, бела, црвена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бонбони

(111) **22744** (151) 22/01/2016
(210) ТМ 2013/326 (220) 23/04/2013
(181) 23/04/2023
(450) 29/02/2016

(732) **А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони**
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) зелена, кафејава, сина, бела, цвена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производи од жито, тесто и слатки

(111) **22747** (151) 22/01/2016
(210) ТМ 2013/329 (220) 23/04/2013
(181) 23/04/2023
(450) 29/02/2016

(732) **А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони**
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) жолта, зелена, кафејава, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бонбони

(111) **22742** (151) 22/01/2016
(210) ТМ 2013/334 (220) 23/04/2013
(181) 23/04/2023
(450) 29/02/2016

(732) **А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони**
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, МК

(540)


(591) жолта, зелена, кафејава, бела,
портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бонбони

(111) **22743** (151) 22/01/2016
(210) ТМ 2013/335 (220) 23/04/2013
(181) 23/04/2023
(450) 29/02/2016

(732) **А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони**
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, МК
(540)


(591) жолта, кафејава, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бонбони

(111) **22720** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2013/587 (220) 19/06/2013
(181) 19/06/2023
(450) 29/02/2016

(732) **Институт за стандардизација на
Република Македонија**
ул.Кеј Димитар Влахов бр.4, Скопје, МК
(540)


(591) црвена, жолта, кафеава

(551) сертификатна

(510, 511)

кл. 35 бизнис проценки
кл. 42 контролирање на квалитет; услуги за
сертификација на системи за менаџмент со
квалитетот со кои се потврдува согласеност со
специфицираните барања на системот за
менаџмент со квалитет

(111) **22787** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2013/674 (220) 11/07/2013
(181) 11/07/2023
(450) 29/02/2016

(732) **Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ**
Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, МК
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)


(591) бела и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе
 кл. 43 услуги за подготвување храна и
 пијалаци; привремено сместување

(111) **22785** (151) 09/02/2016
 (210) ТМ 2013/675 (220) 11/07/2013
 (181) 11/07/2023
 (450) 29/02/2016

(732) Друштво за производство, трговија и
 услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
 Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
 СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, кафена, црна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе со потекло од Италија

кл. 43 услуги за подготвување храна и
 пијалаци; привремено сместување

(111) **22786** (151) 09/02/2016
 (210) ТМ 2013/676 (220) 11/07/2013
 (181) 11/07/2023
 (450) 29/02/2016

(732) Друштво за производство, трговија и
 услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
 Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
 СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, бела, кафена и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе со потекло од Италија

кл. 43 услуги за подготвување храна и
 пијалаци; привремено сместување

(111) **22732** (151) 29/01/2016
 (210) ТМ 2013/690 (220) 16/07/2013
 (181) 16/07/2023
 (450) 29/02/2016

(732) Exxon Mobil Corporation, a corporation
 organized and existing under the laws of the
 State of New Jersey

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
 75039-2298, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

ENERGY LIVES HERE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
 науката и фотографиите, како и за
 земјоделството, градинарството и
 шумарството; сурови вештачки смоли,
 пластични материи во сурова состојба;
 ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи
 за калење и заварување; хемиски материи за
 конзервирање прехранбени производи;
 материи за штавење; лепливи материи што се
 користат во индустријата; абразиви (помошни
 течности за употреба со абразиви);

автомобили (пополнувачи за каросерии на автомобили);
агар-агар;
агенси за бистрење и конзервирање на пивото;
агенси за конзервирање пиво;
агенси за одлепување [хемиски производи за растечнување на скробни лепила];
аглутинати за бетон;
аеросоли (гасни исфрлачи за аеросоли);
азотен монооксид;
азотен оксид -протоксид;
азотна вар [ѓубре];
азотна киселина;
азотни ѓубриња;
акрилна смола во сурова состојба;
активен јаглен;
актиниум;
акумулатори (закиселена вода за полнење акумулатори);
акумулатори (раствори против пенење за акумулатори);
акумулатори (течности за отстранување сулфати од акумулатори);
албуминизирана хартија;
алгаровил [материјал за штавење];
алги [ѓубре];
алги кременарки (земја со алги кременарки);
алгинати [желатински и надувни препарати] што не се користат во исхраната;
алдехиди *;
алкалии;
алкалии (испарливи алкалии) [амонијак] за индустриска употреба;
алкални јодиди за индустриска употреба;
алкални метали;
алкални метали (соли на алкални метали);
алкално-земјени метали;
алкалоиди *;
алкохол (етил алкохол);
алкохол *;
алкохолнираствори на киселина [разблажена оцетна киселина];
алкохолни раствори на сол;

алумина;
алуминиумов ацетат *;
алуминиумов јодид;
алуминиумов силикат;
алуминиумов хидрат;
алуминиумов хлорид;
алуминиумова стипса;
америциум;
амил алкохол;
амил ацетат;
амонијак *;
амонијак [испарливи алкалии] за индустриска употреба;
амонијакова сол;
амонијакова стипса;
амонијачки соли;
амониумов алдехид;
амониумови соли;
анализи во лабораторија (хемиски средства за анализи во лабораторија), што не се за медицинска или ветеринарна употреба;
антимон;
антимонов оксид;
антимонов сулфид;
антифриз;
антранилна киселина;
анхидратен амониак;
анхидриди;
апсорбирање масла (синтетички материјали за апсорбирање масла);
аргон;
арсен;
арсенат (оловен арсенат);
арсенова киселина;
астатин;
ацетат (алуминиумов ацетат)*;
ацетат на целулоза во сурова состојба;
ацетати [хемиски производи] *;
ацетилен;
ацетиленски тетрахлорид;
ацетон;
бази [хемиски производи];
базична сол на бизмутот;



бакарен сулфат [витриол];	метали) за индустриска употреба;
бактериолошки препарати за скиснување;	блиц - препарати;
бактериолошки препарати што не се за	бои (хемиски производи за осветлување на
медицинска и ветеринарна употреба;	боите, за индустриска употреба);
бактериски препарати што не се за	бои (хемиски производи за производство на
медицинска и ветеринарна употреба;	бои);
бактерициди (енолошки бактерициди) [хемиски	бојосување метали (соли за бојосување
материји што се користат во производството на	метали);
вино];	боксит;
балсам од гурјун [гурјон, гурјан] за	боракс;
производство на лакови;	борна киселина за индустриска употреба;
баритна хартија;	брашно за индустриска употреба;
бариум;	брашно од тапиока за индустриска употреба;
бариум хидроксид;	бром за хемиска употреба;
бариумов сулфат;	вар (азотна вар) [губре];
бариумови смеси;	вар ацетат;
батерии (соли за галвански батерии);	вар карбонат;
белтачини (јодирани белтачини);	вар хлорид;
белтачини [животински или растителни како	варовник (средства за стврднување варовник);
суровина];	вештачки засладувачи [хемиски производи];
белтачински слад;	вештачки смоли во сурова состојба;
бензен (метил бензен);	вино (средства за чистење вино);
бензенови деривати;	вино (хемиски производи што се користат во
бензиов сулфинид;	ферментација на виното);
бензиова киселина;	винска киселина;
бензин (додатоци за прочистување на	вински алкохол;
бензинот);	вински камен кој не е за фармацевтска
бензин (средства за разложување бензин);	употреба;
бензол (метил бензол);	вискоза;
бентонит;	витриол;
беркелиум;	внатрешни гуми за возила (смеси за
бетон (аглутирати за бетон);	поправање внатрешни гуми за возила);
бетон (производи за конзервирање бетон) со	вода (дестилирана вода);
исклучок на бои и масла;	вода (закиселена вода) за полнење
бизмут;	акумулатори;
бизмут (базична сол на бизмут);	вода (морска вода) за индустриска употреба;
биолошки препарати што не се за медицинска	вода (производи за омекнување на водата);
или ветеринарна употреба;	вода (тешка вода);
биохемиски катализатори;	вода (хемиски производи за прочистување
бихлорид на калај;	вода);
бихромат на калиум;	водено стакло [течно стакло];
бихромат на сода;	водород;
благородни метали (соли на благородни	водород пероксид;

водороден диоксид;
 волфрамова киселина;
 восок (хемиски средства за белење восок);
 восок за калеменење дрвја;
 вулканизација (забрзувачи за вулканизација);
 гадолиниум;
 галванизација (раствори за галванизација);
 галиум;
 галотанинска киселина;
 гарежно црнило за индустриска употреба;
 гас (производи за прочистување на гасот);
 гас за исфрлање аеросоли;
 гасови (заштитни гасови) за заварување;
 гасови во цврста состојба за индустриска употреба;
 гелови (електрофорезни гелови) што не се за медицинска или ветеринарна употреба;
 гетери [хемиски активни супстанции];
 гликоза за индустриска употреба;
 гликозиди;
 гликол;
 гликолен етер;
 глина [каолин];
 глина за рафинирање масла која се користи во текстилната индустрија;
 глина за хидрофонишно одгледување растенија [супстрат];
 глицериди;
 глицерин за индустриска употреба;
 глутен [лепило], што не се користи за канцелариски материјали или домаќинството;
 гориво за нуклеарни реактори;
 готвење (средства за поттикнување на готвењето) за индустриска употреба;
 грамофонски плочи (производи за обновување грамофонски плочи);
 грамофонски плочи (смеси за производство на грамофонски плочи);
 графит за индустриска употреба;
 гуано;
 ѓубре за употреба во земјоделството;
 ѓубриња;
 гумарабика за индустриска употреба;

гуми (кит за гуми);
 гуми (смеси за репарација на гуми);
 гурјун [гурјон, гурјан] (балсам од гурјун) за производство на лакови;
 декарбонизација на мотори (хемиски препарати за декарбонизација на мотори);
 деколоранти за индустриска употреба;
 декстрин [скроб];
 дестилирана вода;
 детергенти што се користат во производствените процеси;
 дијазо хартија;
 дијастази за индустриска употреба;
 диоксалат (калиумов диоксалат);
 диоксид (титаниум диоксид) за индустриска употреба;
 диспозиум;
 додатоци (хемиски додатоци) за масла;
 додатоци за прочистување на бензинот;
 доломит за индустриска употреба;
 дрвен алкохол;
 дрвен алкохол (препарати добиени со дестилација на дрвен алкохол);
 дрвен јаглен (животински дрвен јаглен);
 дрвен јаглен (коскен дрвен јаглен);
 дрвен јаглен (крвен дрвен јаглен);
 дрвена кашеста маса;
 дрвја (пополнувачи за празнини на дрвја) [шумарство];
 дрво за штавење;
 дупчење (кал за олеснување при дупчење);
 европиум;
 електрофорезни гелови, што не се за медицинска или ветеринарна употреба;
 емајл (керамички емајл);
 емајл (производи за постигнување на просирност на емајл);
 емајл (хемиски препарати, со исклучок на бои за производство на емајл);
 емулгатори;
 емулзии на фотографии;
 ензими за индустриска употреба;
 ензимски препарати за индустриска употреба;



енолошки бактерициди [хемиски материи што се користат во производството на вино];
 епоксидна смола во сурова состојба;
 ербиум;
 естери *;
 етан;
 етери *;
 етил алкохол;
 етил етер;
 желатин за индустриска употреба;
 желатин кој се користи за фотографии;
 железни соли;
 жива;
 живин оксид;
 живини соли;
 животински белтачини [суровини];
 животински дрвен јаглен;
 животински јаглен;
 жита (остатоци од обработката на жита) за индустриска употреба;
 житен плевел (хемиски препарати за заштита од житен плевел);
 забрзувачи за вулканизација;
 заварување (заштитни гасови за заварување);
 заварување (раствори за заварување);
 заварување (хемиски производи за заварување);
 завои (лепливи материи за хируршки завои);
 закиселена вода за полнење акумулатори;
 засладувачи (вештачки засладувачи) [хемиски производи];
 заштитни гасови за заварување;
 згура [ѓубре];
 земја за обработка;
 земја со алги кременарки;
 земји (земјени метали);
 земји (ретки земји);
 земјоделство (ѓубриња за земјоделство);
 земјоделство (хемиски производи за земјоделството), освен фунгициди, хербициди, инсектициди и паразитициди;
 сидарски производи за конзервирање освен бои и масла;

сидни плочки (лепила за сидни плочки);
 сидни тапети (лепила за сидни тапети);
 сидови (производи за конзервирање сидови) со исклучок на бои и масла;
 изменувачи на јони [хемиски производи];
 изотопи за индустриска употреба;
 индустриски хемиски производи;
 инсектициди (хемиски додатоци на инсектициди);
 испарливи алкалии [амониак] за индустриска употреба;
 итербиум;
 итриум;
 јаглен (активен јаглен);
 јаглен (производи од животински јаглен);
 јаглен за филтри;
 јаглород;
 јаглороден сулфид;
 јаглороден тетраклорид;
 јаглородна киселина;
 јаглородни хидрати;
 јод за индустриска употреба;
 јод за хемиска употреба;
 јодирани белтачини;
 јодирани соли;
 јодна киселина;
 јони (изменувачи на јони) [хемиски производи];
 казеин за индустриска употреба;
 казиопиум [лутециум];
 каинит;
 кал за олеснување при дупчење;
 калапи (производи за олеснување на вадењето од калапи);
 калемење (восок за калемење) за дрвја;
 калемење (кит за калемење дрвја);
 калиум;
 калиум диоксалат;
 калиум оксалат;
 калифорниум;
 калциум карбид;
 калциум цијанамид [ѓубре];
 калциумов натриев карбонат;
 калциумови соли;

камена сол;
камфор за индустриска употреба;
каолин;
карбид;
карбонати;
карбонил за заштита на растенијата;
каросерии (пополнувачи за каросерии на автомобили);
катализатори;
каустици за индустриска употреба;
каустична база;
каустична сода за индустриска употреба;
каша;
каша (дрвена кашеста маса);
каша (хартиена кашеста маса);
кебрачо за индустриска употреба;
керамика (смеси за производство на техничка керамика);
керамички емајл;
керамички материјали во честички за филтри;
керамички смеси за сврзување [зрна и прав];
керпич;
кетон;
кинематографски филмови, сензибилизирани но не експонирани;
киселина (дрвена киселина) [пиролигниска киселина];
киселини *;
киселини на база на бензен;
кислород;
кит (стакларски кит);
кит за гуми;
кит за калемење дрвја;
кит за кожа;
кобалтен оксид за индустриска употреба;
кожа (кит за кожа);
кожа (премачкувачи за кожа, освен масла за кожа);
кожа (препарати за обработка на кожата);
кожа (препарати за обработка на кожени производи);
кожа (хемиски производи за импрегнација на кожа);

кожа (хемиски производи за освежување кожа);
кожа (хемиски средства за обработка на кожа);
кожа (хемиски средства за постигнување водонепропустливост на кожата);
козлична смола што се користи во производството;
колодиум *;
компиново брашно за индустриска употреба;
компост;
конзервирање (сол за конзервирање) што не се користи за прехранбени производи;
конзервирање јаглен;
конзервирање прехранбени производи (хемиски супстанции за конзервирање прехранбени производи);
кора од ризофора за индустриска употреба;
корозивни производи;
коскен јаглен;
крвен јаглен;
крем од вински камен кој не е за фармацевтска употреба;
креозот за хемиска употреба;
криптон;
кротонски алдехид;
ксенон;
култури на микроорганизми што не се за медицинска и ветеринарна употреба;
куриум;
лакмусова хартија;
лакови (раствори за лакови);
лантан;
леарница (песок за леарница);
леарница (производи за правење одливки во леарница);
легури на метали (хемиски средства за олеснување на правењето легури на метали);
леки (средства против заматување леки);
лемење (раствори за лемење);
лепење плакати (лепила за лепење плакати);
лепила [адхезиви] што не се користат за канцелариски материјали или во домаќинството;



лепила за сидни плочки;
 лепила за сидни тапети;
 лепила за кожа;
 лепила за лепење плакати;
 лепила за премачкување основни бои;
 лепило;
 лепило за индустриска употреба;
 лепливи материји за индустријата;
 лепливи материји за хируршки завои;
 лепливи производи за премачкување дрвја;
 лецитин [суровина];
 лимонска киселина за индустриска употреба;
 литециум [касиопиум];
 литиум;
 литиум оксид;
 магнезит;
 магнезиум карбонат;
 магнезиум хлорид;
 магнетен флуид за индустриска употреба;
 малајски гамбир;
 манганат;
 манганов диоксид;
 масла (синтетички материјали за апсорбирање масла);
 масла (средства за разложување масла);
 масла (хемиски додатоци за масла);
 масла (хемиски производи за прочистување масла);
 масла (хемиски средства за белење масла);
 масла за кожници;
 масла за конзервирање на храната;
 масла за обработка на кожата;
 масла за прва обработка на кожата во процесот на производството;
 маслен цемент [кит];
 масни киселини;
 масти (производи за разложување масти);
 масти (хемиски средства за белење масти);
 материји против тропане за мотори со внатрешно согорување;
 месо (хемиски производи за чадење месо);
 метали (алкални метали);
 метали (земјено-алкални метали);

метали (производи за калење метали)
 [стврднување];
 метали (производи за отпуштање метали);
 метали (соли за бојосување метали);
 метали помешани со земја;
 металоиди;
 метан;
 метил бензен;
 метил бензол;
 метил етер;
 микроорганизми (култури на микроорганизми)
 што не се за медицинска и ветеринарна употреба;
 минерал на бариум карбонат;
 минерал на бариум сулфат;
 минерални киселини;
 млеко (ферменти на млеко) за хемиска употреба;
 млечна киселина;
 модератори за нуклеарни реактори;
 морска вода за индустриска употреба;
 мотори (препарати против зовривање за разладувачи на мотори);
 мотори (разладувачи за мотори на возила);
 мотори за возила (разладувачи за мотори за возила);
 мотори со внатрешно согорување (супстанции против тропане за мотори со внатрешно согорување);
 моторни горива (хемиски додатоци на моторните горива);
 мравска киселина;
 мравски алдехид за хемиска употреба;
 мраз (сув мраз) [јаглероден диоксид];
 мувла (производи за чистење мувла);
 мувла (хемиски производи за заштита од мувла);
 нагризувачки средства за метали;
 натриум;
 натриум перборат;
 натриум хипохлорит;
 нафталин;
 неодимиум;

неон;
нептуниум;
неутрализирачки средства за отровни гасови;
нижење (смеси за нижење);
нискотемпературни производи;
нитрат на ураниум;
нитрати;
нитрит (бизмут нитрит) за хемиска употреба;
нитрит на бизмутот за хемиска употреба;
нитроген;
нуклеарни реактори (гориво за нуклеарни реактори);
нуклерни реактори (модератори за нуклерни реактори);
обновување (производи за обновување грамофонски плочи);
овошје (хормони за забрзување на созревање овошје);
одвојување (производи за одвојување и одлепување);
одлепување (производи за одвојување и одлепување);
оксалати;
оксална киселина;
олеинска киселина;
оливин [хемиски производи];
оловен арсенат;
оловен ацетат;
оловен оксид;
омекнувачи за индустриска употреба;
органски материи (хемиски средства за белење органски материи);
осветлување на бои-пред заграда наместо-хемиски производи за осветлување;
остатоци од обработката на житата за индустриска употреба;
отпуштање котелци на чорапи (производи за спречување на отпуштањето котелци на чорапи);
отпуштање метали (производи за отпуштање метали);
отровни гасови (неутрализирачки средства за отровни гасови);

отстранување сјај (средства за отстранување сјај);
офсет печатење (сензибилизирани плочи за офсет печатење);
оцетен анхидрид;
оџаци (хемиски средства за чистење оџаци);
паладиум хлорид;
пектин [фотографија];
перкарбонати;
персулфати;
персулфурна киселина;
перхлорати;
песок за леарница;
пигменти (хемиски производи што се користат во производството на пигменти);
пикринска киселина;
пирогалична киселина;
пиригалинска киселина [дрвена киселина];
пластисол;
пластифицирачки средства;
пластични маси (разложувачи на пластични маси);
пластични маси во сурова состојба;
плочи (сензибилизирани фотографски плочи);
плочи (фотосензитивни плочи);
плочи за офсет печатење (сензибилизирани плочи за офсет печатење);
плутониум;
површински активни хемиски агенсии;
површинско гудре за хумус;
полнење акумулатори (закиселена вода за полнење акумулатори);
полониум;
помошни течности за употреба со абразиви;
пополнувачи за празнини на дрвја [шумарство];
пополнувачи за каросерии на автомобили;
поташ;
поташна вода;
потопување (средства за потопување што се користат во бојацилници);
потопување (средства за потопување што се користат во текстилната индустрија);



потопување (средства за потопување што се користат при белење);
 прав (сода во прав);
 прасеодиниум;
 премачкување дрвја (лепливи производи за премачкување дрвја);
 премачкувачи за кожата, освен масла за кожа;
 пренесување (течност за пренесување);
 препарати за белење [деколоранти] за индустриска употреба;
 препарати за бистрење;
 препарати за вулканизација;
 препарати за галванизација;
 препарати за ѓубрење;
 препарати за дијагноза, што не се за медицинска или ветеринарна употреба;
 препарати за завршна обработка на челикот;
 препарати за заштита од оган;
 препарати за лемење;
 препарати за обработка на кожата;
 препарати за обработка на кожени производи;
 препарати за одмастување што се користат во производствените процеси;
 препарати за отстранување тапети;
 препарати за постигнување водонепропустливост на цементот со исклучок на бои;
 препарати за согорување [хемиски додатоци за моторни горива];
 прехранбени производи (хемиски супстанции за конзервирање прехранбени производи);
 прозорски стакла (хемиски средства против губење на сјајот на прозорските стакла);
 производи за валање;
 производи за валање што се користат во текстилната индустрија;
 производи за калење метали [стврднување];
 производи за кондензација (хемиски производи за кондензација);
 производи за конзервирање (сидарски производи за конзервирање) со исклучок на бои и масла;
 производи за конзервирање бетон, освен бои и

масла;
 производи за конзервирање за тули со исклучок на бои и масла;
 производи за конзервирање за фармацевтски производи;
 производи за конзервирање на цементот, со исклучок на бои и масла;
 производи за конзервирање цвеќе;
 производи за обновување грамофонски плочи;
 производи за одвојување и одлепување;
 производи за одмастување што се користат во производствените процеси;
 производи за одржување обработлива земја;
 производи за олеснување на вадењето од калапи;
 производи за омекнување на водата;
 производи за омекнување на месото за индустриска употреба;
 производи за отпуштање метали;
 производи за правење одливки во леарница;
 производи за премачкување и завршна обработка на текстил;
 производи за разладување;
 производи за регулирање на растот на растенијата;
 производи за чистење мувла;
 производи од животински јаглен;
 производи против каменец;
 прометиум;
 протактиниум;
 протеин [суровина];
 прочистување (додатоци за прочистување на бензинот);
 прусијати;
 радиоактивни елементи за научна употреба;
 радиум за научна употреба;
 радон;
 развивање (раствори за развивање [фотографија]);
 развивачи (фотографски развивачи);
 разладни средства;
 разладувачи (средства против зовривање за разладувачи на мотори);

разладувачи за мотори на возила;
 разредувачи за лакови;
 раствори за галванизација;
 раствори за заварување;
 раствори за лемење;
 раствори за олеснување при дупчење
 (хемиски додатоци за раствори за олеснување
 при дупчење);
 раствори за развивање [фотографија];
 раствори за фиксирање [фотографија];
 раствори на сребрена сол за посребрување;
 раствори против пенење за акумулатори;
 растенија (глина за хидрофонично
 одгледување растенија) [супстрат];
 растенија (препарати за регулирање на растот
 на растенија);
 реагенси (хемиски реагенси), што не се за
 медицинска или ветеринарна употреба;
 реагенсна хартија;
 редуктори што се користат за фотографии;
 рендген филмови, сензибилизирани но
 неекспонирани;
 рениум;
 репарација на гуми (смеси за репарација на
 гуми);
 ретки земји;
 реткоземјени метали (соли од реткоземјени
 метали);
 рибино лепило кое не се користи за
 канцелариски материјали, за домаќинство или
 за прехранбени цели;
 рубидиум;
 рус кој се користи во кожарници;
 саѓи за индустриска или земјоделска употреба;
 саксии од тресет за градинарството;
 салицилна киселина;
 самариум;
 самобоечка хартија [фотографија];
 сапун [метален] за индустриска употреба;
 сахарин;
 сврзување (керамички смеси за сврзување)
 [зрна и прав];
 сврзувачки средства (сврзувачки средства за

леарници);
 сврзувачки средства за пневматски гуми
 [гуми];
 сврзувачки средства за поправка на скршени
 производи;
 сврзувачки средства за чевли;
 себастична киселина;
 селен;
 сензибилизатори (фотографски
 сензибилизатори);
 сензибилизирана ткаенина за фотографии;
 сензибилизирана хартија;
 сензибилизирана хартија за офсет печатење;
 сензибилизирани филмови,
 неекспозиционирани;
 сензибилизирани фотографски плочи;
 серво управување (точност за серво
 управување);
 силикати;
 силикон;
 силикони;
 синтетички смоли во сурова состојба;
 скандиум;
 скиснување (бактериолошки препарати за
 скиснување);
 скроб за индустриска употреба;
 скробна паста [адхезив] која не се користи за
 канцелариски материјали или за
 домаќинството;
 скробни лепила (хемиски средства за
 растечнување скробни лепила) [агенси за
 одлепување];
 скробни лепила [хемиски производи];
 слад (белтачински слад);
 смеси за гаснење пожар;
 смеси за производство на грамофонски плочи;
 смеси за репарација на гуми;
 смола (акрилна смола), во сурова состојба;
 смола (вештачка смола), во сурова состојба;
 смола (епоксидна смола), во сурова состојба;
 смола (козлична смола) што се користи во
 производството;
 смола (синтетичка смола), во сурова состојба;



сода (калциумова сода);
 сода бикарбона за хемиска употреба;
 сода во прав;
 сол (алкохолни раствори на сол);
 сол (базична сол) на бизмут;
 сол за конзервирање што не се користи за
 прехранбени производи;
 сол, сурова;
 соли [ѓубре];
 соли [хемиски производи];
 соли за бојосување [фотографија];
 соли за бојосување метали;
 соли за галвански батерии;
 соли за индустриска употреба;
 соли на алкални метали;
 соли на благородни метали за индустриска
 употреба;
 соли на злато;
 соли на натриум [хемиски производи];
 соли на хром;
 соли од реткоземјени метали;
 сопирање (течности за сопирање);
 сребрен нитрат;
 средства за дехидрација, за индустриска
 употреба;
 средства за заштеда на горивата;
 средства за заштита на семето;
 средства за конзервирање гума;
 средства за конзервирање сидови, со исклучок
 на бои и масла;
 средства за омекнување при обработка на
 кожата;
 средства за отстранување 'рѓа што не се
 користат во домаќинството;
 средства за отстранување на сјајот;
 средства за плавење сурова свила;
 средства за постигнување прозирност, за
 емајл или стакло;
 средства за потопување што се користат во
 бојацилници;
 средства за потопување што се користат во
 текстилната индустрија;
 средства за потопување што се користат при

белење;
 средства за премачкување со лепак;
 средства за разложување на бензинот;
 средства за разложување на маслата;
 средства за разложување пластика;
 средства за стврднување на варовникот;
 средства за уништување лисје од растенија;
 средства за филтрирање во индустријата на
 пијалаци;
 средства за чистење вино;
 средства за чистење на гасот;
 средства за штавење;
 средства против 'ртење на зеленчукот;
 средства против влага на сидови со исклучок
 на бои;
 средства против зовривање за разладувачи на
 мотори;
 средства против наслаги;
 средства против статички електрицитет што не
 се за употреба во домаќинствата;
 стакларски кит;
 стакло (водено стакло) [течно стакло];
 стакло (средства за заштита од губење на
 сјајот на стаклото);
 стакло (средства за постигнување
 непрозирност на стакло);
 стакло (хемиски производи за матирање
 стакло);
 стеаринска киселина;
 стипса;
 стронциум;
 субстрати за површински посеви
 [земјоделство];
 сув мраз [јаглероден диоксид];
 сулфати;
 сулфиди;
 сулфонски киселини;
 сулфур;
 сулфурен етер;
 сулфурен прашок за хемиска употреба;
 сулфуреста киселина;
 сулфурна киселина;
 суперфосфати [ѓубре];

суро̀ва свила (средства за плавење суро̀ва свила);
талиум;
талк [магнезиум силикат];
танин;
танинска киселина;
танинска киселина за производство на мастило;
тапети (лепила за ѕидни тапети);
текнециум;
текстил (хемиски производи за импрегнација на текстил);
текстил (хемиски средства за постигнување водонепропустливост на текстилот);
телур;
тензиоактивни агенци;
тербиум;
тетрахлориди;
течно̀ст за подготвување на тутунот;
течно̀ст за пренесување;
течно̀ст за серво управување;
течно̀ст за сопирање;
течно̀сти за отстранување сулфати од акумулатори;
течно̀сти за употреба со абразиви (помошни)
течно̀сти за употреба со абразиви);
течно̀сти за хидраулични системи;
тешка вода;
тиокарбанилит;
титанит;
титаниум диоксид за индустриска употреба;
ткаенина за фотокопии;
ткаенини (хемиски средства против создавање дамки на ткаенини);
толуен;
толуол;
ториум;
траги на елементи (производи од траги на елементи) за растенија;
тресет (саксии од тресет) за градинарството;
тресет [ѓубре];
тули (производи за конзервирање за тули) со исклучок на бои и масла;

тулиум;
тутун (течно̀ст за подготвување на тутунот);
ураниум;
ураниум оксид;
фенол за индустриска употреба;
ферментација на виното (хемиски производи што се користат во ферментација на виното);
ферменти за хемиска употреба;
ферменти на млеко за хемиска употреба;
фермиум;
феротипски плочи [фотографија];
фероцијаниди;
фиксатори [фотографија];
фиксирање (раствори за фиксирање) [фотографија];
филмови (сензибилизирани филмови) неекспозиционирани;
филтри (керамички материјали во честички за употреба како филтри);
филтрирачки материи [минерални супстанции];
филтрирачки материи [пластични маси во суро̀ва состојба];
филтрирачки материи [растителни супстанции];
филтрирачки материи [хемиски производи];
фисионен материјал за нуклеарна енергија;
фисиони хемиски елементи;
флокулатори;
флуор;
флуорни смеси;
флуороводородна киселина;
фонометричка хартија;
фосфати [ѓубриња];
фосфатиди;
фосфор;
фосфорна киселина;
фотографии (емулзии на фотографии);
фотографии (редуктори што се користат за фотографии);
фотографии (хемиски производи што се користат за фотографии);
фотографски развивачи;



фотографски сензибилизатори;
 фотокопии (ткаенини за фотокопии);
 фотосензитивни плочи;
 франциум;
 фунгициди (хемиски додатоци на фунгициди);
 хартиена кашеста маса;
 хартии (дијазо хартии);
 хартија добиена со нитрација;
 хартија за фотографии;
 хартија за фотокопирање;
 хелиум;
 хемиска хартија за опити;
 хемиски додатоци за масла;
 хемиски додатоци на инсектицидите;
 хемиски додатоци на моторните горива;
 хемиски додатоци на раствори за дупчење;
 хемиски додатоци на фунгицидите;
 хемиски елементи (делливи хемиски елементи);
 хемиски интензификатори за гума;
 хемиски интензификатори за хартија;
 хемиски препарати за заштита од житен плевел;
 хемиски препарати за научи цели, што не се за медицинска или ветеринарна употреба;
 хемиски производи (индустриски хемиски производи);
 хемиски производи за градинарството со исклучок на фунгициди, хербициди, инсектициди и паразитициди
 хемиски производи за заварување
 хемиски производи за заштита од болести на виновата лоза
 хемиски производи за земјодејството, со исклучок на фунгициди, хербициди, инсектициди и средства против штетници;
 хемиски производи за импрегнација на текстил;
 хемиски производи за матирање емајл и стакло;
 хемиски производи за одвојување на маслата;
 хемиски производи за одземање на сјајот од емајлот;

хемиски производи за освежување на кожата;
 хемиски производи за осветлување на боите, за индустриска употреба;
 хемиски производи за осветлување на текстилните материјали;
 хемиски производи за постигнување водонепропустливост на текстилните материјали;
 хемиски производи за постигнување непропустливост на кожата;
 хемиски производи за проветрување на бетонот;
 хемиски производи за прочистување радијатори;
 хемиски производи за спречување кондензација;
 хемиски производи за шумарството, освен фунгициди, хербициди, инсектициди и паразитициди;
 хемиски реагенси, што не се за медицинска или ветеринарна употреба;
 хемиски смеси отпорни на киселини;
 хемиски средства за анализи во лабораторија, што не се за медицинска или ветеринарна употреба;
 хемиски средства за белење восок;
 хемиски средства за белење масла;
 хемиски средства за белење масти;
 хемиски средства за белење органски материи;
 хемиски средства за бојосување стакло;
 хемиски средства за декарбонизирање на мотори;
 хемиски средства за импрегнација на кожата;
 хемиски средства за матирање стакло;
 хемиски средства за обработка на кожа;
 хемиски средства за олеснување на правењето на легури на метали;
 хемиски средства за прочистување на водата;
 хемиски средства за прочистување на маслата;
 хемиски средства за растечнување скробни лепила [агенси за одлепување];

хемиски средства за чистење оџаци;
 хемиски средства против губење на сјајот на прозорските стакла;
 хемиски средства против создавање дамки на ткаенини;
 хидразин;
 хидрати;
 хидраулични системи (течности за хидраулични системи);
 хидраулични системи (флуиди за хидраулични системи);
 хидриран силициум диоксид;
 гипосулфити;
 хируршки завои (лепливи материи за хируршки завои);
 хлор;
 хлорати;
 хлориди;
 хлороводородна киселина;
 хлорохидрати;
 холмиум;
 холна киселина;
 хормони за забрзување на созревањето на овошјата;
 хром оксид;
 хромати;
 хромна киселина;
 хромна стипса;
 хромни соли;
 хумус;
 цвеќе (производи за конзервирање цвеќе);
 цезиум;
 целулоза;
 целулоза (ацетат на целулоза) во сурова состојба;
 целулозни деривати [хемиски производи];
 целулозни естери за индустриска употреба;
 целулозни етери за индустриска употреба;
 цемент (маслен цемент) [кит];
 цемент (производи за конзервирање цемент) со исклучок на бои и масла;
 цемент (хемиски средства за постигнување водонепропустливост на цементот) освен бои;

цемент [металургија];
 цериум;
 цијаниди [соли на циановодородна киселина];
 цијанотипови (раствори за цијанотипови);
 цимен;
 циркониум оксид;
 црн јаглен за индустриска употреба;
 црнило (гарежно црнило) за индустриска употреба;
 чадење на месото (хемиски производи за чадење на месото);
 чевли (сврзувачки средства за чевли);
 челик (препарати за завршна обработка што се користат во производството на челик);
 чорапи (производи за спречување на отпуштањето котелци на чорапи);
 шалитра;
 шишарки;
 шпинел [хемиски производи];
 штавење (дрво за штавење);
 штавило;
 шумарство (хемиски производи за шумарство), со исклучок на фунгициди, хербициди, инсектициди и паразитициди;
 кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
 соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување; горива (вклучително и течни горива за мотори) и материи за осветлување; свеќи и фитили за осветлување; адитиви, нехемиски, на моторните горива;
 алатки за режење (течности за подмачкување на алатки за режење);
 алкохол [гориво];
 антрацит;
 бензен;
 бензин;
 бензин во сурова состојба или рафиниран;
 бензински етер;
 бензинско желе за индустриска употреба;
 бензол;
 брикети (дрвени брикети);
 брикети (леснозапаливи брикети);



брикети од тресет [гориво];
 восок [во сурова состојба];
 восок за индустриска употреба;
 восок за осветлување;
 восок за ремени;
 восочни свеќи;
 газолин;
 гас (производствен гас);
 гас во цврста состојба [гориво];
 гас за осветлување;
 гасни горива;
 гасни мешавини (испарени гасни мешавини);
 гасно гориво;
 горива (моторни горива);
 гориво;
 гориво за палење;
 гориво со алкохолна база;
 графити за подмачкување;
 денатуриран алкохол;
 дизел гориво;
 дрвен јаглен [гориво];
 дрвени брикети;
 дрвца за потпалување;
 електрична енергија;
 енергија (електрична енергија);
 етер (бензински етер);
 заштита на сидови (масла за заштита на сидови);
 сидови (масла за заштита на сидови);
 испарени мешавини од гориво;
 јаглен;
 јагленова прав [гориво];
 јагленова нафта;
 јагленови брикети;
 карнаубов восок;
 керозин;
 кожа (масти за кожа);
 кожа (средства за заштита на кожата) [масла и масти];
 кокс;
 ксилен;
 ксилол;
 ламби (фитили за ламби);

ланолин;
 леснозапалива нафта;
 лигнит;
 лигроин;
 мазут;
 масла за заштита на сидови;
 масла за заштита на кожата;
 масла за индустриска употреба;
 масла за оплата [градежништво];
 масла за подмачкување;
 масла за слики;
 масла за ткаенини;
 маслен гас;
 масло од коски за индустриска употреба;
 масло од маслодајна репка за индустриска употреба;
 масти за индустриска употреба;
 масти за кожа;
 масти за оружје;
 масти за осветлување;
 масти за подмачкување;
 масти за ремени;
 масти за чевли;
 масти од волна;
 минерални горива;
 моторни горива;
 моторни горива (адитиви, нехемиски, на моторните горива);
 моторно масло;
 навлажнувачки масла;
 нафта;
 нафта за домаќинство;
 нафта од јагленов катран;
 новогодишни елки (свеќички за новогодишни елки);
 ноќно светло [свеќи];
 огревно дрво;
 озокерит [озокеит];
 олеин;
 оружје (масти за оружје);
 осветлување (масти за осветлување);
 палење (гас за палење);
 палење (дрвца за палење);

палење (хартивчиња за палење);
 парафин;
 парфимирани свеќи;
 подмачкување (графити за подмачкување);
 потпалки;
 производи за отстранување на правот;
 производи од соино масло против лепење на прибор за готвење;
 производи против лизгање, за ремени;
 производствен гас;
 пчелин восок;
 ремени (масти за ремени);
 ремени (производи против лизгање, за ремени);
 рибино масло што не е за јадење;
 рицинуово масло за техничка употреба;
 сало;
 свеќи;
 свеќи (парфимирани свеќи);
 свеќички за новогодишни елки;
 слики (масла за слики);
 смеси за врзување на правот, за чистење;
 смеси за полегнување на правот;
 сочогледово масло за индустриска употреба;
 средства за заштита на кожата [масла и масти];
 средства за подмачкување;
 стеарин;
 течности за подмачкување на алатки за режење;
 тресет (брикети од тресет) [гориво];
 тресет [гориво];
 фитили за ламби;
 фитили за свеќи;
 хартивчиња за палење;
 церезин;
 чевли (масти за чевли);
 чистење (смеси за врзување на правот, за чистење);
 кл. 16 рекламни материјали, брошури, печатени материјали
 кл. 35 корпоративни огласи
 кл. 41 образовни услуги; обука; забава;

спортски и културни активности; академии [образование];
 библиотеки за изнајмување книги;
 вариетеа; веронаука (настава по веронаука);
 видео автомати за забава (обезбедување видео автомати за забава);
 видеокамери (изнајмување видеокамери);
 видеоленти (изнајмување видеоленти);
 видеорекордери (изнајмување видеорекордери);
 водење концерти (организирање и водење концерти);
 гимнастичка обука;
 дизајнерски услуги што не се за рекламни цели;
 дресирање животни;
 електронско издаваштво;
 животни (дресирање животни);
 забава;
 забава со помош на радио;
 забави (известување за забави);
 забави (планирање забави);
 забавишта;
 забавни паркови;
 звучни записи (изнајмување звучни записи);
 зоолошки градини;
 избори на убавици (организирање избори на убавици);
 известување за забави;
 известување за рекреација;
 изложби (организирање изложби) за културни или образовни цели;
 изнајмување аудио опрема;
 изнајмување видеокамери;
 изнајмување видеоленти;
 изнајмување видеорекордери;
 изнајмување звучни записи;
 изнајмување кинематографски филмови;
 изнајмување книги (библиотеки за изнајмување книги);
 изнајмување опрема за нуркање;
 изнајмување радио и телевизиски апарати;
 изнајмување спортска опрема, со исклучок на



возила;
 изнајмување стадиони;
 изнајмување сценски декор;
 изнајмување сценски декор за приредби;
 изнајмување тениски игралишта;
 изнајмување уреди за осветлување за
 театарска сценографија и телевизиски студија;
 изнајмување филмски проектори и прибори;
 интернати;
 информирање за образование;
 јазик со знаци (толкување јазик со знаци);
 казина [коцкање] (обезбедување опрема во
 казина);
 калиографски услуги;
 кампови за летување (услуги на кампови за
 летување);
 кинематографски филмови (изнајмување
 кинематографски филмови);
 книги (објавување книги);
 колоквиуми (организирање и водење
 колоквиуми);
 конгреси (организирање и водење конгреси);
 конференции (организирање и водење
 конференции);
 коцкање [играње за пари];
 курсеви за кореспонденција;
 лотарии (организирање лотарии);
 микрофилмување [снимање микрофилмови];
 монтажа (монтажа на видеоленти);
 монтажа на видеоленти;
 насочување (професионално насочување)
 [совети во врска со образованието и
 оспособувањето];
 настава (настава по веронаука);
 настава по веронаука;
 натпревари (организирање натпревари)
 [образование или забава];
 натпревари (организирање спортски
 натпревари);
 нокни клубови;
 обезбедување видео автомати за забава;
 обезбедување електронски он-лајн публикации
 што не можат да се даунлодираат;

обезбедување спортска опрема;
 обезбедување услуги за караоке;
 објавување книги;
 објавување текстови, со исклучок на рекламни
 текстови;
 образование (информирање за образование);
 образовни услуги;
 обука (практична обука) [демонстрирање];
 одржување представи во живо;
 он-лајн публикување електронски книги и
 списанија;
 опрема за голф (обезбедување опрема за
 голф);
 опрема за музеи (обезбедување опрема за
 музеи) [претставувања, изложби];
 опрема за нуркање (изнајмување опрема за
 нуркање);
 организирање балови;
 организирање време на спортски натпревари;
 организирање и водење колоквиуми;
 организирање и водење конгреси;
 организирање и водење конференции;
 организирање и водење концерти;
 организирање и водење работилници [обука];
 организирање и водење семинари;
 организирање и водење симпозиуми;
 организирање избори на убавици;
 организирање изложби за културни или
 образовни цели;
 организирање лотарии;
 организирање натпревари [образование или
 забава];
 организирање спортски натпревари;
 организирање шоу програми [импресарио
 услуги];
 паркови (забавни паркови);
 педагошки истражувања;
 пишување текстови што не се рекламни
 текстови;
 планирање (планирање забави);
 подвижни библиотеки (услуги на подвижни
 библиотеки);
 позирање за уметници како модели;

практична обука [демонстрирање];
 преведување;
 претстави во живо (одржување претстави во живо);
 прикажување филмови;
 продавање билети [забава];
 продукција на радио и телевизиски програми;
 продукција на шоу програми;
 производство на филмови;
 производство на филмови на видео ленти;
 професионално насочување [совети во врска со образованието и оспособувањето];
 работилници (организирање и водење работилници) [обука];
 радио и телевизиски апарати (изнајмување радио и телевизиски апарати);
 радио и телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми);
 разонода [забава];
 резервирање места за шоу програми;
 рекреација (известување за рекреација);
 семинари (организирање и водење семинари);
 симпозиуми (организирање и водење симпозиуми);
 синхронизација;
 снимање видеоленти;
 спортска опрема (изнајмување спортска опрема) со исклучок на возила;
 спортски кампови (услуги на спортски кампови);
 спортски натпревари (организирање време на спортски натпревари);
 стадиони (изнајмување стадиони);
 студија (филмски студија);
 сценски декор (изнајмување сценски декор за приредби);
 сценски декор (изнајмување сценски декор);
 театарски изведби;
 текстови (објавување текстови) со исклучок на рекламни текстови;
 текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови;
 телевизиска забава;

телевизиски апарати (изнајмување радио и телевизиски апарати);
 телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми);
 титлување филмови;
 толкување јазик со знаци;
 услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање);
 услуги на дигитално сликање;
 услуги на дискотеки;
 услуги на естрадни уметници [забавувачи];
 услуги на здравствени клубови;
 услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа;
 услуги на кампови за летување [забава];
 услуги на клубови [забава или образование];
 услуги на компонирање музика;
 услуги на оркестри;
 услуги на пишување сценарија;
 услуги на подвижни библиотеки;
 услуги на репортери;
 услуги на спортски кампови;
 услуги на студија за снимање;
 физичко образование;
 филмови на видео ленти (производство на филмови на видео ленти);
 филмски проектори и прибори (изнајмување филмски проектори и прибори);
 филмски студија;
 фотографија;
 фотографски репортажи;
 циркуси;
 шоу програми (продукција на шоу програми);
 корпоративни огласи и извештаи за јавноста кои се однесуваат на нафтените и хемиските индустрии;

(111) 22776	(151) 09/02/2016
(210) ТМ 2013/721	(220) 24/07/2013
	(181) 24/07/2023
	(450) 29/02/2016

(732) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
 ул. "Цане Кузманоски" бр. 1, Прилеп, МК



(540)

ZLATEN DAB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво

(111) **22782** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2013/722 (220) 25/07/2013

(181) 25/07/2023

(450) 29/02/2016

(732) **SHULTON, INC.****One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 спреј за тело

(111) **22790** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2013/723 (220) 25/07/2013

(181) 25/07/2023

(450) 29/02/2016

(732) **BOSNALIJEK d.d.****Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

AMPIBOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **22778** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2013/724 (220) 26/07/2013

(181) 26/07/2023

(450) 29/02/2016

(732) **Abbott Medical Optics Inc., a Delaware Corporation****1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 25162, Santa Ana, California 92705-4933, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ILASIK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 медицински ласери; системи за офталмолошка операција составени од ласерски извор и оптика за пренос на ласерската енергија до окото и неговите делови; офталмолошка дијагностичка опрема и нејзини делови; интраокуларни леќи

кл. 44 медицински услуги; тртман на болести и состојби на очи; офталмолошка операција; ласик и други хируршки постапки за корекција и подобрување на видот; обезбедување веб страна на Интернет за здравствените работници и за пациентите за информирање во врска со офталмолошките медицински апарати, дијагноза и третмани

(111) **22738** (151) 29/01/2016

(210) ТМ 2013/726 (220) 26/07/2013

(181) 26/07/2023

(450) 29/02/2016

(732) **Друштво за производство, промет и услуги ЕКОСЕ Ќенан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул. Душко Поповиќ 6/9, Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 трговија на големо и мало со облека, обувки и капи

(111) **22737** (151) 29/01/2016

(210) ТМ 2013/727 (220) 26/07/2013

(181) 26/07/2023

(450) 29/02/2016

(732) Друштво за производство, промет и услуги ЕКОСЕ Ќенан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

ул.Душко Поповиќ 6/9, Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 трговија на големо и мало со облека, обувки и капи

(111) **22779** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2013/728 (220) 29/07/2013

(181) 29/07/2023

(450) 29/02/2016

(732) **British American Tobacco (Brands) Inc.,**

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US

(740) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) сина, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, тутунски производи;

запалки; кибрити; артикли за пушачи

(111) **22781** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2013/729 (220) 30/07/2013

(181) 30/07/2023

(450) 29/02/2016

(732) **United Parcel Service of America, Inc., Incorporated in Delaware, U.S.A.**

55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia 30328, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

CEMELOG

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспорт, испраќање и достава на стока; логистика, складиштување, сортирање стоки, дистрибуција, пакување, чување и враќање во врска со транспортот, испраќањето и доставувањето на стоки; шпедиција; испраќање документи и прием и



достава на документи за други; следење на документи и стоки во транспортот; консултации од полето на логистиката кл. 42 обезбедување онлајн софтвер за употреба во организирање и управување со испраќање, достава, транспорт и складиштување/чување на пратки

(111) **22783** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2013/730 (220) 30/07/2013
(181) 30/07/2023
(450) 29/02/2016

(732) **THE GILLETTE COMPANY**
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

COOL WAVE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, етерични, масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(111) **22784** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2013/731 (220) 30/07/2013
(181) 30/07/2023
(450) 29/02/2016

(732) **THE GILLETTE COMPANY**
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

ARCTIC ICE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање,

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, етерични, масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(111) **22842** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2013/732 (220) 31/07/2013
(181) 31/07/2023
(450) 29/02/2016

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје**
бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000 Скопје, МК
(540)

GASTROGUARD

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 антациди

(111) **22796** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2013/739 (220) 01/08/2013
(181) 01/08/2023
(450) 29/02/2016

(732) **NIKON CORPORATION**
2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Nikon

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материи, вештачки губриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и

заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата; пластични лепила кои не се наменети за канцалариски прибор или домаќинство; препарати за регулирање на раст на растенија; вештачки ѓубрива; керамички глазури; основен кит; високо масни киселини; обоени метали; неметални минерали; хемиски супстанции за развивање, печатење и зголемување на фотографии; реагенсна хартија (не е за медицински цели); вештачки засладувачи; брашно и скроб за индустриски цели; пулпа; хартија за фотокопирање; фотографска хартија; фотографски сензибилизатори; фотографски суви плочи; фотографски развивачи; прав за блиц; фиксатори (фотографија); неосветлени фотографски филмови; кинематографски филмови, сензибилизирани но неекспонирани; ренген филмови, сензибилизирани но неекспозиционирани; смеси за гаснење пожар; течност за сопирање; хемиски адитиви за масло

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени; комплет елементи за тоалетна школка и седиште; комплет елементи за купатило; апарати за сушење (за хемиска процеси); рекуператори (закрепнувачи за хемиски процеси); пареа (за хемиски процеси); испарувачи (за хемиска процеси); дестилатори (за хемиска процеси); апарати за размена на топлина (за хемиска процеси); апарати за сушење (за текстилно производство); стерилизатори на млеко; машини за печење леб (за индустриско производство); машини за сушење иверица; индустриски печки; нуклеарни реактори; апарати за сушење на жетва; апарати за сушење на сточна храна; бојлери што не се

делови од машини; апарати за климатизација (за индустриска намена); машини и апарати за замрзнување; апарати за сушење алишта (електричен, за индустриска намена); машини и апарати што се користат во салони за разубавување и берберници (не вклучувајќи ги столчињата за фризирање); опрема за готвење за индустриски цели; апарати и инсталации за сушење на индустриски садови; апарати за дезинфекција на садови за индустриски намени; славини за вода; вентили за контролирање на нивото во резервоари; цевки за вода; резервоари за третман на отпадни води (за индустриска употреба); септички јами (за индустриска намена); печки за палење отпад за индустриска намена; печки за палење на отпад за домаќинството; соларни колектори; апарати за прочистување на вода; електрични светилка и други апарати за осветлување; домашни електротермички апарати (освен за разубавување и санитарни намени); домашни електротермички апарати за разубавување и санитарни цели; шајбни за водоводни цевки; гасни греачи на вода (за домаќинство); не - електрични греачи за готвење (за домаќинство); кујнска работна површина со интегрирани мијалници; кујнски мијалници; сандачи за мраз (за домаќинство, не преносливи); сандачи за правење праз (за домаќинство); филтери за вода од чешма за домаќинство; столни хартиени ламби (Andon); преносливи хартиени ламби (Chochin); ламби на гас; ламби на масло; ламби во вид на оџак; мангали; џебни грејачи; јапонски џебни грејачи на гориво; термофори; резервоари за третман на отпадни води во домаќинство; септички јами за домаќинство; пакети полни со хемиски супстанции за греење и ладење спремни да реагираат кога е потребно; делови за тоалетно столче со распрснувач на вода за миење; средства за дезинфекција на тоалети; тоалети; тоалети во јапонски стил; опрема за бањи; шпорети за домаќинство (не - електрични);



инсталации за отстранување бигор; резервоари за вода под притисок; сауна (инсталации за сауни); инсталации за климатизација; електричен апарат за кафе; развлажнувачи; ЛЕД џебни батерии; џебни батерии; електрични тостери кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси; ткаени материјали (различни од ленти за рабови за татами душеци); платно за рабови за татами душеци; плетени ткаенини; филц и неткаени текстилни материјали; импрегнирано платно за чаршави за маси; гумирано водоотпорно платно; гумирани платна; филтер материјали од текстил; ткаени текстилни производи за лична употреба; мрежи против комарци; постелнини; јоргани; навлака за јоргани; платна за душеци (постелнина); навлаки за перници; кебиња; салфети од текстил за маса; крпи за сушење садови; завеса за туширање од текстил или пластика; бајраци и знамиња што не се од хартија; обликувани навлаки за клозетски капаци од ткаенини; прекривки за стол од текстил; таписерии (за сидови) од текстил; завеси; чаршафи за маса (не се од хартија); драпери; мртовечки платна; мртовечки платна за облекување на трупот за погреб (ќјокатабира кимона); јапонски преградни паноа со црвено - бели линии (кохаку - маку); јапонски преградни паноа со црвено - бели линии (кироширо маку), ткаенина за билијарди; рекламни табли од текстил, знаци од текстил; платно од кожа; ткаенина обложена со винил; платнени етикети; крпи од текстил; марамчиња од текстил

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз; средства за спојување смеси за сладоледи; мирудии за

смекнување месо, за употреба во домаќинствата; препарати за стврднување на шлаг пена; ароматски додатоци за храна (не од есенцијални масла); лепчиња; сендвичи; парени лепчиња полнети со сецкано месо (кинески - манџу); хамбургери (сендвичи); пици; хот дог (сендвич); пити со месо; паста од соја за готвење (додаток); ворчестер сос; преливи за месо; кечап; соја сос; мешавини од оцет; мирудии од соја сос (соја - тсују); преливи за салата; бел сос; мајонез; сосови за скара; коцки шеќер; фруктоза (за кулинарски потреби); кристален шеќер (не конфекциониран); малтоза (за кулинарски потреби); глюкоза (за кулинарски потреби); прашкаст скробен сируп (за кулинарски потреби); скробен сируп (за кулинарски потреби); кујнска сол со сусам; готварска сол; пржен и мелен сусам; сол од целер; умами мирудии; мешан сладолед; мешан шербет; непржени зрна кафе; кинески полнети кнедли (гијоза, варен); кинески парени кнедли (шумаи, варен); суши; пржени топчиња од тесто мешани со мали парчиња од октопод (такојаки); пакувани оброци со ориз, со месо, . риба или зеленчук; равиоли; квасец во прав; коџи (ферментиран стоен ориз); инстант кондиторски миксови; сос за тестенини; оризови трици за храна(саке талог); чистен овес; чистен јачмен; глутен за храна (додаток)

(111) **22914** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2013/743 (220) 06/08/2013

(181) 06/08/2023

(450) 29/02/2016

(732) **BERKO Pharmaceuticals and Chemicals Ind. Inc.**

Adil Mh. Beykoz Cd. Tanidik Sk.No:1, Sultanbeyli 34935 ISTANBUL, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

IBURAMIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **22795** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2013/748 (220) 09/08/2013

(181) 09/08/2023

(450) 29/02/2016

(732) **M/S. ALLIED NIPPON LTD**

1006, Akash Deep Building 26/A Barakhamba Road New Delhi 110001, IN

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, мазира, соединенија за собирање прашина со навлажување и врзување, горива (вклучително и течни горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за заптисување и за изолација, свитливи неметални цевки

(111) **22788** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2013/748 (220) 09/08/2013

(181) 09/08/2023

(450) 29/02/2016

(732) **Regatta Ltd**

Risol House, Mercury Way, Dimplington,

Urmston Manchester M41 7RR, GB

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи; парчиња на облека, обувки и капи за спортска употреба и шетања во отворено; ракавици [облека]; ракавици без прсти; марамы; гамаши, имено гамаши за врат, гамаши за нога и гамаши за глуждот, чорапи; хеланки [затоплувачи на нозе]; хеланки [панталони]; хулахопки; долна облека која апсорбира пот [долна облека]; долна облека долна облека; топлинска долна облека; елеци, ноќница, облека, јакни [облека]; јакна со капа; дресови [облека]; спортски дресови; џемпери, пуловери; затоплувачи на телото; елек; руно; трикотажа; кошули, кратки ракави кошули, џемпери, маици, поло маици, маички; облека за рекреација; тренерки, здолништа, панталони, гаќи, шорцеви; здолништа; фустани; костими за капање; облека за надвор, имено обвивка, јакни за дожд, панталони за дожд; водоотпорна облека; водоотпорни јакни; панталони; палта; мантили; мантили за дожд; анораци; јакни, пелерина, ветровка; облека за скијање, имено костими за скијање, елеци за скијање, јакни за скијање, елечиња за скијање, комбинезони, панталони за скијање, пластрон за скијање, капи за скијање, скијачки ракавици; облека за сноубординг, имено елеци за сноубординг, панталони за сноубординг, костими за сноубординг, облека за велосипедисти имено, дресови за велосипедисти, маици за велосипедисти, јакни за велосипедисти,



шорцеви за велосипедисти, пластрон за велосипедисти, панталони за велосипедисти, хеланки за велосипедисти [панталони], водоотпорна облека за велосипедисти, ветроупорна облека за велосипедисти, ракавици за велосипедисти, ракавици без прсти за велосипедисти; појаси [облека]; појаси за пари (не од благородни метали); обувки за рекреација; чевли; сандали; апостолки; спортски чевли; патики; чевли за патека; чизми; чевли и чизми за снег; чизми и чевли за скијање и сноубординг како и нивни делови; чевли за велосипедисти; чизми на врзување; галоши, планинарски чевли и чизми; чевли и чизми за качување; гумени чизми (велингтонс); ђонови; капи; шапка [за глава]; траки за глава [облека]; траки за уши; бандани; зимски перничуња за уши [облека]; волнена качулка; шал; капи; плетени капи

(111) **22843** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2013/751 (220) 13/08/2013
(181) 13/08/2023
(450) 29/02/2016

(732) **Deva Holding A.S.**

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.

1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DIKLORON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **22844** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2013/752 (220) 13/08/2013
(181) 13/08/2023
(450) 29/02/2016

(300)

(732) **Deva Holding A.S.**

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.

1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MONALIZ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **22845** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2013/753 (220) 13/08/2013
(181) 13/08/2023
(450) 29/02/2016

(732) **Deva Holding A.S.**

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.

1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

PANDEV

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **22789** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2013/754 (220) 13/08/2013
(181) 13/08/2023
(450) 29/02/2016

(732) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DEMETRIN


(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **22791** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2013/756 (220) 14/08/2013
(181) 14/08/2023
(450) 29/02/2016

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
(540)




(591) жолта, темно и светло зелена, трмно и светло портокалова, виолетова, темно и светло сина, кафена, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пијалочи од овошје и овошни сокови
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало и услуги при увоз и извоз со пијалочи од овошје и овошни сокови

(111) **22792** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2013/757 (220) 14/08/2013
(181) 14/08/2023
(450) 29/02/2016

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, темно и светло зелена, темно и светло портокалова, виолетова, темно и светло сина, црвена и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пијалочи од овошје и овошни сокови
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало и услуги при увоз и извоз со пијалочи од овошје и овошни сокови

(111) **22793** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2013/758 (220) 14/08/2013
(181) 14/08/2023
(450) 29/02/2016

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, темно и светло зелена, темно и светло портокалова, виолетова, сина, црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало и услуги при увоз и извоз со пијалоци од овошје и овошни сокови

(111) **22777** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2013/759 (220) 14/08/2013

(181) 14/08/2023

(450) 29/02/2016


(732) **British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела и сите нијанси на сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, тутунски производи; запалки; кибрити; артикли за пушачи

(111) **22794** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2013/789 (220) 15/08/2013

(181) 15/08/2023

(450) 29/02/2016

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

BIBAND

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

и услуги при увоз и извоз со пијалоци од овошје и овошни сокови

(111) **22915** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2013/797 (220) 16/08/2013

(181) 16/08/2023

(450) 29/02/2016

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ**

ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, зелена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **22913** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2013/799 (220) 19/08/2013

(181) 19/08/2023

(450) 29/02/2016

(732) **Тара Мода ДООЕЛ Скопје**

ул.Љубљанска бр.4 ДТЦ/Сити Мол- локал 111, 81000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало, текстилни производи и спортски реквизити

(111) **22780** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2013/800 (220) 19/08/2013

(181) 19/08/2023

(450) 29/02/2016

(732) **Gap (ITM) Inc**

2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

(111) **22736** (151) 29/01/2016

(210) ТМ 2013/855 (220) 12/09/2013

(181) 12/09/2023

(450) 29/02/2016

(732) **Николоски Игор**

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, МК

(740) **МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат**

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)

HAZEL- DAZEL FLIPS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 флипс

(111) **22734** (151) 29/01/2016

(210) ТМ 2013/856 (220) 12/09/2013

(181) 12/09/2023

(450) 29/02/2016

(732) **Николоски Игор**

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, МК

(740) **МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат**

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)

HAZEL- DAZEL CROISSANT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од тесто и слатки

(111) **22735** (151) 29/01/2016

(210) ТМ 2013/858 (220) 12/09/2013

(181) 12/09/2023

(450) 29/02/2016

(732) **Николоски Игор**

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, МК

(740) **МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат**

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)

HAZEL- DAZEL KREM TABLA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 слатки

(111) **22733** (151) 29/01/2016
(210) ТМ 2013/867 (220) 13/09/2013
(181) 13/09/2023
(450) 29/02/2016

(732) **Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица-Заштитно друштво за
производство, трговија и услуги БРЕГАЛ
ДООЕЛ увоз-извоз Делчево**

ул.Трст бр.16, Делчево, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, жолта, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 лепила за канцелариска и куќна
употреба
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
кл. 39 дистрибуција и складирање

(111) **22772** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2013/884 (220) 18/09/2013
(181) 18/09/2023
(450) 29/02/2016

(732) **Dole Asia Holdings Pte. Ltd.**
**10 Marina Blvd., #34-03 Tower 2, Marina Bay
Financial Centre, 018983 Singapore, SG**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

DOLE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 обработени (конзервирани, во шише, во
тегла, замрзнати исушени) овошја, зеленчуци,
семиња и јаткасти производи, малечни
производи (со исклучок на пијалоци)
кл. 30 житарки и грицки базирани на житарки,
змрзнати слатки
кл. 32 сок од ананас, сокови на база на ананас
и пијалоци кои содржат сок од ананас

(111) **22771** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2013/885 (220) 18/09/2013
(181) 18/09/2023
(450) 29/02/2016

(732) **Dole Asia Holdings Pte. Ltd.**
**10 Marina Blvd., #34-03 Tower 2, Marina Bay
Financial Centre, 018983 Singapore, SG**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, жолта, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 обработени (конзервирани, во шише, во
тегла, замрзнати исушени) овошја, зеленчуци,
семиња и јаткасти производи, малечни
производи (со исклучок на пијалоци)
кл. 30 житарки и грицки базирани на житарки,
змрзнати слатки
кл. 32 сок од ананас, сокови на база на ананас
и пијалоци кои содржат сок од ананас

(111) **22770** (151) 09/02/2016
 (210) ТМ 2013/890 (220) 18/09/2013
 (181) 18/09/2023
 (450) 29/02/2016

(732) **Tumblr, Inc.**

35 East 21st Street, 6th Floor New York, New York 10010 , US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

TUMBLR

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер што овозможува аплодирање, даунлодирање, пристапување, постирање, прикажување, блогирање, поврзување, споделување или поинаку обезбедување на електронски медиуми или информации преку компјутер, Интернет или други комуникациски мрежи; софтвер за компјутерска апликација за мобилни уреди за комуникација, имено, софтвер што овозможува аплодирање, даунлодирање, пристапување, постирање, прикажување, блогирање, поврзување, споделување или поинаку обезбедување на електронски медиуми или информации преку компјутер и комуникациски мрежи; електронски публикации што може да се симнат, имено, журнари со конкретна содржина по корисник во областа од општ интерес; софтвер што може да се даунлодира за компјутери, преносни рачни дигитални уреди за електронска комуникација, мобилни уреди за комуникација, и жичани и безжични уреди за комуникација за социјално вмрежување; софтвер што може да се даунлодира во вид на мобилна апликација за употреба со компјутери, преносни рачни дигитални уреди за електронска комуникација, мобилни уреди за комуникација, и жичани и

безжични уреди за комуникација за креирање, споделување и постирање на содржина и блогови на Интернет; компјутерски алатки за развивање на софтвер; компјутерски софтвер за употреба како апликациски интерфејс за програмирање (API) за употреба при развивање на други апликациски софтвер кл. 35 рекламни и маркетинг услуги обезбедени преку индиректни методи на маркетинг комуникација, имено, социјални медиуми, маркетинг преку пребарувачи, анкетен маркетинг, Интернет маркетинг, мобилен маркетинг, блогирање и други форми на пасивни, споделливи или комуникациски канали што брзо се шират; рекламни и услуги на именик, имено, промовирање на услуги на други преку обезбедување на веб страница која содржи линкови до други вебсајтови; он-лајн рекламни и маркетинг услуги за други кл. 38 компјутерски услуги, имено, обезбедување он-лајн инструменти за интеракција во реално време меѓу корисници на компјутери, мобилни и рачни компјутери, жичани и безжични комуникациски уреди во врска со теми од опште интерес; телекомуникациски услуги, имено, електронски пренос на пораки, текст, мултимедиа содржини, музика, видео записи, аудио записи, анимација и слики преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување он-лајн комуникациски линкови што ги префрлаат корисниците на вебсајт на други вебсајтови; услуги на споделување фотографии колега-на-колега, имено, електронски пренос на дигитални фото фајлови меѓу корисниците на Интернет; испорака на дигитална музика преку електронски пренос кл. 41 услуги на електронско издаваштво, имено, објавување на он-лајн дела на други по пат на електронски медиуми, мултимедијална содржина, видео, филмови, слики, прикази, текст, фотографии, содржина генерирана од



корисникот, и поврзани информации преку Интернет и други комуникациски мрежи за теми од општ интерес; он-лајн издавање на блогови на други; услуги на електронско издаваштво, имено, он-лајн објавување на текст и графички дела на други презентирајќи информации на полето на забавата, едукација, социјални прашања, политика, прашања од културата, економски прашања, научен и општ интерес; објавување на електронски публикации; он-лајн журнари, имено, блогови со теми од општ интерес; планирање, организирање, реализирање и хостирање на социјални забавни настани.

кл. 42 обезбедување на он-лајн софтвер што не може да се даунлодира за социјално вмрежување и споделување и консумирање на медиуми преку Интернет; сервис провајдер на апликации (ASP) со софтвер за да се овозможи или олесни аплодирањето, даунлодирањето, стримингот, постирање, прикажување, блогирање, поврзување, споделување или поинаку обезбедување на електронски медиуми или информации преку комуникациски мрежи; обезбедување на привремена употреба на софтверски апликации кои не може да се даунлодираат за социјално вмрежување, креирање виртуелна заедница и пренос на аудио, видео, музика, фотографски слики, текст, графики и податоци; обезбедување на технологија со вебсајт што овозможува корисниците да прикачуваат и споделуваат видео, музика, фотографии, текст, графики и податоци; одржување на блогови за други; обезбедување на он-лајн заедница за корисниците да споделуваат информации, фотографии, музика, аудио и видео содржина, да добијат повратна информација од нивните колеги, да формираат виртуелни заедници и да се вклучат во социјално вмрежување

кл. 45 услуги на социјално вмрежување

базирани на Интернет што им овозможуваат на корисниците да комуницираат и да споделуваат, складираат, пренесуваат, гледаат и даунлодираат текст, слики, аудио и видео содржина, и други мултимедиа материјали; он-лајн услуги на работење на социјални мрежи; обезбедување на вебсајт за социјално вмрежување за забава

(111) **22769** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2013/892 (220) 19/09/2013

(181) 19/09/2023

(450) 29/02/2016

(732) **TAVFIK GENERAL TRADING L.L.C.**

Office No. 104, Al Huda Building, Diera, Dubai, AE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

ROYAL PALACE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; производи за пушачите, кибрити

(111) **22773** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2013/897 (220) 20/09/2013

(181) 20/09/2023

(450) 29/02/2016

(300) 11682218 22/03/2013 ЕМ

(732) **Nu Mark LLC, a limited liability company of Virginia**


6601 West Broad Street, Richmond, VA 23230, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 батерии за електрични цигари, електронски цигари, електрични пури, електронски пури, електрични цигарилоси, електронски цигарилоси, електрични лулиња, електронски лулиња, и уреди за вапоризација на тутун, тутунски производи и замена за тутун; акумулатори за електрични цигари, електронски цигари, електрични пури, електронски пури, електрични цигарилоси, електронски цигарилоси, електрични лулиња, и електронски лулиња, и уреди за вапоризација на тутун, тутунски производи и замена за тутун; полначи за батерии, полначи, адаптери за автомобил, и кабли за електрични цигари, електронски цигари, електрични пури, електронски пури, електрични цигарилоси, електронски цигарилоси, електрични лулиња, и електронски лулиња, и уреди за вапоризација на тутун, тутунски производи и замена за тутун; електронски и електрични компоненти за употреба со електрични цигари, електронски цигари, електрични пури, електронски пури, електрични цигарилоси, електронски цигарилоси, електрични лулиња, и електронски лулиња, и уреди за вапоризација на тутун, тутунски производи и замена за тутун

кл. 34 тутунски производи; фабрикуван и нефабрикуван тутун; артикли за пушачи; тутун, особено тутун за пушење, тутун што не се

пуши, и тутун за цвакање; тутунски производи, особено пури, цигари и цигарилоси; тутунски производи, особено, никотински дискови за употреба во уста добиени од тутун; лулиња; снус; замена за тутун, ниту едно не е за медицинска или куративна намена; производи за замена на тутун, особено пури и цигари што содржат замена за тутун, ниту едно не е за медицинска или куративна намена; електрични цигари, електронски цигари, електрични пури, електронски пури, електрични цигарилоси, електронски цигарилоси, електрични лулиња, и електронски лулиња; течности, ампули и кертриџи за електрични цигари, електронски цигари, електронски пури, електронски цигарилоси, и електронски лулиња; резервна течност за употреба во електронски цигари и електронска опрема за пушење; резервен кертриџ за употреба во електронски цигари и електронска опрема за пушење; атомизери и картомизери за употреба во електронски цигари и електронска опрема за пушење; уред за вапоризација на тутун, тутунски производи и замена за тутун; делови, компоненти за електронски цигари и електронска опрема за пушење, и уреди за вапоризација на тутун, тутунски производи и замена за тутун; кутии и контејнери за носење специјално адаптирани за

погореспоменатите производи; штандови специјално адаптирани за погореспоменатите производи; делови и резервни делови за погореспоменатите производи; електронски и електрични делови за употреба на електрични цигари, електронски цигари, електрични пури, електронски пури, електрични цигарилоси, електронски цигарилоси, електрични лулиња, и електронски лулиња, и уреди за вапоризација на тутун, тутунски производи и замена за тутун

(111) **22755** (151) 22/01/2016

(210) ТМ 2013/909 (220) 24/09/2013



(181) 24/09/2023

(450) 29/02/2016

(732) **BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.****Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

ALOMAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **22766** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2013/910 (220) 25/09/2013

(181) 25/09/2023

(450) 29/02/2016

(732) **COLOMBINA S.A.****La Paila, Zarzal, Valle, CO**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(591) црвена, зелена, жолта, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 ливавчиња

(111) **22754** (151) 22/01/2016

(210) ТМ 2013/913 (220) 26/09/2013

(181) 26/09/2023

(450) 29/02/2016

(732) **NOVO NORDISK A/S****Novo Alle 2880 Bagsvaerd, DK**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

ТРЕСИБА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување на дијабетес

(111) **22752** (151) 22/01/2016

(210) ТМ 2013/914 (220) 26/09/2013

(181) 26/09/2023

(450) 29/02/2016

(732) **NOVO NORDISK A/S****Novo Alle 2880 Bagsvaerd, DK**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

РИЗОДЕГ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување на дијабетес

(111) **22753** (151) 22/01/2016

(210) ТМ 2013/915 (220) 26/09/2013

(181) 26/09/2023

(450) 29/02/2016

(732) **NOVO NORDISK A/S****Novo Alle 2880 Bagsvaerd, DK**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

ФЛЕКСТАЧ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати
кл. 10 медицински апарати и инструменти,
имено, вбригувачи за медицински намени(111) **22902** (151) 05/02/2016

(210) ТМ 2013/917 (220) 26/09/2013

(181) 26/09/2023

(450) 29/02/2016

(732) **Стојанче Бојков**

ул.Кленоец бр.77/1-4, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **22768** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2013/918 (220) 26/09/2013

(181) 26/09/2023

(450) 29/02/2016

(732) **Jack Daniel's Properties, Inc.**
4040 Civic Center Drive, Suite 528 San Rafael, California 94903, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

JACK DANIEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни напитки, вклучително дестилирани алкохоли

(111) **22767** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2013/919 (220) 26/09/2013

(181) 26/09/2023

(450) 29/02/2016

(732) **Jack Daniel's Properties, Inc.**
4040 Civic Center Drive, Suite 528 San Rafael, California 94903, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



JACK DANIEL

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни напитки, вклучително дестилирани алкохоли

(111) **22731** (151) 30/12/2015

(210) ТМ 2013/950 (220) 07/10/2013


(181) 07/10/2023

(450) 29/02/2016

(732) **Сотиров Кире**

ул.Ставре Ставрев бр.7, 1440 Неготино, МК

(540)



(591) златно, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 производи за пушачите; услуги при продажба на мало и големо со производи за пушачите

(111) **22749** (151) 22/01/2016


(210) ТМ 2013/962 (220) 10/10/2013

(181) 10/10/2023

(450) 29/02/2016

(732) **Солун и Иван дооел Скопје**
ул.Васил Ѓоргов бр.29/1-17, Скопје, МК

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња
 кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
 кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **22750** (151) 22/01/2016

(210) ТМ 2013/963 (220) 10/10/2013

(181) 10/10/2023

(450) 29/02/2016

(732) **Солун и Иван дооел Скопје**
ул.Васил Ѓоргов бр.29/1-17, Скопје, МК

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) темно сива, златна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња
 кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
 кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **22717** (151) 12/01/2016

(210) ТМ 2013/1167 (220) 16/12/2013

(181) 16/12/2023

(450) 29/02/2016

(732) **Друштво за трговија и услуги**
ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ Охрид

бул. Мак. Просветители 8 Охрид, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ

Бул. Македонски просветители 8, Охрид

(540)



(591) светло плава, темно плава, бела, светло зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работење, управување со работата, канцелариски работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **22718** (151) 12/01/2016

(210) ТМ 2013/1168 (220) 16/12/2013

(181) 16/12/2023

(450) 29/02/2016

(732) **Друштво за трговија и услуги ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ Охрид бул. Мак. Просветители 8 Охрид, МК**

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ

Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)



(591) црна и темно зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за

заштита на имот и лица, лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **22703** (151) 12/01/2016

(210) ТМ 2014/15 (220) 14/01/2014

(181) 14/01/2024

(450) 29/02/2016

(732) **Accord Healthcare Limited**

Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1 4HF, GB

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

CAPECITABINE ACCORD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **22764** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2014/170 (220) 20/02/2014

(181) 20/02/2024


(450) 29/02/2016

(732) **CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, Delaware Business Trust and c/o Calvin Klein, Inc.,**

(Wilmington Trust Company, Trustee, located at Rodney Square North, 1100 North Market Street., Wilmington, Delaware 19890), US and 205 West 39 Street, New York, New York 10018, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметика и парфеми - препарати за белење; парфем, колонска вода, масло за капење, ноќна крема, сапун, крема за навлажнување на кожата, пудра за тело, навлажнувачи на кожа, крема за раце, шампон, гел за туширање, препарат за после бричење, дезодоранс, кондиционер за коса

балзам за после бричење, крема за тело, средства за зацврстување на коса, пена, гел за туширање, средства за заштита од сонце, гел за обликување, миризливи стапчиња, сол за капење, потпури, кармин, моливче за усни, сјај за усни, сенка за очи, маскара, основна пудра коректор, пудра во прав, камена пудра, руменило, пудра бронзер, отстранувач на шминка, моливи за очи, моливи за веѓи, пудра за лице за краен ефект, пудра во прав за лице, пудра за лице за нагласување, "пенкало" коректор за флеку, крема за образи, чистачи за лице, тоник/освежувач, дневен лосион, крема за очи (подочници), пилинг за лице и маска за лице, гранули за чистење на лице освежувач за лице, крем пудра за кожа на лице (buff), чистачи и навлажнувачи, топчиња за бања, пилинг за тело, лосион за тело, гел за стапала и нозе (разладувач), гел за миенење на тело, лак за нокти, отстранувач на лак за нокти

кл. 9 оптика - научни; рамки за очила, очила за сонце

кл. 35 услуги за рекламирање и бизнис - рекламирање; услуги за рекламирање и промоција односно развивање на концепти и идеи, организирање снимање за рекламирање и реклами вклучувајќи избирање на фотограф,

талент, помошен персонал (стилист, фризер, итн), избирање на локација, продукција на таквиот материјал и развој и организирање на пласирањето (списанија, билборди, киосци, тв, кабловска, итн.); продавница за услуги на мало, вклучувајќи дизајн и декорирање на продавници, трговски стоки

кл. 42 разно - услуги за дизајн во врска со лиценцирање; обезбедување скици, ткаенини, декорација и поврзани информации и материјали

(111) **22846** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2014/208 (220) 28/02/2014

(181) 28/02/2024

(450) 29/02/2016

(732) **Teva Pharmaceutical Industries Ltd.****Science Based Industries Campus Har****Hotzvim P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, IL**

(740) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

LONQUEx

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, имено лекови што се користат за стимулирање на производство на бели крвни зрнца

(111) **22800** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2014/213 (220) 03/03/2014

(181) 03/03/2024

(450) 29/02/2016

(732) **Google Inc.****1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,****California 94043, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер, вклучително софтвер што овозможува прикачување, постирање, покажување, прикажување, означување, блогирање, споделување или на друг начин обезбедување електронски медиуми или информации преку интернет или други комуникациски мрежи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 промотивни услуги во име на други; промотивни услуги во форма на онлајн забава и едукација; промотивни услуги во форма на споделување на мултимедијални содржини преку интернет и други компјутерски и комуникациски мрежи; рекламни услуги
кл. 38 услуги за емитување; услуги за вебкастинг, електронски комуникациски услуги; пренос на информации, текст, код, пораки, податоци и содржини преку интернет и други компјутерски и комуникациски, безжични и мобилни мрежи; обезбедување онлајн форуми, виртуелни простории за разговор, списанија, блогови, како и листа сервери за пристап и пренос на пораки, коментари и мултимедијални содржини помеѓу корисници
кл. 41 услуги за забава; образовни услуги; обезбедување портал за споделување на видео за забавни и образовни цели; дигитални видео, аудио и мултимедијални издавачки услуги

кл. 42 услуги во врска со компјутер; услуги во врска со интернет: добавувач на апликациски услуги (ASP); обезбедување пристап до не-превземачки софтвер; обезбедување пристап до не-превземачки софтвер што овозможува прикачување, превземање, препис,

постирање, покажување, уредување, пуштање, стриминг, гледање, преглед, прикажување, означување, блогирање, споделување, манипулирање, дистрибуирање, објавување, репродуцирање, или на друг начин обезбедување електронски медиуми; мултимедијални содржини, видео, филмови, цртежи, слики, текст, фотографии, игри, содржини од корисници, аудио содржини, и информации преку интернет и други компјутерски и комуникациски мрежи; обезбедување пристап до не-превземачки софтвер што овозможува споделување на мултимедијална содржина и коментари помеѓу корисници; обезбедување пристап до не-превземачки софтвер што овозможува добавувачите на содржини да ја следат мултимедијалната содржина; хостинг на мултимедијална содржина за други; хостинг на мултимедијална забавна и образовна содржина за други
кл. 45 услуги за онлајн социјално вмрежување

(111) **22802** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2014/215 (220) 03/03/2014

(181) 03/03/2024

(450) 29/02/2016

(732) **PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.**

Ante Starcevic 32 HR- 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 храна за бебиња

кл. 29 месо; екстракти од месо; конзервиран,

замрзнат, сушен и варен заланчук и овошје;
компоти; млеко и млечни производи; намази
вклучени во оваа класа
кл. 30 чај; чоколадо (напитоци на база на
чоколадо), какао, (напитоци на база на какао);
намази од какао; колачи, обланди, брашно и
подготовки направени од жита, житни
снегулки; житни снеглки збогатени со плодови;
сладолед

кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови;
сирупи и други препарати за производство на
пијалоци

(111) **22810** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2014/220 (220) 03/03/2014

(181) 03/03/2024

(450) 29/02/2016

**(732) Друштво за трговија, производство и
услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирио Тодороски
ул.Круме Волнароски бр.10, 7500 Прилеп,
МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)

VIP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, услуги при продажба
на големо и мало и услуги при увоз и извоз со
кафе

(111) **22809** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2014/221 (220) 03/03/2014

(181) 03/03/2024

(450) 29/02/2016

**(732) Друштво за трговија, производство и
услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирио Тодороски**

**ул.Круме Волнароски бр.10, 7500 Прилеп,
МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно сива, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, услуги при продажба
на големо и мало и услуги при увоз и извоз со
кафе

(111) **22808** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2014/222 (220) 03/03/2014

(181) 03/03/2024

(450) 29/02/2016

(732) Јасминка Фргачиќ

ул.Цар Самоил бр.78, 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)

VILANINA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, рекламирање, ширење
на рекламен материјал (трактати, проспекти,

печатени материјали), организирање изложби во комерцијални и рекламни цели on line рекламирање по пат на компјутерска мрежа кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување

(111) **22912** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2014/223 (220) 04/03/2014
(181) 04/03/2024
(450) 29/02/2016

(732) **Eli Lilly and Company (an Indiana Corporation)**

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HUMAPEN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 уреди за испорака на инсулин, имено, шприцови

(111) **22803** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2014/225 (220) 04/03/2014
(181) 04/03/2024
(450) 29/02/2016

(732) **Corby Spirits and Wine Limited**
225 King Street West, Suite 1100 Toronto, Ontario, M5V 3M2, CA

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

LAMB'S

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(111) **22804** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2014/226 (220) 04/03/2014
(181) 04/03/2024
(450) 29/02/2016

(732) **ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

RISKO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколадо, производи од какао, млечна какао табла со ориз

(111) **22801** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2014/227 (220) 04/03/2014
(181) 04/03/2024
(450) 29/02/2016

(300)
(732) **Kenda Rubber Industrial Co., Ltd. No. 146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuan-Lin, Chang-Hwa Hsien, TW**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ACENDA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми, внатрешни гуми за пневматски гуми, бандажи за пневматски гуми, закрпи за поправка на внатрешни гуми, автомобилски гуми, велосипедски гуми, гуми за моторцикли, внатрешни гуми, парчиња (лепливи гумени парчиња) за поправка на внатрешни гуми, шарки на вулканизирани гуми, шилци за тркала, шилци за тркала против лизгање

(111) **22805** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2014/228 (220) 04/03/2014

(181) 04/03/2024

(450) 29/02/2016

(732) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп
ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 природен засладувач

(111) 22813 (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2014/229 (220) 04/03/2014

(181) 04/03/2024

(450) 29/02/2016

(732) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп
ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела, сина, жолта, кафена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадни дражеи со јадро од
експандирани житарки

(111) 22806 (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2014/230 (220) 04/03/2014

(181) 04/03/2024


(450) 29/02/2016

(732) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп
ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела, светло и темно сина,
кафена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадни дражеи со јадро од ориз

(111) 22815 (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2014/231 (220) 04/03/2014

(181) 04/03/2024

(450) 29/02/2016

(732) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп
ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) портокалова, жолта, бела, светло и
темно кафена, црвена, црна, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 додаток на јадење, скара сос

(111) **22814** (151) 09/02/2016
 (210) ТМ 2014/232 (220) 04/03/2014
 (181) 04/03/2024
 (450) 29/02/2016
 (732) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп
 ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 супи


(111) **22812** (151) 09/02/2016
 (210) ТМ 2014/233 (220) 04/03/2014
 (181) 04/03/2024
 (450) 29/02/2016
 (732) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп
 ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, сина, зелена, жолта, портокалова,
 црвена, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 мајонез, преливи за салати

(111) **22811** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2014/234 (220) 04/03/2014
 (181) 04/03/2024
 (450) 29/02/2016
 (732) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп
 ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) црна, бела, златно жолта, кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 чоколадни дражеи; слаткарски
 производи кои содржат: бадеми, лешници,
 кикирики, ориз, суво грозје, прелиени со
 чоколадо, кои содржат млеко

(111) **22799** (151) 09/02/2016
 (210) ТМ 2014/235 (220) 04/03/2014
 (181) 04/03/2024
 (450) 29/02/2016
 (732) Merck Sharp & Dohme Corp.
 One Merck Drive, Whitehouse Station, New
 Jersey 08889, US
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)

JEGZO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати



(111) **22807** (151) 09/02/2016
 (210) ТМ 2014/236 (220) 05/03/2014
 (181) 05/03/2024
 (450) 29/02/2016

(732) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

DEXAPROF

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **22798** (151) 09/02/2016
 (210) ТМ 2014/240 (220) 05/03/2014
 (181) 05/03/2024
 (450) 29/02/2016

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)

PAZAMBRO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **22740** (151) 22/01/2016
 (210) ТМ 2014/339 (220) 21/03/2014
 (181) 21/03/2024
 (450) 29/02/2016

(732) **Младинско здружение за промовирање на културните вредности ОХРИД ХОР Охрид**

, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ
 Бул. Македонски просветители 8, Охрид
 (540)

OHRID CHOIR FESTIVAL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развоја на компјутерски хардвер и софтвер
 кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **22741** (151) 22/01/2016
 (210) ТМ 2014/340 (220) 21/03/2014
 (181) 21/03/2024
 (450) 29/02/2016

(732) **Младинско здружение за промовирање на културните вредности ОХРИД ХОР Охрид**

, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ
 Бул. Македонски просветители 8, Охрид
 (540)



(591) бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развоја на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **22739** (151) 22/01/2016

(210) ТМ 2014/341 (220) 21/03/2014

(181) 21/03/2024

(450) 29/02/2016

(732) Младинско здружение за промовирање на културните вредности ОХРИД ХОР Охрид, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЦО. КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ

Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)

ОХРИДСКИ ХОРСКИ ФЕСТИВАЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развоја на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **22775** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2014/392 (220) 04/04/2014

(181) 04/04/2024

(450) 29/02/2016

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ

ул.Прохор Пчински бр.16, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 сите видови на обувки, вклучително спортски обувки, сандали, чевли, чизми и патики

(111) **22714** (151) 12/01/2016

(210) ТМ 2014/396 (220) 07/04/2014

(181) 07/04/2024

(450) 29/02/2016

(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје

(540)

ACTIVE FORCE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за чистење

(111) **22774** (151) 03/02/2016



(210) ТМ 2014/398 (220) 07/04/2014
(181) 07/04/2024
(450) 29/02/2016

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производиод жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, сосови (како мируди); мируди; мраз


(111) **22685** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2014/415 (220) 11/04/2014
(181) 11/04/2024
(450) 29/02/2016

(732) Друштво за трговија услуги и производство СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

ул. Прохор Пчински бр. 14, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, актовки, кожни ремени, кожени кутии, портмонеа, прекривачи од кожа (крзна), женски чанти, куфери, торби за патување
кл. 25 облека, обувки, капи, чизми, спортски обувки, облека од кожа, чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли, дрвени чевли
кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, продажба на големо и продажба на мало на: кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, актовки, кожни ремени, кожени кутии, портмонеа, прекривачи од кожа (крзна), женски чанти, куфери, торби за патување, облека, обувки, капи, чизми, спортски обувки, облека од кожа, чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли, дрвени чевли

(111) **22686** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2014/416 (220) 11/04/2014
(181) 11/04/2024
(450) 29/02/2016

(732) Друштво за трговија услуги и производство СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

ул. Прохор Пчински бр. 14, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)

SDS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, актовки, кожни ремени, кожени кутии, портмонеа, прекривачи од кожа (крзна), женски чанти, куфери, торби за патување
кл. 25 облека, обувки, капи, чизми, спортски

обувки, облека од кожа, чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли, дрвени чевли кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, продажба на големо и продажба на мало на: кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, актовки, кожни ремени, кожени кутии, портмонеа, прекривачи од кожа (крзна), женски чанти, куфери, торби за патување, облека, обувки, капи, чизми, спортски обувки, облека од кожа, чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли, дрвени чевли

(111) **22687** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2014/430 (220) 15/04/2014
(181) 15/04/2024
(450) 29/02/2016

(732) Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Божин Николов-Силни бр.20, Скопје-Аеродром, МК

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(111) **22688** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2014/461 (220) 24/04/2014

(181) 24/04/2024

(450) 29/02/2016

(732) Усеин Асанов

ул.8-ми Септември бр.172, 2420 Радовиш, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сива, виолетово-црвена (циклама), бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека и капи
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи услуги при продажба на големо и мало и увоз и извоз со облека и капи
кл. 40 обработка на материјали, доработка на текстил, составување материјали (составување материјали по нарачки) за трети лица, набирање платно, сечење платно, бојадисување платно, порабување платно, шиене платно и обработка на платно, информации (информации за обработка на материјали), обработка на платно против гужвање, составување материјали по нарачка за трети лица, шиене, бојадисување (бојадисување платно), бојадисување (бојадисување текстил, порабување (порабување платно), везење, избелување текстил ватирање, кројачки услуги, печатење свила, обработка на текстил, текстил (доработка на текстил)

(111) **22759** (151) 18/01/2016
(210) ТМ 2014/609 (220) 03/06/2014
(181) 03/06/2024

(450) 29/02/2016

(732) **Хазби Лика****ул.113 бр.20, 1200 Тетово, МК**

(540)



(591) зелена, бела и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт, катран и битумен; неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал
 кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со камен, мермер, гранит и предмети од камен, мермер, гранит

(111) **22917**

(151) 08/02/2016

(210) ТМ 2014/786

(220) 16/07/2014

(181) 16/07/2024

(450) 29/02/2016

(732) **Qualcomm Incorporated****5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)




(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 интегрирани кола, компјутерски хардвер и софтвер за обработка на сигнали во апарати за безжична комуникација, модеми, потрошувачки електронски уреди, преносни медиумски уреди, мобилни гејмерски уреди, мобилни телефони, смарт телефони, компјутерски таблети, рачни компјутери и џебни компјутерски уреди; модеми и засилувачи; инструменти за компресија и декомпресија на сигнали, гласовни кодери и декодери, имено, вокодери (vocoders) и софтвер и технички прирачници за гласовна компресија и декомпресија кои се продаваат како една единица со нив; компјутерски хардвер и софтвер за заштита на електронска мултимедијална содржина; мобилен апликациски софтвер; софтвер како мобилна апликација за откривање, организирање, споделување, поврзување, играње и пристап до видео игри; софтвер кој се презема како мобилна апликација за добивање и прикажување на статии, видеа и други вести поврзани со видео игри; компјутерски програми и софтвер за комуникациски уреди; компјутерски софтвер и програми што овозможуваат на корисниците на комуникациски уреди истовремено да пристапат до бази на податоци и глобални компјутерски мрежи; компјутерски софтвер што овозможува трансфер на податоци помеѓу мобилни комуникациски апарати; мобилни комуникациски терминали, вклучувајќи и гласовни и податочни комуникациски уреди што се користат во копнени и сателитски комуникациски системи; телекомуникациски хардвер и хардвер за вмрежување на податоци, имено уреди за транспортирање и собирање на гласовни, податочни и видео комуникации низ повеќе мрежни инфраструктурни и комуникациски протоколи; електронски уреди, имено, компјутерски хардвер за пристап до глобални компјутерски

и комуникациски мрежи; компјутерски програми и софтвер; компјутерски монитори, модеми, декодери, таблет компјутери, рачни компјутери и делови, компоненти и фитинзи за горенаведените производи; безжични комуникациски апарати, имено, модеми, целуларни телефони, мобилни телефони, смарт телефони, безжични локални луп (loop) телефони и персонални комуникациски услужни (PCS) мобилни телефони, како и составни делови и прирачници со упатства што се продаваат како една единица со нив; склопови од кола и трансивери на радио фреквенција (RF) и интермедиална фреквенција (IF), како и склопови од кола за обработка на аналогни и дигитални сигнали за безжични комуникациски апарати

(111) **22748** (151) 22/01/2016
(210) ТМ 2014/792 (220) 17/07/2014
(181) 17/07/2024
(450) 29/02/2016
(732) **Креатива Маркетинг Консалтинг ДООЕЛ Скопје**
, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 продажба на големо и мало на накит, бижутерија, очила за сонце часовници, аксесорис

(111) **22719** (151) 23/12/2015
(210) ТМ 2014/941 (220) 11/09/2014
(181) 11/09/2024
(450) 29/02/2016
(732) **Мире Јанев**

ул.Антон Попов бр.149 б, Скопје, МК
(540)



(591) црвена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(111) **22797** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2014/1428 (220) 29/12/2014
(181) 29/12/2024
(450) 29/02/2016

(732) **Steven Madden Ltd.**
52-16 Barnett Avenue, Long Island City, New York 11104, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 торби, имено рачни торби, ташни, паричници, чанти, ташни за на рамо, куфери, рачни патни торби
кл. 25 обувки

(111) **22894** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/3 (220) 05/01/2015
(181) 05/01/2025
(450) 29/02/2016



(732) **Wm. WRIGLEY Jr. Company**
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois
60642, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
брашно и производи направени од жито; леб,
производи од тесто и слатки, сладолед за
јадење; шеќер; мед; меласа; квасец, прашок за
печење; сосови (како мирудии); мирудии; мраз;
гума за цваќање, гума за цваќање од која се
прават балончиња, слатки, пеперминт
бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана
течност и таблети за лижење

(111) **22893** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/4 (220) 05/01/2015
(181) 05/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Wm. WRIGLEY Jr. Company**
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois
60642, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
брашно и производи направени од жито; леб,
производи од тесто и слатки, сладолед за
јадење; шеќер; мед; меласа; квасец, прашок за
печење; сосови (како мирудии); мирудии; мраз;
гума за цваќање, гума за цваќање од која се
прават балончиња, слатки, пеперминт
бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана
течност и таблети за лижење

(111) **22702** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2015/5 (220) 08/01/2015
(181) 08/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) **САЛИЈИ РАШИД and МАРКОСКИ**
КУЗМАН

Горна Бањица, , Гостивар, Гостивар, МК
and ул.ЈНА бр.286, Гостивар, Гостивар, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

the protagonist

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање
кл. 41 забава; спортски и културни активности

(111) **22906** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/8 (220) 08/01/2015
(181) 08/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware**
245 N. Beverly Drive, Beverly Hills, California 90210, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот, апарати за снимање, пренос или репродукција на звук и слика; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; компакт дискови, ДВД и други дигитални носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци, компјутери; компјутерски софтвер; апарати за гаснење пожар
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите клас; кожа од животни, крзно; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце;


стапови за одење; камшици и сарачки производи
кл. 25 облека, обувки, покривала за глава
кл. 28 игри и играчки; производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи; украси за елка
кл. 41 образовни услуги; подготвување на настава; забава; спортски и културни активности

(111) **22700** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2015/12 (220) 09/01/2015
(181) 09/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Друштво за градежништво, посредување, трговија и услуги ДИАС КОНСТРАКШН ДОО Скопје**

ул.„Диме Аницин“ бр.10,, Скопје, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.„Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, црна, сина, бела, сива, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
кл. 36 осигурување; финансиски рааботи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот
кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги



(111) **22699** (151) 12/01/2016
 (210) ТМ 2015/13 (220) 09/01/2015
 (181) 09/01/2025
 (450) 29/02/2016

(732) **Друштво за градежништво,
 посредување, трговија и услуги ДИАС
 КОНСТРАКШН ДОО Скопје**
ул.„Диме Аницин“ бр.10,, Скопје, Скопје, МК
 (740) Леонид Трпеноски, адвокат
 ул.“Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
 (540)

DIAS CONSTRUCTION

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури;
 метални градежни материјали; метални
 преносни конструкции; метални материјали за
 железнички шини; неелектрични кабли и жици
 од обичен метал; железарија, мали метални
 предмети; метални цевки; каси; производи од
 обичен метал што не се вклучени во другите
 класи; руди
 кл. 36 осигурување; финансиски рааботи;
 монетарни работи; работи поврзани со
 недвижен имот
 кл. 37 градежни конструкции; поправки;
 инсталациски услуги

(111) **22701** (151) 12/01/2016
 (210) ТМ 2015/14 (220) 09/01/2015
 (181) 09/01/2025
 (450) 29/02/2016

(732) **Друштво за градежништво,
 посредување, трговија и услуги ДИАС
 КОНСТРАКШН ДОО Скопје**
ул.„Диме Аницин“ бр.10,, Скопје, Скопје, МК
 (740) Леонид Трпеноски, адвокат
 ул.“Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
 (540)

DIAS

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури;
 метални градежни материјали; метални
 преносни конструкции; метални материјали за
 железнички шини; неелектрични кабли и жици
 од обичен метал; железарија, мали метални
 предмети; метални цевки; каси; производи од
 обичен метал што не се вклучени во другите
 класи; руди
 кл. 36 осигурување; финансиски рааботи;
 монетарни работи; работи поврзани со
 недвижен имот
 кл. 37 градежни конструкции; поправки;
 инсталациски услуги

(111) **22698** (151) 12/01/2016
 (210) ТМ 2015/15 (220) 09/01/2015
 (181) 09/01/2025
 (450) 29/02/2016

(732) **Друштво за градежништво,
 посредување, трговија и услуги ДИАС
 КОНСТРАКШН ДОО Скопје**
ул.„Диме Аницин“ бр.10,, Скопје, Скопје, МК
 (740) Леонид Трпеноски, адвокат
 ул.“Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
 (540)

ДИАС КОНСТРАКШН

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури;
 метални градежни материјали; метални
 преносни конструкции; метални материјали за
 железнички шини; неелектрични кабли и жици
 од обичен метал; железарија, мали метални
 предмети; метални цевки; каси; производи од
 обичен метал што не се вклучени во другите
 класи; руди
 кл. 36 осигурување; финансиски рааботи;
 монетарни работи; работи поврзани со
 недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

(111) **22761** (151) 26/01/2016
(210) ТМ 2015/17 (220) 09/01/2015
(181) 09/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Polichem S.A. Registered Office**
50, Val Fleuri L-1526 Luxembourg, LU

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ELASTOLABO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски супстанции прилагодени за
медицинска употреба, храна за бебиња;
диететски додатоци во исхраната за луѓе и
животни; фластери, материјали за
преврзување; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства; препарати за унштување штетници;
фунгициди, хербициди

(111) **22762** (151) 26/01/2016
(210) ТМ 2015/18 (220) 09/01/2015
(181) 09/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Polichem S.A. Registered Office**
50, Val Fleuri L-1526 Luxembourg, LU

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

MACMIROR COMPLEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски супстанции прилагодени за
медицинска употреба, храна за бебиња;
диететски додатоци во исхраната за луѓе и
животни; фластери, материјали за
преврзување; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства; препарати за унштување штетници;
фунгициди, хербициди

(111) **22895** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/20 (220) 09/01/2015
(181) 09/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Snapchat, Inc., a Delaware corporation**
63 Market Street, Venice, California 90291, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

SNAPCHAT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер, со можност за
преземање (симнување) за модифицирање на
изгледот и овозможување на пренос на
фотографии; компјутерски софтвер за
собирање, уредување, организирање,
модифицирање, пренесување, складирање и
споделување на податоци и информации;
компјутерски софтвер за употреба како
апликациски програмски интерфејс (API);
компјутерски софтвер во вид на апликациски
програмски интерфејс (API) за компјутерски
софтвер кој ги олеснува онлајн услугите за
социјално вмрежување, градење на апликации
за социјално вмрежување и за дозволување на
податочно наоѓање, префрлување на



податоци од локален драјв на сервер (upload), преземање/симнување на податоци од сервер на локален драјв (download), пристап и управување; компјутерски софтвер кој овозможува префрлување на податоци од локален драјв на сервер (uploading), преземање/симнување на податоци од сервер на локален драјв (downloading), пристапување, објавување, прикажување, означување (тагирање), стриминг (постојан и стабилен тек на податоци преку интернет), поврзување, споделување или на друг начин обезбедување на електронските медиуми или информации преку компјутерски и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер за стриминг (постојан и стабилен тек преку интернет) на аудио-визуелни медиумски содржини преку глобалната компјутерска мрежа и на мобилни и дигитални електронски уреди; компјутерски апликациски софтвер за обработка на електронски плаќања кон и од другите кој може да се преземе (симне) од глобална компјутерска мрежа

кл. 42 обезбедување на веб-сајт кој им дава на корисниците можност да испраќаат/префрлаат (upload) фотографии од локален драјв на сервер; компјутерски услуги, имено, обезбедување на интерактивен веб сајт што содржи технологија која им овозможува на корисниците да управуваат со своите онлајн фотографии и сметки на социјално вмрежување; обезбедување на употреба на онлајн софтвер кој привремено не може да се симне/преземе за модифицирање на изгледот и овозможување на пренос на фотографии; услуги на споделување на датотеки, имено, обезбедување на веб сајт што содржи технологија која им овозможува на корисниците да испраќаат / префрлаат и преземат/симнуваат електронски датотеки; хостинг на on-line веб простор за други за управување и споделување на on-line содржина; обезбедување на информации од

пребарувачки индекси (алфабетски регистар) и бази на податоци на информации; обезбедување на машини за пребарување за добивање на податоци преку комуникациски мрежи; компјутерски услуги, имено, создавање на виртуелни заедници за регистрираните корисници да учествуваат во дискусиите и да се вклучат во општественото вмрежување, деловното вмрежување и вмрежувањето на заедницата; компјутерски услуги, имено, хостирање на онлајн веб простор за други за организирање и одржување на состаноци, настани и интерактивни дискусии преку комуникациски мрежи; услуги на апликациски сервер провајдер (ASP / снабдувач на услуги за апликации), имено, хостирање на компјутерски софтверски апликации на други; апликациски сервер провајдер (ASP) што содржи софтвер кој го овозможува и олеснува праќањето / префрлањето (uploading), преземањето / симнувањето (downloading), стримингот (постојан и стабилен тек на податоци преку интернет), објавувањето, прикажувањето, поврзувањето, споделувањето или на друг начин обезбедувањето на електронски медиуми или информации преку комуникациски мрежи; обезбедување на веб сајт што содржи технологија која им овозможува на онлајн корисниците да создаваат лични профили што содржат информации за социјално вмрежување; обезбедување на информации на теми од општ интерес од пребарувачки индекси (алфабетски регистар) и бази на податоци на информации, вклучувајќи текст, електронски документи, бази на податоци, графика и аудио визуелни информации, на компјутерски или комуникациски мрежи, имено, обезбедување на пребарувачки машини за интернет; обезбедување на привремена употреба на софтверски апликации кои не може да се симнат / преземат (non-downloadable) за социјално

вмрежување, создавање на виртуелни заедници и пренос на аудио, видео, фотографски слики, текст, графика и податоци; компјутерски услуги во вид на прилагодени (за корисникот) веб страници кои содржат информации што се дефинирани и наведени од корисникот, лични профили, аудио, видео, фотографски слики, текст, графика и податоци; хостирање на дигиталната содржина на интернет

(111) **22908** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/21 (220) 12/01/2015
(181) 12/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) **СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ**
ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје, Скопје,
МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)



(591) виолетова, жолта, црвена, бела,
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 обложување, игри за пари, коцкарски /игри/, (услуги на коцкарниците)
кл. 43 припремање на пијалоци

(111) **22909** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/22 (220) 12/01/2015
(181) 12/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Novartis AG**
4002 Basel, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) светла и темна зелена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња; диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби, забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **22907** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/29 (220) 13/01/2015
(181) 13/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Lidl Stiftung & Co.KG**

Stiftsbergstr.1 D-74172 Neckarsulm, DE

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DEEP

551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пива, мешани пијалоци кои содржат пиво

(111) **22763** (151) 26/01/2016
(210) ТМ 2015/31 (220) 14/01/2015
(181) 14/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Тодоровска Билјана**

ул.Сава Ковачевиќ 9 бр.15, 1000, Скопје,
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ



ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 41 забава, известување за забави, планирање забави, ноќни клубови; спортски и културни активности, организирање натпревари

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци; привремено сместување; кафетерии; ресторани; снек барови; изнајмување за времено сместување, хотели

(111) **22896** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/40 (220) 16/01/2015
(181) 16/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Mulliri i Vjeter Sh.p.k.**

**Berxull Rruga Dytesore Tirane - Durres, 100m
prane Ures Limuthit, Godine by kateshe,
Tirane, AL**

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, конкретно организирање на изложби за трговски цели и намени или рекламирање на производи од кафе или слични со нив; водење на работи во бар, кафулиња, ресторанти и хотели; услуги поврзани со декорирање на излози на продавници; презентација на стоки со посредство на средства на комуникација за продажба на големо и мало на производи на кафе и слични со нив; ланец на продавници за продажба на големо и мало на производи на кафе и слични со нив
кл. 43 услуги поврзани со места за престој, хотели, пансиони; сместување и престој; резервации за престој; услуги на барови, кафулиња; услуги за кампирање; кантини; кетеринг (на храна и иалоци); дневни јасли и градинки за деца; домови за стари; услуги за кампување и одмор; хотелски резервации; хотели; пансиони; мотели; изнајмување на стотници, столови, покривки за столови, стаклари и производи од стакло; изнајмување на соби за средби; изнајмување на привремено сместување; издавање на шатори; изнајмување на подвижни и мобилни градби; ресторани; ресторани со самопослужување; барови со храна; туристички објекти

(111) **22723** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2015/41 (220) 20/01/2015
(181) 20/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Fresenius Kabi AG**

**Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
DE**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

KETOSTERIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **22722** (151) 12/01/2016

(210) ТМ 2015/44 (220) 20/01/2015

(181) 20/01/2025

(450) 29/02/2016

(732) **LONDESSA SRB, z.t.r.**
Heroja Durakica 10, 32103 Cacak , RS

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Fler

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони за коса; парфеми, етерични масла, парфем со мирис на јантар, ароматични есенцијални масла, препарати за миризливи купки, етерични масла од кедр, етерични масла од лимон, колонска вода, екстракти од цвеќе [парфеми], бази за парфеми, парфимериски препарати за освежување на просторот, парфимериски јонин, масло од јасмин, масло од лаванда, вода од лаванда, лосиони за козметичка употреба, нане за парфимерија, масла за козметичка употреба, масла за парфеми и мириси, масла за тоалетна употреба, масло од роза, миризлива вода, терпени (етерични масла), тоалетни води, тоалетни препарати, бои за коса, производи за боење и белење на коса (бланшови), хидрогени, шампони за коса, балзами за коса, маски и креми за коса, масла за коса, гелови за обликување на коса, силиконски капки и препарати за заштита и нега на коса, спрејови за коса, спрејови за боење на коса, спрејови за давање сјај на косата; декоративна козметика, црвило за сјај,

сјајила за усни, сенки, руменила, маскери, туш за очи (eye-liner), течна и камена пудра, коректори, балзами за усни, креми и лосиони за раце, лице и стапала; козметички моливи за очи, усни и нокти; лакови за нокти, украси за нокти, производи за нега на нокти како што се препарати за измивање на површината на ноктите, козметички креми за површината на ноктите, препарати за полирање на ноктите, препарати за стврднување на ноктите, подлога за лакови за нокти, заштитни премази за лак за нокти, препарати за отстранување на лак за нокти од рацете и нозете, препарати за зајакнување и зацврстување на ноктите, препарати за продолжување на нокти, зацврстувачи на лак за нокти, препарати против создавање на заноктици, препарати против жолтило на нокти, вештачки нокти; препарати за сончање, нега на кожата пред и после сончање, креми и восоци за депилација кл. 21 стаклени производи, порцелан, фајанс, грнчарски предмети, боци, шишиња, шишенца кои не се од племенити материјали, стаклени шишенца со чеп, стаклени шишенца и садови, шишенца за масло кои не се од племенити материјали, стаклени боци (контејнери), шишиња во облик на тиква, козметички прибор, емајлирано стакло, опал стакло, млечно стакло, бојосана стакларија, порцелански производи, уреди за распрскување

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата, канцелариски работи; сметководствени работи и контрола на работење, рекламирање и маркетинг; анализа на цените, бизнис проценки, помош во водењето бизнис, аукции, истражувања, испитувања, собирање и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци, обезбедување на комерцијални бизнис информации со помош на компјутерски бази на податоци, претставување на производите, економски прогнози, бизнис



експертизи, организирање на саеми и изложби во комерцијални или рекламни цели, испитување на пазарот, маркетинг студии; комерцијални работи за остварување на функцијата на прометна стоки и услуги; услуги на продажба и промет на големо и мало на следниве производи: услуги на каталожка продажба и тоа парфимерии, етерични масла, козметика, лосиони за коса; парфеми, етерични масла, парфем со мирис на јантар, ароматични есенцијални масла, препарати за миризливи купки, етерични масла од кедр, етерични масла од лимон, колонска вода, екстракти од цвеќе [парфеми], бази за парфеми, парфимериски препарати за освежување на просторот, парфимериски јонин, масло од јасмин, масло од лаванда, вода од лаванда, лосиони за козметичка употреба, нане за парфимерија, масла за козметичка употреба, масла за парфеми и мириси, масла за тоалетна употреба, масло од роза, миризлива вода, терпени (етерични масла), тоалетни води, тоалетни препарати, бои за коса, производи за боене и белење на коса (бланшови), хидрогени, шампони за коса, балзами за коса, маски и креми за коса, масла за коса, гелови за обликување на коса, силиконски капки и препарати за заштита и нега на коса, спрејови за коса, спрејови за боене на коса, спрејови за давање сјај на косата; декоративна козметика, црвило за сјај, сјајила за усни, сенки, руменила, маскери, туш за очи (eyeПег), течна и камена пудра, коректори, балзами за усни, креми и лосиони за раце, лице и стапала; козметички моливи за очи, усни и нокти; лакови за нокти, украси за нокти, производи за нега на нокти како што се препарати за измивање на површината на ноктите, козметички креми за површината на ноктите, препарати за полирање на ноктите, препарати за стврднување на ноктите, подлога за лакови за нокти, заштитни премази за лак за нокти, препарати за отстранување на лак за

нокти од рацете и нозете, препарати за зајакнување и зацврстување на ноктите, препарати за продолжување на нокти, зацврстувачи на лак за нокти, препарати против создавање на заноктици, препарати против жолтило на нокти, вештачки нокти; препарати за сончање, нега на кожата пред и после сончање, креми и восоци за депилација, Стаклени производи, порцелан, фајанс, грнчарски предмети, боци, шишиња, шишенца кои не се од племенити материјали, стаклени шишенца со чеп, стаклени шишенца и садови, шишенца за масло кои не се од племенити материјали, стаклени боци (контејнери), шишиња во облик на тиква, козметички прибор, емајлирано стакло, опал стакло, млечно стакло, бојосана стакларија, порцелански производи, уреди за распрскување; услуги на продажба по пат на интернет; групирање во корист на други, на различни производи заради овозможување потрошувачите соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки во канцеларии и згради, конгресни центри, трговски центри или продавници за продажба на стока на големо, по пат на каталози за нарачка по пошта или преку електронските медиуми, или по пат на веб глобалната комуникациска мрежа за продажба на разни стоки; правење на листи на електронска пошта; услуги на овозможување нарачки по пат на пошта, телефон и сите други видови на комуникации и телекомуникации; директно рекламирање; советодавни услуги за бизнис работење и услуги за бизнис менаџмент; услуги за изложување на стока; услуги за рекламирање; маркетиншки и промотивни услуги, анализа и истражување на пазарот; поттикнувачки наградни програми, поттикнувачка наградна програма за корисниците на кредитни картички; водење програма за воспоставување и одржување лојалност на купувачи; услуги на агенции за увози и извоз, набавување и купување на

стока за бизнис потреби, уредување излози; вклучувајќи и давање на сите претходно наведени услуги по електронски пат или оп-Пне компјутерски бази на податоци или по пат на интернет; услуги на давање информации, советодавни услуги и услуги на консалтинг во врска со претходно наведените услуги, сето тоа опфатено со класа 35

(111) **22721** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2015/45 (220) 20/01/2015
(181) 20/01/2025
(450) 29/02/2016


(732) **LONDESSA SRB, z.t.r.**

Heroja Durakica 10, 32103 Cacak , RS

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони за коса; парфеми, етерични масла, парфем со мирис на јантар, ароматични есенцијални масла, етерични масла од кедр, етерични масла од лимон, колонска вода, екстракти од цвеќе [парфеми], бази за парфеми, парфимериски препарати за освежување на просторот, парфимериски јонин, масло од јасмин, масло од лаванда, вода од лаванда, лосиони за козметичка употреба, нане за парфимерија, масла за козметичка употреба, масла за парфеми и

мириси, масла за тоалетна употреба, масло од роза, миризливи води, терпени (етерични масла), тоалетни води, тоалетни препарати, лосиони за после бричење, лосиони за раце и тело

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата, канцелариски работи, рекламирање и маркетинг; претставување на производите, организирање на саеми и изложби во комерцијални или рекламни цели, испитување на пазарот, услуги на продажба и промет на големо и мало на следниве производи: парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони за коса; парфеми, етерични масла, парфем со мирис на јантар, ароматични есенцијални масла, етерични масла од кедр, етерични масла од лимон, колонска вода, екстракти од цвеќе [парфеми], бази за парфеми, парфимериски препарати за освежување на просторот, парфимериски јонин, масло од јасмин, масло од лаванда, вода од лаванда, лосиони за козметичка употреба, нане за парфимерија, масла за козметичка употреба, масла за парфеми и мириси, масла за тоалетна употреба, масло од роза, миризливи води, терпени (етерични масла), тоалетни води, тоалетни препарати, лосиони за после бричење, лосиони за раце и тело; услуги на каталожка продажба; услуги на продажба по пат на интернет; групирање во корист на други, на различни производи заради овозможување потрошувачите соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки во канцеларии и згради, конгресни центри, трговски центри или продавници за продажба на стока на големо, по пат на каталози за нарачка по пошта или преку електронските медиуми, или по пат на веб глобалната комуникациска мрежа за продажба на разни стоки; правење на листи на електронска пошта; услуги на овозможување нарачки по пат на пошта, телефон и сите други видови на

комуникации и телекомуникации; директно рекламирање

(111) **22695** (151) 12/01/2016

(210) ТМ 2015/46 (220) 20/01/2015

(181) 20/01/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.**
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,
KR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

SMARTEC Hankook TBR Technology

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобилски гуми; гуми за велосипеди; надворешни гуми за пневматски пумпи; капаци за гуми; гуми за мотоцикли; лепливи гумени парчиња за поправка на внатрешни гуми; внатрешни гуми за велосипеди; внатрешни гуми за мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски гуми; внатрешни гуми за тркала за возила; внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи за багаж на возила; пневматски гуми; опрема за поправка на внатрешни цевки; бандажи за тркала за возила; покривки на седла за велосипеди; покривки на седла за мотоцикли; сигурносни појаси за седишта за возила; сопирачки сегменти за возила; амортизери за возила; носачи за скии за автомобили; шилци за тркала; столпчиња за гуми; гуми за тркала за возила; гуми, цврсти за тркала за возила; педали за вулканизирани гуми; педали за возила [ролерни појаси]; педали за возила [трактори]; тубелес гуми за велосипеди; тубелес гуми за моторцикли; вентили за гуми за возила; гуми за тркала за возила

(111) **22683**

(151) 12/01/2016

(210) ТМ 2015/47

(220) 21/01/2015

(181) 21/01/2025

(450) 29/02/2016

(732) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сива, бронзено кафеава, црвена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво

(111) **22724**

(151) 12/01/2016

(210) ТМ 2015/50

(220) 22/01/2015

(181) 22/01/2025

(450) 29/02/2016

(732) **АЛСАС САШО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Хусеин Бајрам бр. 6 Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела, црвена и кафеава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци

(111) **22680** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2015/51 (220) 22/01/2015
(181) 22/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) Друштво за производство, промет и услуги ЕСХА-КОМ ДООЕЛ, експорт-импорт, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црна и беал
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, спорт (обувки за спорт), обувки за фудбал, обувки за на плажа, чизми, чизми за скијање, спортски чевли, обувки за планинарење, спортски дресови, облека за мотористи, облека за гимнастика, јакни, јакни (полнети јакна), елеци, шалови, шапки, кратки чорапи, чорапи, спортски траки за на глава
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: облека, обувки, спорт (обувки за спорт), обувки за фудбал, обувки за на плажа, чизми, чизми за скијање, спортски чевли, обувки за планинарење, спортски дресови, облека за мотористи, облека за гимнастика, јакни, јакни (полнета јакна), елеци, шалови, шапки, кратки чорапи, чорапи, спортски траки за на глава

(111) **22681** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2015/52 (220) 22/01/2015
(181) 22/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) Друштво за производство, промет и услуги ЕСХА-КОМ ДООЕЛ, експорт-импорт

, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црна, бела, темно сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, спорт (обувки за спорт), обувки за фудбал, обувки за на плажа, чизми, чизми за скијање, спортски чевли, обувки за планинарење, спортски дресови, облека за мотористи, облека за гимнастика, јакни, јакни (полнети јакна), елеци, шалови, шапки, кратки чорапи, чорапи, спортски траки за на глава
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: облека, обувки, спорт (обувки за спорт), обувки за фудбал, обувки за на плажа, чизми, чизми за скијање, спортски чевли, обувки за планинарење, спортски дресови, облека за мотористи, облека за гимнастика, јакни, јакни (полнета јакна), елеци, шалови, шапки, кратки чорапи, чорапи, спортски траки за на глава

(111) **22679** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2015/54 (220) 22/01/2015
(181) 22/01/2025
(450) 29/02/2016

**(732) Hyatt International Corporation
71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL
60606, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

HYATT CENTRIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 хотели; хотелски комплекси; мотели; привремени сместувања; услуги на туристички агенции за резервации на хотелски сместувања; специјализирани хотелски услуги извршени како дел од програмата за чести гости на хотелот; ресторански, бар и коктел услуги; снек бар услуги; услуги за обезбедување на храна и пијалаци; обезбедување на простор за банкети и социјални збиднувања за специјални прилики; обезбедување простор за конференции, изложби и средби; изнајмување на столици, маси, чаршафи за маси и стакларија за конференции, изложби, состаноци и социјални збиднувања и банкети; изнајмување на прстории за состаноци

(111) **22716**

(151) 12/01/2016

(210) ТМ 2015/55

(220) 22/01/2015

(181) 22/01/2025

(450) 29/02/2016

(732) Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало КАМФУД ДООЕЛ Скопје

ул. Индустриска бб, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 работи поврзани со недвижен имот; услуги на изнајмување недвижности, изнајмување канцеларии [недвижности], изнајмување станови, недвижен имот (проценување недвижен имот), недвижности (агенции за недвижности), управување со

недвижен имот, управување со станбени згради, услуги на трговските поединци со акции и имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги; градби, градби (информирање за градби), изградба, градежни работи, надзор на градежни работи
кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување; изнајмување за времено сместување, кафетерии [експрес ресторани], ресторани млечни ресторани, ресторани со самопослужување, служење храна и пијалаци, снек-барови, хотели

(111) **22678** (151) 12/01/2016
 (210) ТМ 2015/57 (220) 22/01/2015
 (181) 22/01/2025
 (450) 29/02/2016

(732) **ERA Franchise Systems LLC**
175 Park Avenue, Madison, New Jersey,
07940, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 36 брокерски услуги за недвижен имот,
 услуги за франшиза имено обезбедување
 финансиски информации и совети во врска
 со основање и/или работа на брокерско
 работење со недвижен имот

(111) **22709** (151) 12/01/2016
 (210) ТМ 2015/58 (220) 22/01/2015
 (181) 22/01/2025
 (450) 29/02/2016

(732) **Друштво за производство, трговија**
и услуги ДИВАНО СТИЛ ДОО увоз извоз
Скопје

ул. 852, бр. 58 (објект ГОДЕЛ) Скопје, Гази
Баба, МК

(740) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ
 ул.27 Март бр.14, 1000 Скопје
 (540)



(591) црна, црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и
 производите од нив кои не се опфатени со
 другите класи, кожа од животни, куфери и
 патни торби, чадори за дожд и за сонце и
 стапови за одење, камшици и сарачки
 производи

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,
 производи од дрво, плута, трска, рогозина,
 врбоци прачки, рогови, коски, слонова коска,
 китови коски, школки, килибар, седеф,
 морска пена и замена на сите тие
 материјали, или од пластика
 кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не
 се опфатени со другите класи, покривки за
 кревети и маси

(111) **22712** (151) 12/01/2016
 (210) ТМ 2015/59 (220) 22/01/2015
 (181) 22/01/2025
 (450) 29/02/2016

(732) **Друштво за производство, трговија**
и услуги ДИВАНО СТИЛ ДОО увоз извоз
Скопје

ул. 852, бр. 58 (објект ГОДЕЛ) Скопје, Гази
Баба, МК

(740) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ
 ул.27 Март бр.14, 1000 Скопје
 (540)



(591) црна, црвена
 (551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбоци прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

(111) **22682** (151) 12/01/2016

(210) ТМ 2015/60 (220) 23/01/2015

(181) 23/01/2025

(450) 29/02/2016

(732) **МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ - РАДОВО ДОО с.Радово бр. 45, Босилово, 2400 Струмица, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, црвена, светло и темно кафена, сина, зелена, сива

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечен производ

кл. 30 десерт со млеко и ориз

(111) **22694** (151) 12/01/2016

(210) ТМ 2015/71 (220) 23/01/2015

(181) 23/01/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Schiesser Marken GmbH****Schutzenstrase 18 78315 Radolfzell, DE**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

SCHIESSER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитации на кожа, и производи направени од овие материјали (кои се вклучени во класа 18), особено мали кожни производи; куфери и патни торби; торби

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се вклучени во другите класи; прекривки за кревети и маси; лепливи ткаенини кои се лепат со помош на топлина; знамиња (бајраци); платна, текстил за бања, со исклучок на облека; ќебиња за кревет; постелнина; хартиени прекривки за кревети; платно за постелнина; билијарско платно; ткаенина за сита; брокат (врста на ткаенина); круто платно; ткаенина за знамиња и украсни знаменца; памучно платно; памучно платно (печатено); платна за таписерии или за везење; платно (газа) за сирење; ткаенина од шенил; шевиот (волнена ткаенина); платно; подметачи (платно за маса); памучни ткаенини; пластични прекривки за мебел; навлаки за перници; креп (ткаенина); крепон; текстилни траки за завеси (држачи на завеси од текстил); завеси од текстил или пластика; дамаск; фино ткаено платно (платно за пелени); завеси за врата; полуволнена ткаенина; прекривачи за кревет од перја (прекривки); растегливи (еластични) ткаенини; ткаенина од еспарто; ткаенина

(материјал); ткаенина за обувки; гасно непропустливи ткаенини за аеронаутички балони; ткаенини од имитација на животински кожи; ткаенини за текстилна употреба; крпи за лице од текстил; филц; ткаенини од фиберглас за текстилна употреба; материјали за филтрирање од текстил; тестилни навлаки (покривки) за тоалетни даски; знамиња, кои не се од хартија; фланел (ткаенина); фриз (волнена ткаенина); прекривки за мебел од текстил; неприцврстени прекривки за мебел; порхет (груба памучна ткаенина); газа (ткаенина); ткаенина за бришење на стакло; гумирано платно кое не е за канцелариска употреба; ткаенина од коњски влакна; шамивчиња од текстил; постави за шешири, текстилни, во едно парче; ткаенини од коноп; влакна од коноп; ткаенина за домаќинство; жерсеј (врста на ткаенина); платно од јута; плетена ткаенина; етикети од платно; ленено платно; ткаенина за женска облека; текстилни постави за чевли; постави (текстилни); марабу (ткаенина); материјал (ткаенина); навлаки за душеци; молескин (ткаенина); мрежи за комарци; салфети од текстил (платно) за вадење на шминка; мрежести завеси; неткаени текстилни влакна; восочно платно за прекривање на маси; навлаки за перници (декоративни ткаенини за постелнина); јастучници; подметачи, нехартиени; пластични материјали (замены за ткаенини); текстилни прекривки за печатари; ткаенина од рамије; ткаенина од рајон (вештачка свила); прекривки за патувања (за покривање на колена); фланел за санитарни потреби; чаршафи (текстилни); завеси за туширање од текстил или пластика; покривала за прозори; свила (платно); свилени ткаенини за печатење на шари, мостри; вреќи за спиење (сошиени обвивки кои заменуваат постелнина); чаршафи, нехартиени; салфети за маси од текстил;

долги чаршафи (за маси); прекривачи за маси, кои не се од хартија; подметнувачи за маса, нехартиени; тафт (ткаенина); навлаки (ленени); навлаки за душеци; крпи, текстилни; исцртани платна за везење; ткаенина со решеткасто ткаење; тил (ткаенина); материјали (платна) за тапацирање; сомот; таписерии (сидни) од текстил; тоалетни ракавици; волнени ткаенини; зефир (ткаенина) кл. 25 капути, јакни, шешири, ракавици, ракавици без прсти и шалови (марами) за жени, мажи и деца; долна облека и модна долна облека изработена по мерка; одела, кошули, панталони, шорцеви (бермуди); фустани, блузи, џемпери без копчиња, здолништа; јакни, полнети јакни, елечи, сакоа, работни комбинезони, парки (спортски јакни со крзнена качулка), мантили за дожд, ветровки; чорапи и плетена трикотажа, пуловери, џемпери, марами, дресови (облека), маици, горни делови од тренерки; поло маици, машки кошули, спортски блузи, женски блузи; текстил (кој може да се купи) од фротир за апсорпција на течности за долна облека; женска, машка и детска долна облека, долна облека, градници, женски долги гаќи, кратки панталони, женски елечи, корсети (долна облека), корсети, боди блузи (женска облека), боди (женска долна облека), боди маици, комплети на женска долна облека; комбинации на градници и гаќички; гаќички, подсукњи, неглижеа (ниќница); машки долги гаќи, боксерки, машки елечи; детски долги гаќи, детски елечи, женска, машка и детска спортска долна облека, спортски градници, кратки чорапи, женски чорапи, доколенки, чорапи до пола листови, женски најлонски чорапи, подвезици за чорапи (држачи), надворешна облека за спорт, имено ракавици, ракавици без прсти, шалови; скијачки јакни; скијачки дуксери со качулка, јакни за пешачење, дуксери со



качулка за пешачење, јакни за трчање, елеци ветровки, панталони за пешачење; парки (спортски јакни со крзнена качулка), поставени елеци и капи за активности и спортови на отворено, облека за гимнастика, тренерки, хеланки, облека за велосипедисти, џемпери, капи и шалови од волна, трикоа; облека за во бања, костими за капење, гаџи за капење; костими за капење за жени, мажи и деца, огртачи за капење, облека за плажа, костими за капење, ноќна облека за жени, мажи и деца, пижами, спаваџи, фустани за по дома; опрема за бебиња; облека за бебиња, пижами за бебиња, долна облека за бебиња; пелени за бебиња кои не пропуштаат, пелени за бебиња од текстил; ракавици од текстил, нараквици, знојници, траки за глава, појаси, трегери, кравати, марами, шалови, греачи за уши, престилки; чевли; сандали за капење, папучи за капање, сандали, спортски обувки, чевли на навлекување (еспадрили) со ѓон од јута, обувки за плажа; заштити за уши (наушници), траки за глава; капи за пливање, капи за туширање, шешири, качулки, капи; долна облека за пациенти со кожни болести, долна облека за пациенти кои страдаат од алергија, долна облека за пациенти со неуродерматитис

(111) **22706** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2015/75 (220) 27/01/2015
(181) 27/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) Производно услужно и трговско друштво на големо и мало увоз-извоз ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје с.Визбегово, со седиште во Визбегово, Општина, Бутел, 1000 Скопје, МК
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ДАМИЛ ПАН

(551) сертификатна
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; ѓубриња, смеси за гаснење пожар; производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, лепливи материи што се користат во индустријата
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудиин); мирудиин; мраз
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(111) **22704** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2015/76 (220) 27/01/2015
(181) 27/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) Производно услужно и трговско друштво на големо и мало увоз-извоз ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје с.Визбегово, со седиште во Визбегово, Општина, Бутел, 1000 Скопје, МК
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ДАМИЛ ПЛУС

(551) сертификатна
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; ѓубриња, смеси за гаснење пожар; производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, лепливи материи што се користат во индустријата кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(111) **22705** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2015/77 (220) 27/01/2015
(181) 27/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Производно услужно и трговско друштво на големо и мало увоз-извоз ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје с.Визбегово, со седиште во Визбегово, Општина, Бутел, 1000 Скопје, МК**
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ДАМИЛ ВОЛУМИН

(551) сертификатна
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; ѓубриња, смеси за гаснење пожар;

производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, лепливи материи што се користат во индустријата кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(111) **22725** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2015/78 (220) 27/01/2015
(181) 27/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Трговско друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија ЕВИТА КОМПАНИ ДОО Гевгелија**
ул. Кочо Рацин бр. 74А, Гевгелија, МК
(740) Шилегов Петре
бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 17, лок33 Скопје
(540)



(591) жолта, темно сина, кафеана, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе

(111) **22726** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2015/79 (220) 27/01/2015
(181) 27/01/2025
(450) 29/02/2016

(732) Трговско друштво за производство,
внатрешна и надворешна трговија **ЕВИТА**
КОМПАНИ ДОО Гевгелија

ул. Кочо Рацин бр. 74А, Гевгелија, МК

(740) Шилегов Петре

бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 17, лок33

Скопје

(540)



(591) жолта, бела, кафеана, темно зелена,
црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

(111) **22727** (151) 12/01/2016

(210) ТМ 2015/80 (220) 27/01/2015

(181) 27/01/2025

(450) 29/02/2016

(732) Трговско друштво за производство,
внатрешна и надворешна трговија **ЕВИТА**
КОМПАНИ ДОО Гевгелија


ул. Кочо Рацин бр. 74А, Гевгелија, МК

(740) Шилегов Петре

бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 17, лок33

Скопје

(540)



(591) црна, жолта, бела, црвена, бордо

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

(111) **22821** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/121 (220) 02/02/2015

(181) 02/02/2025

(450) 29/02/2016

(732) **ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ**
СКОПЈЕ

ул.Лазар Личеновски бб, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

ADRIATIC ROVINJ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; мраз
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(111) **22820**

(151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/122 (220) 02/02/2015

(181) 02/02/2025

(450) 29/02/2016

(732) **ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ**
ул.Лазар Личеновски бб, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

ADRIATIC MIRELA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **22816** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/124 (220) 02/02/2015

(181) 02/02/2025

(450) 29/02/2016

(732) **ИВАНЧО ПЕТРОВСКИ**
бул. Видое Смилевски Бато бр. 17/2-29, 1000 Скопје, МК

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: бела техника, ладилници, ладилни пултови, ладилници за професионална употреба, професионална кујнска опрема за хотели и ресторани; професионална опрема за перење алишта, опрема за ладење и топлење за маркети, делови и опрема за системи за ладење, топлење и климатизација

кл. 37 одржување и сервис на опрема и систем за ладење, греење, климатизација, проветрување и перење, изведба на системи за ладење, греење, климатизација, проветрување

кл. 42 проектирање и изработка на проектна документација за ладење, греење, климатизација, проветрување, кујни и перални во ресторани и хотели, температурно мапирање за простории за ладење и амбиентални складишта

(111) **22831** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/125 (220) 02/02/2015

(181) 02/02/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Groupe Monetico International Inc.**
1, complexe Desjardins, 36e etage, Tour Sud, H5B 1B2 Montreal, Quebec, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

Скопје

(540)

MONETICO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер за обработка на електронски плаќања; апарати за обработка на електронски плаќања, односно терминали за електронско плаќање

кл. 36 финансиски услуги, имено, трансакции на електронско плаќање, услуги на трансфер на пари, услуги на електронски трговски



плаќања; услуги за обработка на кредитни картички, дебитни картички, картички со складирана вредност, препејд картички и картички за лојалност како и услуги за обезбедување на информации за истите; услуги кои се однесуваат на местотот на продажба и местото на трансакција, услуги за авторизација (овластување) на трансакција и услуги за порамнување, услуги за обработка на електронски плаќања, услуги за автентикација и верификација на платежни трансакции

(111) **22841** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/133 (220) 03/02/2015

(181) 03/02/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Друштво за производство трговија и услуги ГРЕН ПРОДУКТ ДООЕЛ експорт импорт**

ул. 101 бб Џепчиште, Тетово, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје (540)



Green Product (во изглед)

(591) зелена, темно зелена, жолта и темно жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, зеленчук во конзерви, зеленчук (салата од зеленчук), овошје (варено овошје), овошје (конзервирано овошје) џемови, мармалади,

компоти, доматиен сос за готвење, корнишони, кисела зелка, туршија, туршија лута и многу зачинета, конзервиран зеленчук (ајвар) и конзервиран зеленчук (лутеница) кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со конзервирано, смрзнато, сушено и варен зеленчук и овошје, зеленчук во конзерви, зеленчук (салата од зеленчук), овошје (варено овошје), овошје (конзервирано овошје), џемови, мармалади, компоти, доматиен сос за готвење, корнишони, кисела зелка, туршија, туршија лута и многу зачинета, конзервиран зеленчук (ајвар) и конзервиран зеленчук (лутеница)

(111) **22918** (151) 10/02/2016

(210) ТМ 2015/134 (220) 04/02/2015

(181) 04/02/2025

(450) 29/02/2016

(732) **ЕУРОМЕДИКС ЛАБАТОРИ ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Народен Фронт бр. 14 Скопје, МК (540)



(591) црвена, сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 амбулантски транспорт

кл. 44 медицински услуги

(111) **22847** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/135 (220) 04/02/2015

(181) 04/02/2025

(450) 29/02/2016

(732) **ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION**

4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, , TW

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

ASUS ZenPower

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 обновлив батериски систем што овозможува резервна енергија, батерии што се полнат за употреба во мобилни електронски уреди, батериски пакувања, пренослив уред што содржи додатно струјно напојување, батерии, полначи за батерии, адаптери за струја, електрични напојувања, електрични жици, електрични конектори

(111) **22848**

(151) 15/02/2016

(210) ТМ 2015/136

(220) 05/02/2015

(181) 05/02/2025

(450) 29/02/2016

(732) **РУЕН-ИНОКС АВТОМОБИЛЕ ДОО Кочани**

ул.Тодосија Паунов бр.32, Кочани, МК

(540)



(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 возила, апарати за движење по земја воздух или вода, мотори за копнени возила, спојки и преносни уреди за копнени возила, аероглисери

(111) **22849**

(151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/140

(220) 05/02/2015

(181) 05/02/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД**

АД Скопје,

бул. Александар Македонски бр.12, 1000

Скопје, МК

(540)



(591) жолта, бела, црвена, плава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 средство за отстранување мувла

(111) **22850**

(151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/141

(220) 05/02/2015

(181) 05/02/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД**

АД Скопје

бул. Александар Македонски бр.12, 1000

Скопје, МК

(540)



(591) бела, плава, розева, зелена, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 5 подлоги за повивање наменети за бебиња

(111) **22851** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/142 (220) 05/02/2015
(181) 05/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 Скопје, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, плава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 подлога за повивање, наменета за бебиња

(111) **22824** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/143 (220) 05/02/2015
(181) 05/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Прехранбена индустрија**

ВИТАМИНКА А.Д.

ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, портокалова, сина, зелена, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 витамински напиток со вкус на портокал, пијалаци (ароми за пијалаци, со исклучок на есенцијални масла)

кл. 32 безалкохолни овошни екстракти, концентрати на екстракти за подготвување напиеви

(111) **22852** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/144 (220) 05/02/2015
(181) 05/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Прехранбена индустрија**

ВИТАМИНКА А.Д.

ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, портокалова, зелена, светло и темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 витамински напиток со вкус на портокал, пијалаци (ароми за пијалаци, со исклучок на есенцијални масла)
 кл. 32 безалкохолни овошни екстракти, концентрати на екстракти за подготвување напиеви

(111) **22825** (151) 09/02/2016
 (210) ТМ 2015/145 (220) 05/02/2015
 (181) 05/02/2025
 (450) 29/02/2016

(732) Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д.

ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, жолта, црвена, светло и темно зелена, виолетова
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 витамински напиток со вкус на портокал, пијалаци (ароми за пијалаци, со исклучок на есенцијални масла)
 кл. 32 безалкохолни овошни екстракти, концентрати на екстракти за подготвување напиеви

(111) **22826** (151) 09/02/2016
 (210) ТМ 2015/148 (220) 05/02/2015
 (181) 05/02/2025
 (450) 29/02/2016

(732) Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д.

ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, светло и темно кафеана, сина, виолетова, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 снек (snack) храна, грицки, солени, переци, крекери

(111) **22830** (151) 09/02/2016
 (210) ТМ 2015/149 (220) 05/02/2015
 (181) 05/02/2025
 (450) 29/02/2016

(732) Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д.

ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, светло и темно виолетова, сина, зелена, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 чај

(111) **22828** (151) 09/02/2016
 (210) ТМ 2015/150 (220) 05/02/2015

(181) 05/02/2025

(450) 29/02/2016

(732) Прехранбена индустрија

ВИТАМИНКА А.Д.

ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно кафеана, жолта, зелена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај

(111) 22829

(151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/151

(220) 05/02/2015

(181) 05/02/2025

(450) 29/02/2016

(732) Прехранбена индустрија


ВИТАМИНКА А.Д.

ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло кафеана, жолта, сина, зелена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај

(111) 22822

(151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/156

(220) 09/02/2015

(181) 09/02/2025

(450) 29/02/2016

(732) Трговско друштво за производство

на огноотпорни материјали **ВАРДАР****ДОЛОМИТ ДООЕЛ****Бул.Илинден 47/1/2, 1000, Скопје, Скопје, МК**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали, огноотпорни градежни материјали што не се од метал, синтердоломит, доломитни опеки, сите видови на доломитни маси, огноотпорен камен, огноотпорна глина, огноотпорни цементни облоги

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, услуги при продажба на големо и мало со: огноотпорни градежни материјали што не се од метал
 кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги

(111) **22827** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/159 (220) 09/02/2015
(181) 09/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **МАКПРОГРЕС ДОО**

ул. Илинденска бб., 2310, Винаца, Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, златно-жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето, управување со работата

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување, хотели, ресторани, кафетерии, ноќни клубови, спа и велнес центри

(111) **22853** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/160 (220) 09/02/2015
(181) 09/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**

Бул. Александар Македонски бр. 12., 1000, Скопје, Скопје, МК

(540)



(591) бела, плава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 регенератор за коса

(111) **22710** (151) 21/12/2015
(210) ТМ 2015/161 (220) 09/02/2015
(181) 09/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**

Бул. Александар Македонски бр. 12., 1000, Скопје, Скопје, МК

(540)



(591) бела, плава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 шампон

(111) **22711** (151) 21/12/2015
(210) ТМ 2015/162 (220) 09/02/2015
(181) 09/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**

Бул. Александар Македонски бр. 12., 1000, Скопје, Скопје, МК

(540)



(591) бела, плава, розева, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 тоалетен сапун

(111) **22881** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/169 (220) 10/02/2015
(181) 10/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Technicolor Trademark Management**
1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy-Les-
Moulineaux, FR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) сива, светла и темна: сина, виолетова,
црвена, портокалова, жолта, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 Апарати за примање, снимање, пренос,
репродукција, складирање, енкодирање и
декодирање на звук или слики; предаватели
и приемници на дигитални податоци;
дигитални ТВ приемници; сет топ боксови
(set top boxes); ТВ-а, CD, DVD и Blu-Ray
плеери и рекордери; MP3 и MP4 плеери и
рекордери; камери, видео камери, видео
камери за брзи движења и висока стапка на
слики (HFR); вебкамери; камкордери;
апарати за игри што се користат со

телевизиски приемници; радиа; радиа за
автомобили; видео предаватели; аудио
видео и податочни миксети; медиа плеери за
стриминг; 4K медиа плеери, мултиплексори,
де-мултиплексори; енкодери; декодери;
транскодери; проектори и екрани за
проектори; проектори за филмови; ТВ и
видео дисплеи; дисплеи за дигитален натпис;
ТВ и филмски студиски апарати; филмска
аудио опрема; ТВ монитори; микс конзоли; hi-
fi системи; саундбар (sound bar); DVD-а, CD-
а, звучни и видео снимки; оптички дискови со
висока густина; ТВ програми и филмови,
апарати за засилување, модулација,
детекција, далечински пренос на звук;
апарати за далечинска контрола; слушалки
за на глава, слушалки за во уво; микрофони;
аудио видео кабли; HDMI кабли за
зголемување резолуција на слика;
самостојни адаптери за поврзување за
зголемување резолуција на слика; процесори
за видео дисплеи; софтверски и хардверски
платформи за дигитална дистрибуција на
аудио видео содржини и игри; софтвер за
креирање и развој на видео игри; софтвер за
видео игри; софтвер за креирање,
управување, уредување и користење на бази
на податоци; софтвер за обезбедување
пристап до компјутер или мрежи за пренос на
податоци, особено до глобални
комуникациски мрежи (како што е
интернетот); видео десплеи контролни
апарати и софтвер, апарати и софтвер за
адаптирање на видео резолуција, за
зголемување на резолуција и подобрување
на слики и видеа; апарати и софтвер за
процесирање слики, имено за рендерирање
слики со висок динамички опсег (HDR);
софтвер и апликации од областа на
технологии поврзани со слики со висока
резолуција и брзо добивање слики и видео
технологии со висока стапка на слики;
апарати и софтвер за креирање, колекција,

управување, пренос, обработка, индексирање и уредување на слики, видео, звуци, податоци и метаподатоци; апарати и компјутерски софтвер за продукција и пост-продукција на мултимедиска содржина (филмови, слики, видео, дигитални слики, 3D слики, звук); компјутерски софтвер за употреба во управување со работниот тек во создавањето филмови и креирањето на дигиталната содржина на забавните услуги; апарати и софтвер за управување со бои на мултимедиска содржина (филмови, слики, видео, дигитални слики, 3D мултимедиска содржина), имено корекција на бои, профили на бои, градација на бои, карактеризација на бои, калибрација на бои, трансформација на бои, обработка на бои, прикажување на бои, зголемување на опсегот на боите и рендерирање на боите, зголемување и компресија на опсегот на бои и рендерирање на боите; апарати, софтвер и апликации за конверзија, компресија и транскодирање на податоци, звук и слики; софтвер и апарати за електронско видео дисплеј контролно процесирање; апарати и софтвер за автоматско фокусирање, распознавање на објект, промена на размер, следење и прилагодливо врамување/обликување на слики и видео; апарати и софтвер за дигитални видео ефекти; мулти-платформски компјутерски софтвер за креирање, анимација, визуелизација и пред-визуелизација на 3D мултимедиска содржина во реално време или не; компјутерски софтвер за креирање 3D виртуално реални содржини и 3D специјални ефекти; хардвер и софтвер за конвертирање две-димензионални (2D) слики во три-димензионални (3D) слики; софтвер и апликации во областа на технологијата на звук и слики во две димензии (2D) и три димензии (3D); хардвер и софтвер за слика-во-слика видео и додавање на текст во

видео; софтвер и апликации за репродукција на звук во простор; апарати и софтвер за одвојување на изворот на звук, контрола на селективното аудио засилување, редуцирање на шум и засилување на звук; софтверска платформа што овозможува синхронизација на мултимедијални содржини на повеќе аудио видео апарати; софтвер и мобилни апликации за поврзани електронски уреди за употреба во областите на поврзана автоматизација на здравје и благосостојба и дом; софтверски и мобилни апликации за надзор и домашно обезбедување, електроника и апарати за надгледување и контрола, управување со енергијата во домот, уреди за управување и далечинска контрола за здравје и благосостојба; софтверски и мобилни апликации за поврзани електронски уреди за употреба во возила; резидентни порти; конверторски кутии; сензори за надгледување, контрола и далечинска контрола на електрични и апарати за домаќинство; електрични сензори; поврзани сензори; сензори за Интернет на Нештата (Internet of Things); сензори за поврзани уреди за здравје и благосостојба; уреди за автентикација; паметни часовници, паметни очила; софтвер за електронски апарати што може да се носат; апарати и софтвер за компјутерски-посредувана реалност; софтвер за управување со податоци (анализа, екстракција и индексирање) во реално време или не до и од интелигентни уреди или апликации; софтверски платформи или софтверски библиотеки за поврзување на интелигентни уреди од кој било вид со софтверска платформа или апликации во облак овозможувајќи далечински пристап за запишување на податоци, приказ на податоци, складирање на податоци, архивирање на податоци, пребарување на податоци, индексирање на податоци,

споделување на податоци, анализирање на податоци, надгледување на податоци, следење на податоци, размена на податоци, одржување на податоци; компјутери и опрема за обработка на податоци; РС монитори; екрани за компјутерски монитори; лап-топ компјутери; ноутбук компјутери; мултимедијални таблети; читач за електронски книги (ebook); тастатури; глумчиња; компјутерски печатачи, скенери; PLC носачи (адаптери за комуникација преку електрична линија) за компјутери; тврди дискови; USB клучеви; донгл (dongles); уреди за складирање меморија; мемориски картички и мемориски чипови; читачи на паметни картички; уреди за складирање прикачени на мрежа (NAS); хабови; мултимедијални сервери; компјутерски сервери; компјутерски терминали; пренос на податоци и телефонски терминали, особено за глобални комуникациски мрежи (како на пример Интернет); телефонски апарати; паметни телефони; модеми и телекомуникациски рутери; уреди за домашно вмрежување; уреди за пристап и контролиран пристап за опрема за обработка на податоци; уреди за проверка за телекомуникациски мрежи; телекомуникациски сервери; мултимедијални порти; апарати за видео-конференција; приемници на навигација со користење на глобален систем за позиционирање (GPS); сателитски антени; антени; конвертори за блокирање слаби сигнали (LnB); апарати за проверка за контрола на пристап; IT кабли; батерии; полначи и батерии за таблети и телефони, кабли за таблети и телефони; приклучни станици; очила за 3Д филмови; дигитални фото рамки; беџови за идентификација; аларми; видео интерфони; инфрацрвени детектори; софтвер и камери за видео надгледување; ТВ-а со струјно коло, сензори за движење

(111) **22882** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/170 (220) 10/02/2015
(181) 10/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Shulton, Inc.**

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

DANGERTIME

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 тврди сапуни, антиперспиранти, деодоранси, препарати за миенење на телото, миризливи спрејови за тело, шампони, и колонска вода

(111) **22878** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/171 (220) 10/02/2015
(181) 10/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **DAŽ d.o.o.**

ZVORNIK, Industrijska zona bb, 75400 Karakaj, BA

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, сина, сите нијанси на: кафеава, зелена, црвена и жолта

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 штрудли

(111) **22877** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/172 (220) 10/02/2015
(181) 10/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **DAŽ d.o.o.**

ZVORNIK, Industrijska zona bb, 75400

Karakaj, BA

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, кафеава сина, сите нијанси на: виолетова, црвена, жолта и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 штрудли

(111) **22876** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/173 (220) 10/02/2015
(181) 10/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **DAŽ d.o.o.**

ZVORNIK, Industrijska zona bb, 75400

Karakaj, BA

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, кафеава сина, сите нијанси на: зелена, црвена, жолта и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30 штрудли

(111) **22875** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/174 (220) 10/02/2015
(181) 10/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **DAŽ d.o.o.**

ZVORNIK, Industrijska zona bb, 75400

Karakaj, BA

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, сина, сите нијанси на:

кафеава, зелена, виолетова, црвена, жолта и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 штрудли

(111) **22692** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2015/179 (220) 13/02/2015
(181) 13/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Друштво за трговија, транспорт и шпедиција МУЛТИ ШПЕД ДООЕЛ Скопје ул. 34 бр. 12 1041 Илинден, Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)

Multi Sped

(591) сина, црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, шпедиција (посредува шпедиција), шпедитерски услуги, транспортирање стоки, испорачување стоки, складирање стоки, пакување стоки, изнајмување магацини, изнајмување контејнери за складирање

(111) **22880** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/189 (220) 16/02/2015
(181) 16/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Diageo North America, Inc.**
801 Main Avenue, Norwalk Connecticut
06851, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци освен пиво

(111) **22879** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/190 (220) 16/02/2015
(181) 16/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Diageo North America, Inc.**
801 Main Avenue, Norwalk Connecticut
06851, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

ELECTRIC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци освен пиво

(111) **22873** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/192 (220) 16/02/2015
(181) 16/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Друштво за производство, трговија**
и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ
Струмица

ул. "Ленинова" бр.44 кат/3, ГТЦ Глобал,
Струмица, Струмица, МК
(540)



(591) црна, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали
кл. 37 градежни конструкции

(111) **22697** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2015/195 (220) 18/02/2015
(181) 18/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Reckitt Benckiser N.V.**
Siriusdreef 14, 2132 WT, Hoofddorp, NL
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)



(591) светло и темно сина, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за белење и други
субстанции за перење алишта и миење
садови; препарати за миење садови; чистач,
освежувач и дезодоранс за миење на садови;
агенси за плакнење; препарати за
полирање за кујна и стакло; чистачки,
полирачки, перачки и абразивни препарати;
сапуни; препарати без калцификати и
мембрани за домашна употреба; сите горе
наведени продукти со или без
дезинфекциски составен елемент

(111) **22887** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/198 (220) 18/02/2015
(181) 18/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **TDR d.o.o.**

Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 преработен или непреработен тутун,
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рочно завиткување, тутун за жвакање,
цигари, пури, цигарилоси, супстанции за
пушење кои се продаваат заедно или
одвоено од тутун а кои не се за медицински
намени, и не се наменети за лекување,
бурмут, пушачки артикли вклучени во класа
34, хартија за цигари, цевчиња и муштики за
цигари и кибрити

кл. 35 огласување и рекламирање, водење
на работење и водење на комерцијална
дејност, управување со работење,
комерцијална администрација, комерцијални
работи, уредувачка дејност, канцелариски
работи

(111) **22874** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/200 (220) 18/02/2015
(181) 18/02/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Друштво за комуникациски услуги**
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Combo L

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајмување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/,
преписи на соопштенија, промоција
/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни



огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци кл. 38 информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на

интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) 22884

(151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/282 (220) 10/03/2015

(181) 10/03/2025

(450) 29/02/2016

(732) **ПРО-ЦИТ Д.О.О. Скопје**

ул.Желево бр.1/1-11,, 1000, Скопје, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

PROCIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни, инкубатори за јајца; автоматски продажни машини

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **22885** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/283 (220) 10/03/2015

(181) 10/03/2025

(450) 29/02/2016

(732) **ПРО-ЦИТ Д.О.О. Скопје**

ул.Желево бр.1/1-11,, 1000, Скопје, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

PRO-CIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни, инкубатори за јајца; автоматски продажни машини

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **22892** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/284 (220) 10/03/2015

(181) 10/03/2025

(450) 29/02/2016

(732) **ПРО-ЦИТ Д.О.О. Скопје**

ул.Желево бр.1/1-11,, 1000, Скопје, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) зелена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни, инкубатори за јајца; автоматски продажни машини

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **22708** (151) 12/01/2016
 (210) ТМ 2015/285 (220) 09/03/2015
 (181) 09/03/2025
 (450) 29/02/2016

(732) **ERREA' SPORT S.p.A.**

Via G. di Vittorio, 2/1 Frazione SAN POLO - 43056 TORRILE PR, IT

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) црна, бела и сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 18 торби; спортски торби; женски чанти; торби од кожа и имитација на кожа; машински чанти; платнени торби; торби за кампери, торби за на плажа, торби за патување; привезоци за клучеви; торбичка за на половина (бубреже); козметички торби што се продаваат празни; школски ранци; големи куфери (багаж); куфери; ранци; чадори; стапови за одење; чадори за сонце; актовки; кожа и имитација од кожа; училишни ученички торби; футроли за бизнис картички; портмонеа, не од благородни метали; паричник

кл. 25 машка, женска и детска облека;

машка, женска и детска спортска облека и облека за слободни активности, вклучувајќи џемпери, маици со кратки ракави, елеси, атлетски маици, пуловери, поло маици, кошули, здолништа, панталони, шорцеви, бермуди, јакни, палта, фармерки, дресови; вратоврски; костуми; комбинизонки (облека); комплет тренирки за спортски екипи; тренирки за тренинг; облека за фудбал, мал фудбал (five-a-side), одбојка, рагби, кошарка, тенис, скијање, велосипедизам, голф, безбол, возење статичен велосипед, трчање и облека за вежбање генерално, што не се вклучени во други класи; ремени (облека); обувки; спортски обувки, вклучувајќи обувки за фудбал, мал фудбал (five-a-side), одбојка, рагби, кошарка, тенис, скијање, велосипедизам, голф, безбол, возење статичен велосипед, трчање, гимнастика и вежби генерално, што не се вклучени во други класи; чевли за скијање; обувки за пливање; опрема за на глава, имено, шешири, беретки, капи, наушници; стегачи за глава; капи и беретки за спорт, генерално; шарени свилени шами; ракавици (облека); стегачи за на рака; тенки женски чорапи; чорапи; чорапи против потење; папучи; хулахопки; долна облека, вклучително и гаќи, градници, камисоли, гаќи; боксерки, танга; долна облека, особено за спортување, имено, греачи за нозе, бермуди, еластични маици; ноќници; облека за на плажа и за капење, вклучително и костими за капење, килоти за капење; бањарки; мантил за дожд
 кл. 28 торби адаптирани за носење спортски предмети; торби за фудбал; торби за носење нуркачки одела; справи за вежбање и боди билдинг; топки за игри; балони за играње; ракавици за голмани и спорт генерално; ракавици (опрема за игри); штитници за нозе (спортска опрема); штитници за колена (спортска опрема); ластици за истегнување за вежбање, спортски стегачи за глава,

спортски стегачи за раце; спортска опрема;
торби за топки; појаси за кревање тежина;
спортски стегачи

(111) **22707** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2015/286 (220) 09/03/2015
(181) 09/03/2025
(450) 29/02/2016

(732) **ERREA' SPORT S.p.A.**

**Via G. di Vittorio, 2/1 Frazione SAN POLO -
43056 TORRILE PR, IT**

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ERREA'

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 алкохолни и безалкохолни парфеми и
парфимерија, сами по себе; немедицински
повеќенаменски креми; производи за хигиена
на тело, имено, сапуни: цврсти, течни и во
прав; соли за капење, не за медицинска
употреба; пена за капење и туширање;
шампони и кондиционери; дезодоранси;
марамчиња за лице

кл. 9 очила; очила за сонце; футроли и
рамки за очила; празни цд-ром и двд за
снимање на звук и/или видео; USB флеш
драјв; подлоги за компјутерски глумчиња
кл. 14 часовници, хронометри, хронографи,
будилници, накит

кл. 16 лепливи ленти за канцелариска
намена, хемиски пенкала и пенкала на
полнење, календари, гуми за бришење,
дневници, тетратки, четки, моливи, честитки,
подметки од хартија, хартиени марамчиња,
хартиени чаршафи за маса, хартија, картон и
стоки направени од овие материјали, а кои
не се вклучени во други класи, канцелариски
материјал, линијари за цртање

(канцелариски материјал)
кл. 18 торби; повеќенаменски спортски
торби; женски чанти; торби од кожа и
имитација на кожа; мали торби; платнени
торби; торби за топки; торби; торби за
кампување, за на плажа, за патување;
привезоци за клучеви; торбичка за на
половина (бубреже); козметички торби што
се продаваат празни; школски ранци; големи
куфери (багаж); мали патни торби; ранци;
чадори; стапови за одење; чадори за сонце;
кожна галантерија; актовки; кожа и имитација
од кожа; училишни ученички торби; футроли
за бизнис картички; портмонеа, не од
благородни метали; паричник; спортски
торби; торби за фудбал; торби за нуркачки
одела

кл. 25 машка, женска и детска спортска
облека и облека за слободни активности,
вклучувајќи и спортски дресови; поткошули;
маици со кратки ракави; поло маици; маици
на прерамки; атлетска маица; тренерки;
џемпери и јакни; пуловери; ролки; кошули;
здолништа; панталони; шорцеви; бермуди;
боксерки; јакни; палта; фармерки; тексас
облека; вратоврски; костуми; комбинации
(облека); комплет тренерки за спортски
екипи; тренерки за тренинг; спортска опрема,
вклучително и опрема за фудбал, мал
фудбал (five-a-side), одбојка, рагби и
кошарка; облека за фудбал, мал фудбал
(five-a-side), одбојка, рагби, кошарка, тенис,
велосипедизам, голф, безбол, возење
статичен велосипед, трчање и вежби
генерално, што не се вклучени во други
класи; скијачки одела; ремени (облека);
ремени за спортови; обувки; чевли; обувки за
спорт, вклучувајќи обувки за фудбал, мал
фудбал (five-a-side), одбојка, рагби, кошарка,
тенис, велосипедизам, голф, безбол, возење
статичен велосипед, трчање, гимнастика и
вежби генерално, што не се вклучени во
други класи; чевли за скијање; обувки за



пливање; папучи; опрема за на глава, вклучително и капи и шешири; наушници; стегачи за глава; капи и беретки за спорт, генерално; шарени свилени шами; ракавици (облека); шалови; стегачи за на рака; тенки женски чорапи; чорапи; чорапи против потење; папучи; хулахопки; долна облека вклучително и гаки, градници, маици, женски гаки; боксерки, танга, пижами; долна облека, особено за спортување, имено, греачи за нозе, бермуди, еластични маици; ноќници; облека за на плажа и за капење, вклучително и костими за капење, килоти за капење; бањарки; мантил за дожд

кл. 28 справи за гимнастика, вежбање и боди билдинг; предмети за гимнастика и спорт што не се вклучени во други класи; топки за игри; балони за играње; ракавици за голмани и спорт генерално; ракавици (опрема за игри); штитници за нозе(спортска опрема); штитници за колена (спортска опрема); ластици за спорт; спортска опрема; торби адаптирани за носење спортски предмети; торби за носење нуркачки одела

кл. 35 собирање на различни стоки (со исклучок на нивниот транспорт), во полза на другите, овозможувајќи им на клиентите удобно разгледување и купување на тие стоки, имено: парфимерија; очила; багаж; облека; спортски предмети; електронска трговија за погоренаведеното

кл. 41 организирање на спортски натпревари; образование; обезбедување обука; разонода (забава); спортски и културни активности

(111) **22715** (151) 12/01/2016
 (210) ТМ 2015/288 (220) 11/03/2015
 (181) 11/03/2025
 (450) 29/02/2016

(732) **Hyatt International Corporation**
71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL
60606, US

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ**
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
 Скопје
 (540)

HYATT CENTRIC

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 43 хотели; хотелски комплекси; мотели; привремени сместувања; услуги на туристички агенции за резервации на хотелски сместувања; специјализирани хотелски услуги обезбедени како дел од програма за редовни гости во хотелот; ресторански, бар и коктел услуги; снек бар услуги; услуги за обезбедување на храна и пијалоци; обезбедување на простор за банкети и социјални збиднувања за специјални прилики; обезбедување простор за конференции, изложби и средби; изнајмување на столици, маси, чаршафи за маси и стакларија за конференции, изложби, состаноци и социјални збиднувања и банкети; изнајмување на простории за состаноци

(111) **22684** (151) 12/01/2016
 (210) ТМ 2015/295 (220) 13/03/2015
 (181) 13/03/2025
 (450) 29/02/2016

(732) **МОТОЛОГИСТИКА УВОЗ-ИЗВОЗ**
Д.О.О.Е.Л.

, ул.Благој Ѓорев бр.152,, Велес, Велес, МК
 (740) **СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ**
СКОПЈЕ
 ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
 (540)



(591) жолта, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 моторно масло, моторни горива (адитиви, нехемиски на моторните горива), филтри за масло, масла-лубриканти
 кл. 12 мотоцикли, скутери (возила), шофершајбни, ретровизори, автомобилски гуми, гуми за мотоцикли, внатрешни гуми (опрема за поправка на внатрешни гуми), автомобили (штитници од сонце за автомобили), автомобилски каросерии, жмигавци (трепкачи за автомобили), автомобилски амортизери, штопови, внатрешни гуми (лепливи гумени парчиња за поправка на внатрешни гуми), возила (багажници за возила), возила (покривки за седишта на возила), бандажи за тркала на возила, браници за автомобили, волани за возила, облоги за гуртни на возила, направи против лизгање за гуми, обвивки за волани, седла за мотоцикли, сигуросни појаси за седиште на возила, синџири против лизгање, автомобилски шасии и делови и акцесории кои што се опфатени во ова класа
 кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: моторно масло, акумулатори, облека за мотористи, кациги за на глава, сијалици за моторни возила, катанци и сајли, украси за моторни возила, налепници, куфери-багаж, мотоцикли, скутери (возила), шофершајбни, ретровизори, автомобилски гуми, гуми за мотоцикли, внатрешни гуми (опрема за поправка на внатрешни гуми), автомобили (штитници од сонце за автомобили), автомобилски каросерии, автомобилски амортизери за автомобили, штопови, внатрешни гуми(лепливи гумени парчиња за поправка на внатрешни гуми), возила (багажници за возила), возила (покривки за седишта на возила), бандажи за тркала на возила, браници за автомобили, волани за возила, облоги за гуртни на возила. направи против лизгање за гуми,

обвивки за волани, седла за мотоцикли, сигуросни појаси за седиште на возила, синџири против лизгање, жмигавци (трепкачи за автомобили), автомобилски шасии

(111) **22757** (151) 26/01/2016
 (210) ТМ 2015/298 (220) 16/03/2015
 (181) 16/03/2025
 (450) 29/02/2016

(732) **PLIVA Hrvatska d.o.o.**

Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000, Zagreb, Zagreb, HR

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
 (540)

PRAZINE PLIVA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 лекови кои делуваат на нервниот систем

(111) **22728** (151) 12/01/2016
 (210) ТМ 2015/299 (220) 16/03/2015
 (181) 16/03/2025
 (450) 29/02/2016

(732) **Приватна здравствена установа -
 Ординација по општа стоматологија
 СМАЈЛ ДЕНТ - Скопје**

**ул.Наум Наумовски Борче бр.29,, 1000,
 Скопје, Центар, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
 (540)



(591) светло сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 40 забен техничар (услуги на забен техничар)
кл. 44 забарство, здравствена заштита

(111) **22756** (151) 26/01/2016
(210) ТМ 2015/300 (220) 16/03/2015
(181) 16/03/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Eaton Electrical IP GmbH & Co. KG**
Airport Center Schonefeld, Mittelstrasse 5-5a
12529, Schonefeld, DE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

MOELLER 

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 електрични и електронски направи за вклучување/исклучување и контрола, вклучувајќи направи кои се програмираат, електронски компоненти и направи за индустриска и струјна електроника, направи за автоматизација, направи за пренос на информации во процесот на автоматизација, направи за електронска комуникација, електрични и електронски направи за вклучување/исклучување и регулирање, безбедност на линија, направи за вклучување/исклучување за заштита на

мотори и центри, високонапонски заштитни направи за вклучување/исклучување и осигурувачи. термални, временски и прекинувачки релеи; кабинети за вклучување/исклучување, направи за дистрибуција, куќишта за дистрибуција на струја направени од лим или изолирачки материјали; собирни дистрибутери, трансформатори, стартери, направи за пренасочување на струја и фреквенција; делови од горенаведените производи, компјутерски програми

(111) **22729** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2015/305 (220) 18/03/2015
(181) 18/03/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Друштво за туризам трговија услуги и превоз Албатрос травелс ДООЕЛ Скопје**
ул.Св. Кирил и Методиј бр.12/1, Скопје, МК
(540)



(591) бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 организирање на патувања, транспортни услуги

(111) **22888** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/307 (220) 18/03/2015
(181) 18/03/2025
(450) 29/02/2016

(732) **РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул.Никола Парачунов бб / ламела 1-38,
1000, Скопје, МК

(740) Борко Бајалски, адвокат
бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; нетални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; железарија за прозорци и врати; метални цевки; метални врати, прозорци, ролетни, комарници, гаражни врати, тенди и нивните делови; метални рамки за прозорци и нивни делови; каси; сефови; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
кл. 17 гума, гутаперка, растителна смола, азбест, лискун и производите од овие материјали што не се вклучени во другите класи; пресувани пластични материјали кои се користат во производството; материјали за обвивање, за запитување и за изолација; фолии за прозорци и врати; неметални еластични цевки
кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметани цевки за градба, асфалт, катран и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал; неметални врати, прозорци, ролетни, комарници, гаражни врати, тенди
кл. 37 градежни конструкции; градење згради, куќни и други градби од траен или времен карактер; надгледување на градежни проекти; услуги на изнајмување алати или градежни материјали; поправки; реставрација на згради, куќи и други градби од траен или времен карактер; реставрација на врати, прозорци, ролетни, комарници, засенувачи, гаражни врати, тенди, ПВЦ

столарија, алуминиумска столарија, стаклени фасади; услуги на одржување за зачувување на објектите во нивна првобитна состојба; инсталациски услуги; инсталација, монтирање и демонтирање на врати, прозорци, ролетни, комарници, засенувачи, гаражни врати, тенди, ПВЦ столарија, алуминиумска столарија, стаклени фасади

(111) **22889** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/308 (220) 18/03/2015
(181) 18/03/2025
(450) 29/02/2016

(732) РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Никола Парапунов бб / ламела 1-38,
1000, Скопје, МК

(740) Борко Бајалски, адвокат
бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; нетални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; железарија за прозорци и врати; метални цевки; метални врати, прозорци, ролетни, комарници, гаражни врати, тенди и нивните делови; метални рамки за прозорци и нивни делови; каси; сефови; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
кл. 17 гума, гутаперка, растителна смола, азбест, лискун и производите од овие материјали што не се вклучени во другите класи; пресувани пластични материјали кои се користат во производството; материјали за обвивање, за запитување и за изолација; фолии за прозорци и врати; неметални еластични цевки



кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметани цевки за градба, асфалт, катран и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал; неметални врати, прозорци, ролетни, комарници, гаражни врати, тенди
 кл. 37 градежни конструкции; градење згради, куќни и други градби од траен или времен карактер; надгледување на градежни проекти; услуги на изнајмување алати или градежни материјали; поправки; реставрација на згради, куќи и други градби од траен или времен карактер; реставрација на врати, прозорци, ролетни, комарници, засенувачи, гаражни врати, тенди, ПВЦ столарија, алуминиумска столарија, стаклени фасади; услуги на одржување за зачувување на објектите во нивна првобитна состојба; инсталациски услуги; инсталација, монтирање и демонтирање на врати, прозорци, ролетни, комарници, засенувачи, гаражни врати, тенди, ПВЦ столарија, алуминиумска столарија, стаклени фасади

(111) **22883** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/309 (220) 18/03/2015

(181) 18/03/2025

(450) 29/02/2016

(732) РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул.Никола Парапунов бб / ламела 1-38, 1000, Скопје, МК

(740) Борко Бајалски, адвокат

бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје

(540)

РОЛОМАТИК

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали

метални предмети; железарија за прозорци и врати; метални цевки; метални врати, прозорци, ролетни, комарници, гаражни врати, тенди и нивните делови; метални рамки за прозорци и нивни делови; каси; сефови; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 17 гума, гутаперка, растителна смола, азбест, лискун и производите од овие материјали што не се вклучени во другите класи; пресувани пластични материјали кои се користат во производството; материјали за обвивање, за запитување и за изолација; фолии за прозорци и врати; неметални еластични цевки

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметани цевки за градба, асфалт, катран и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал; неметални врати, прозорци, ролетни, комарници, гаражни врати, тенди
 кл. 37 градежни конструкции; градење згради, куќни и други градби од траен или времен карактер; надгледување на градежни проекти; услуги на изнајмување алати или градежни материјали; поправки; реставрација на згради, куќи и други градби од траен или времен карактер; реставрација на врати, прозорци, ролетни, комарници, засенувачи, гаражни врати, тенди, ПВЦ столарија, алуминиумска столарија, стаклени фасади; услуги на одржување за зачувување на објектите во нивна првобитна состојба; инсталациски услуги; инсталација, монтирање и демонтирање на врати, прозорци, ролетни, комарници, засенувачи, гаражни врати, тенди, ПВЦ столарија, алуминиумска столарија, стаклени фасади

(111) **22891** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/310 (220) 18/03/2015

(181) 18/03/2025

(450) 29/02/2016


(732) TDR d.o.o.

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена и темно црвена, сива, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун, тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари, пури, цигарилоси, супстанции за пушење кои се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени, и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 34, хартија за цигари, цевчиња и муштики за цигари и кибрити

кл. 35 огласување и рекламирање, водење на работење и водење на комерцијална дејност, управување со работење, комерцијална администрација, комерцијални работи, уредувачка дејност, канцелариски работи

(111) 22890 (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/311 (220) 18/03/2015

(181) 18/03/2025

(450) 29/02/2016


(732) TDR d.o.o.

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(540)



(591) плава и темно плава, сива, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун, тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари, пури, цигарилоси, супстанции за пушење кои се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени, и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 34, хартија за цигари, цевчиња и муштики за цигари и кибрити
кл. 35 огласување и рекламирање, водење на работење и водење на комерцијална дејност, управување со работење, комерцијална администрација, комерцијални работи, уредувачка дејност, канцелариски работи

(111) 22677 (151) 12/01/2016

(210) ТМ 2015/312 (220) 19/03/2015

(181) 19/03/2025

(450) 29/02/2016

(732) BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(540)

КИНТО

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултура и шумарство, посебно препарати за одледување на растенија; хемиски и/или биолошки препарати значајни за постапка за важноста кај растенијата, препарати за регулирање на раст на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти

кл. 5 препарати за уништување на бактерии; инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски производи посебно со пестициди и/или хемиски/биолошки производи третирани со семиња, зрна, семе и вегетативни делови од растенија, невклучени во други класи

(111) **22693** (151) 12/01/2016
 (210) ТМ 2015/313 (220) 17/03/2015
 (181) 17/03/2025
 (450) 29/02/2016

(732) **Swiss Confederation represented by armasuisse The Federal Department of Defense, Civil Protection and Sports Kasernenstrasse 19, CH-3003 Bern, CH**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

SWISS MILITARY

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и стоки од благородни метали или преслечени со нив, што не се вклучени во други класи; накит, скапоцени камења; хоролошки и хронометриски инструменти; сите

погореспомнати стоки со потекло од Швајцарија

(111) **22758** (151) 26/01/2016
 (210) ТМ 2015/318 (220) 20/03/2015
 (181) 20/03/2025
 (450) 29/02/2016

(732) **Brother Industries, Ltd., (a corporation organized and existing under the laws of Japan)**

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, JP

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
 бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
 (540)

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 7 мотори и машински уреди (освен за копнени возила); машински спојки и делови за пренос (освен за копнени возила); земјоделски алатки кои не се за рачна употреба; инкубатори за јајца; вендинг машини; машини за текстил апарати; машини за везење; машини за сврзување на текстил; машини за печатење на текстил; машини за сечење на текстил; машини за втиснување; механизми; генератори на електрична енергија; струјни генератори за итни случаи

кл. 9 фото-копир машини; скенери; челно поставени дисплеи; очила; батерии и ќелии; акумулатори; полначи за електрични напојувачи; камери; звучници; носач на податоци снимени со компјутерска програма; апарати за мрежна комуникација; мрежни рутери; апарати за прикажување на информации; опрема за мрежа комуникациска; мрежни сервери; носачи на податоци снимени со дигиталните датотеки; превземливи музички датотеки (што може да

се даунлодираат); превземливи датотеки со слики (што може да се даунлодираат)

(111) **22760** (151) 26/01/2016
(210) ТМ 2015/369 (220) 30/03/2015
(181) 30/03/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Р-МЕТАЛИКА КОРП ДООЕЛ**
ул. Методија Андонов Ченто бб, 1000
Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, црна и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 метални градежни материјали, метални преносни конструкции, панелни огради, огради од метал, ограда од ковано железо, врати од ковано железо, гелендери од ковано железо, арматури за врати од метал, арматури од метал за прозорци, палети од метал за транспорт, порти од метал, потпорни греди од метал, метал (решетки од метал). метални панел плочи за врата, и производи од метал кои не се опфатени со други класи

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со метални градежни материјали, метални преносни конструкции, панелни огради, ограда од ковано железо, врати од ковано железо, гелендери од ковано железо, арматури за врати од метал, арматури од метал за прозорци, метал (решетки од метал), метални панел плочи за врата, и производи од метал кои не се опфатени со други класи

кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги

(111) **22898** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/376 (220) 01/04/2015
(181) 01/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Novartis AG**

4002 Basel,, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

PHAMISALEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **22905** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/377 (220) 01/04/2015
(181) 01/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Novartis AG**

4002 Basel,, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DEMACYLAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **22911** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/380 (220) 01/04/2015
(181) 01/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **ДПТУ ЕУРО - ЕКО ГРИИН увоз -**
ИЗВОЗ

ул. 15 Корпус бр. 93, 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)



(591) темно и светло зелена, кафена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 хигиенски влошки, хигиенски
шамивчиња, тампони за менструација,
незадржување на мочка и измет (пелени за
задржување на мочка и измет), гаќи
(хигиенски гаќи)

кл. 16 хартија; тоалетна хартија, производи
за бришење, бебешки пелени од хартија и
целулоза за еднократна употреба, лигавчиња
од хартија, салфети од хартија, крпи од
хартија; хартиени прекривки за маса;
хартиени ролни за фискални апарати;
месарска хартија

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
- рекламирање, ширење на рекламен
материјал (трактати, проспекти печатени
материјали, примероци), компјутеризирана
работа со датотеки, on-line рекламирање по
пат на компјутерска мрежа, објавување
рекламни текстови; изнајмување рекламен
простор; односи со јавност; маркетиншки
истражувања, компјутерски датотеки
(средување на информации во компјутерски
датотеки), телевизиско рекламирање,
комерцијални информации и советување на
потрошувачите [продавница за советување
на потрошувачи, помош за комерцијално или
индустриско работење, администрација
(комерцијална администрација) на
издавањето лиценци за стоки и услуги за
други лица), анализа на цените,
претставување на стоките, изложби

(организирање изложби) од комерцијален и
рекламен карактер, малопродажба
(презентација на стоки на комуникациски
медиуми за малопродажба), организирање
трговски саеми за комерцијални или
рекламни цели, лепење плакати,
претставување на стоките, дистрибуција на
примероци, компјутерско рекламирање преку
интернет, услуги при продажба на големо и
мало и увоз извоз со: хигиенски влошки,
хигиенски шамивчиња, тампони за
менструација, незадржување на мочка и
измет (пелени за задржување на мочка и
измет), гаќи (хигиенски гаќи), тоалетна
хартија, производи за бришење, бебешки
пелени од хартија и целулоза за еднократна
употреба, лигавчиња од хартија, салфети од
хартија, крпи од хартија, хартиени прекривки
за маса; хартиени ролни за фискални
апарати; месарска хартија;
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање на стока

(111) **22901** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/393 (220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги КОНСТРАКШН ИНВЕСТМЕНТ
ГРУП ДОО Куманово

ул.Перо Чичо бр.26, Куманово, МК
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување на храна и
пијалоци; привремено сместување

(111) **22899** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/394 (220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги КОНСТРАКШН ИНВЕСТМЕНТ ГРУП ДОО Куманово**

ул.Перо Чичо бр.26, Куманово, МК

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **22904** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/396 (220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Janssen Biotech, Inc.**
800 Ridgeview Drive, Horsham, Pennsylvania 19044, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

REMICADE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски состави за лекување на автоимуни заболувања

(111) **22897** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/397 (220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)**

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување на невролошки пореметувања и хемофилија
кл. 42 развој на фармацевтски препарати и лекови

(111) **22910** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/399 (220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Amgen Inc. (Delaware corporation)**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **22903** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/400 (220) 07/04/2015

(181) 07/04/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Hasbro, Inc.****1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 играчки, игри и работи за играње

(111) **22864** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/401 (220) 07/04/2015

(181) 07/04/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Hasbro, Inc.****1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

MONOPOLY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 играчки, игри и работи за играње

(111) **22858** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/402 (220) 07/04/2015

(181) 07/04/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Hasbro, Inc.****1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

DOH-VINCI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 играчки, игри и работи за играње

(111) **22860** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/403 (220) 07/04/2015

(181) 07/04/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Hasbro, Inc.****1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

LITTLEST PET SHOP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 играчки, игри и работи за играње

(111) **22859** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/404 (220) 07/04/2015

(181) 07/04/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Hasbro, Inc.****1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

MY LITTLE PONY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и работи за играње

(111) **22862** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/405 (220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Hasbro, Inc.**
1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode
Island 02862, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

NERF

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и работи за играње

(111) **22861** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/406 (220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Hasbro, Inc.**
1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode
Island 02862, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

PLAY-DOH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 28 играчки, игри и работи за играње

(111) **22868** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/407 (220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Hasbro, Inc.**
1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode
Island 02862, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

SUPER SOAKER

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и работи за играње

(111) **22869** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/408 (220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Hasbro, Inc.**
1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode
Island 02862, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

TRANSFORMERS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и работи за играње

(111) **22865** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/409 (220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Hasbro, Inc.**



1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

TWISTER

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и работи за играње

(111) **22867** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/410 (220) 07/04/2015
(181) 07/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Cipla Limited**
Cipla House, Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, 400013
Mumbai, Maharashtra, IN

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

SYNCHRO-BREATHE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински намени; диететска храна и
супстанции прилагодени за медицинска или
ветеринарна употреба, храна за бебиња;
диететски суплементи за луѓе и животни;
фластери, материјали за завои; материјали
за пломбирање заби, стоматолошки восок;
средства за дезинфекција; препарати за
уништување штетници; фунгициди,
хербициди
кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки
и ветеринарни апарати и инструменти,

вештачки екстремитети, очи и заби;
ортопедски производи; материјали за шиене

(111) **22690** (151) 12/01/2016
(210) ТМ 2015/412 (220) 06/04/2015
(181) 06/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **NBA Properties, Inc.**
Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York,
New York 10022, US

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, покривала за глава
кл. 41 образование; обезбедување
обука/настава; забава; спортски и културни
активности

(111) **22870** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/414 (220) 09/04/2015
(181) 09/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **DSM IP Assets B.V.**
Het Overloon 1 6411 TE, Heerlen, NL
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 додатоци во исхрана; диететски додатоци; диететски супстанции за медицинска употреба; состојки за (диететска) храна за медицинска употреба; храна за бебиња; формула за новороденчиња; витамини и витамински препарати; медицинско масло; витаминско масло за исхрана кај луѓето

~~(111) 22637 (151) 09/02/2016~~

(210) ТМ 2015/417 (220) 14/04/2015

(181) 14/04/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Novo Nordisk A/S**

Novo Allé 2880 Bagsvaerd, DK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје

(540)

Ксалтофај

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување на дијабетес

(111) **22691** (151) 12/01/2016

(210) ТМ 2015/418 (220) 14/04/2015

(181) 14/04/2025

(450) 29/02/2016

(732) **NBA Properties, Inc.**

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, покривала за глава

кл. 41 образование; обезбедување

обука/настава; забава; спортски и културни

активности

(111) **22855** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/423 (220) 15/04/2015

(181) 15/04/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Lab.It.Biochim Farm.co, LISAPharma SpA**

Via Licinio 11- 22036 Erba (Co), IT

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Велько Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

LISAMETHYLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **22696** (151) 12/01/2016

(210) ТМ 2015/425 (220) 15/04/2015

(181) 15/04/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Друштво за производство на мебел ИНТЕР МОБЕЛ Абдулбесир и др. ДОО експорт-импорт**

ул. Илинденска бб, 1200, Тетово, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, производи од дрво, рамки за слики, двоседи, троседи, каучи, табуретки, фотелји, фотелји што се навалуваат, седеф, кревети, кревети за спиење (спални), детски креветчиња, кревети за бебиња, плакари за детски соби, плакари за спални соби, комоди, плакар, тоалетни комоди, маси, маси за јадење, столчиња, клупи (мебел), маси за компјутери, полици, работни маси, килибар и седеф, душеци, душеци со федери, воздушни душеци што не се за медицинска употреба, закачалки

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со мебел, огледала, производи од дрво, рамки за слики, двоседи, троседи, каучи, табуретки, фотелји, фотелји што се навалуваат, седеф, кревети, кревети за спиење (спални), детски креветчиња, кревети за бебиња, плакари за детски соби, плакари за спални соби, комоди, плакар, тоалетни комоди, маси, маси за јадење, столчиња, клупи (мебел), маси за компјутери, полици, работни маси, килибар и седеф, душеци, душеци со федери, воздушни душеци што не се за медицинска употреба, закачалки

(111) **22872** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/429 (220) 16/04/2015

(181) 16/04/2025

(450) 29/02/2016


(732) **THE QUAKER OATS COMPANY**

555 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60661, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црвена, бела, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 спремни-за-јадење житарици; снек барови на база на жито; храна за ужинка која се состои од грст житарки и парченца со вкус; житарици за доручек; бисквити и колачиња; снек бар; храна за ужинка на база на житарици; оризови колачиња и производи од оризови колачиња; колачиња од жито и барови на база на жито; барови од житарици и производи направени од житарици; овес и овесни снегулки

(111) **22871** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/430 (220) 16/04/2015

(181) 16/04/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Stokely-Van Camp, Inc.**

555 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60661, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пијалаци со вкус на овошје

(111) **22863** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/431 (220) 16/04/2015

(181) 16/04/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Stokely-Van Camp, Inc.**
555 West Monroe Street, Chicago, Illinois
60661, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

Скопје

(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пијалаци со вкус на овошје

(111) **22856** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/432 (220) 16/04/2015

(181) 16/04/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Labatorios Azevedos - Industria**
Faramceutica, S.A.
Estrada Nacional 117-2, Alfragide, 2614-503
Amadora, PT

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

AZEVEDOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **22854** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/447 (220) 17/04/2015

(181) 17/04/2025

(450) 29/02/2016

(732) **RAM DIŞ TICARET ANONİM ŞİRKETİ**
Ruzgarlibahce Mah. Cumhuriyet Cad. Energy
Plaza Kat:2, 34805 Beykoz, Istanbul, TR

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)

RAMSTORAMA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија и картон; хартија и картон за пакување и завиткување, картонски кутии; хартиени крпи; тоалетна хартија; салфетки; пластични материјали за пакување и завиткување; печатарски блокови и букви; книговезнички материјал; печатени публикации; печатени материјали; книги, списанија, весници, печатени фактури, печатени испратници, печатени ваучери, календари; постери; слики (испринтени), цртежи; натепници (канцелариски материјал), поштенски марки, прибор за пишување, канцелариски прибор. материјал за обука и настава (освен апарати и мебел); опрема за пишување и цртање; уметнички материјали; производи од хартија за канцелариски



намени; лепак за канцелариски намени, пенкало, моливи, производи за бришење, самолепливи ленти за канцелариски материјали, кутии од картон (уметнички материјали), хартија за пишување, хартија за печатење, хартиени роллни за регистарски каси, материјали за цртање, табли за пишување, моливи за цртање, акварели (водени бојици) за цртање, канцелариски реквизити, валјаци за бојосување и сликарски четки за цртење. молитвени бројаници (теспих)

кл. 41 образование и обука; конференции (организирање и водење конференции), конгреси и семинари; спортски и културни активности; забава; резервации на билети и услуги за аранжирање на забави, спортски и културни настани вклучувајќи и резервации на билети и аранжмани за театар, кино, музеи и концерти; објава и едитирање на печатени работи, вклучувајќи ги списанијата, книги, весници, различно од објавените текстови; електронски услуги за објавување; филмска продукција, радио и телевизиски програми, услуги за новинарски вести; услуги за новинарски фотографии; фотографии; превод

(111) **22817** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/449 (220) 17/04/2015
(181) 17/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Друштво за трговија туризам и услуги ШАР ЕКСПРЕС Рамадан ДООЕЛ увоз-извоз, с. Слатино, Теарце 1204 с.Слатино, Теарце, МК**
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје (540)

Sharr express

(591) црвена, сина, бела
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; организирање патувања, организирање крстарења; придружување патници; превезување патници; резервации за превоз; резервации за патувања; разгледувања на културни знаменитости и обиколки (туризам); информирање за превоз, изнајмување возила

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување; бироа за сместување (хотели и агенции); сместување (изнајмување за времено сместувања); резервирање за сместувања; услуги во барови; резервирање пансиони; пансиони и интернати; бифеа (снек-барови); кафетерии (експрес ресторани); услуги на камповите за летување; служење храна и пијалаци; летувалишта; резервирање хотели; хотели; изнајмување простории за состаноци; изнајмување за времено сместување; ресторани; ресторани за самопослужување

(111) **22838** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/451 (220) 17/04/2015
(181) 17/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Novartis AG**

4002 Basel, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)

AIRFLOX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **22840** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/458 (220) 20/04/2015
(181) 20/04/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Novartis AG**
4002 Basel,, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

SEEGEE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(111) **22839** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/459 (220) 20/04/2015

(181) 20/04/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Novartis AG**
4002 Basel,, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

NEENA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(111) **22836** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/460 (220) 20/04/2015

(181) 20/04/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Novartis AG**
4002 Basel,, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

RYA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(111) **22837** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/461 (220) 20/04/2015

(181) 20/04/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Novartis AG**
4002 Basel,, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

DIOZ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(111) **22832** (151) 09/02/2016

(210) ТМ 2015/462 (220) 20/04/2015

(181) 20/04/2025

(450) 29/02/2016

(732) **Herbalife International, Inc.**
**800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los
Angeles, California 90015, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диететски и додатоци во исхраната;
додатокци во храна; диететски и додатоци во



исхраната за спорт и атлетика; прехранбено збогатени пијалаци, додатоци за храна што содржат протеини, минерали и витамини кл. 29 храна што се состои од препарати во прав; храна што се состои од подготовки во прав вклучувајќи диететски додатоци и/или додатоци во исхраната и/или додатоци за храна што содржи протеини, минерали и витамини

кл. 32 подготовки за правење на безалкохолни пијалаци; пијалаци за спортски и атлетски тренинзи; спортски пијалоци што содржат протеини, минерали и витамини

(111) **22834** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/463 (220) 20/04/2015
(181) 20/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Herbalife International, Inc.**
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

HERBALIFE24

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски и додатоци во исхраната; додатоци во храна; диететски и додатоци во исхраната за спорт и атлетика; прехранбено збогатени пијалаци, додатоци за храна што содржат протеини, минерали и витамини кл. 29 храна што се состои од препарати во прав; храна што се состои од подготовки во прав вклучувајќи диететски додатоци и/или додатоци во исхраната и/или додатоци за храна што содржи протеини, минерали и витамини

кл. 32 подготовки за правење на безалкохолни пијалаци; пијалаци за спортски и атлетски тренинзи; спортски пијалоци што содржат протеини, минерали и витамини

(111) **22835** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/464 (220) 20/04/2015
(181) 20/04/2025
(450) 29/02/2016

(732) **Herbalife International, Inc.**
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ROSEGUARD

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 додатоци во исхраната; додатоци на храна вклучувајќи билки, витамини или минерали: додатоци на храна во форма на апче или капсула вклучувајќи билки, витамини и минерали; додатоци во исхраната врз основа на билки, витамини или минерали
кл. 30 прехранбени производи вклучувајќи билки, витамини или минерали

(111) **22833** (151) 09/02/2016
(210) ТМ 2015/469 (220) 21/04/2015
(181) 21/04/2025
(450) 29/02/2016

(300) 013390646 22/10/2014 ЕМ
(732) **Impax Laboratories, Inc.**
30831 Huntwood Ave. Hayward, California 94544, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

NUMIENT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи за лечење на невролошки нарушувања и болести

(111) **22818** (151) 09/02/2016
 (210) ТМ 2015/470 (220) 21/04/2015
 (181) 21/04/2025
 (450) 29/02/2016

(732) **NBA Properties, Inc.**

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)


кл. 25 облека, обувки, покривала за глава
 кл. 41 образование; обезбедување на обука/настава; забава; спортски и културни активности

(111) **22916** (151) 09/02/2016
 (210) ТМ 2015/477 (220) 22/04/2015
 (181) 22/04/2025
 (450) 29/02/2016

(732) **DANTE INTERNATIONAL S.A., with its registered office in Bucharest**

148 Virtutii street, registered with the Trade Register under no J40/372/2002, fiscal code 14399840, duly represented by Mr. Sorin Ionescu, in his/her capacity as VP International Development Director, RO

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) црна, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги на он-лајн малопродажба за: електронски производи за потрошувачи, електрични компоненти, апарати за домаќинство, гаџети, предмети за лична нега, автомобилски производи, спортски производи, производи за домаќинство и градина, облека, артикли за миленичиња, играчки, книги, музика и филмови, малопродажба на електрични апарати за домаќинство во специјализирани продавници, рекламирање, водење на работењето; управување со работата, за се погоренаведено

(111) **22819** (151) 09/02/2016
 (210) ТМ 2015/480 (220) 23/04/2015
 (181) 23/04/2025
 (450) 29/02/2016

(732) **КАРАОРМАН АД увоз-извоз Скопје ул.Перо Наков бр.144, 1000, Скопје, МК**

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)

ALEXANDAR SQUARE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(111)	5	22762	6	22698	12	22848
1	22677	5	22789	6	22699	14	22693
1	22704	5	22790	6	22700	14	22707
1	22705	5	22798	6	22701	14	22713
1	22706	5	22799	6	22760	16	22707
1	22732	5	22802	6	22883	16	22713
1	22796	5	22807	6	22888	16	22732
3	22697	5	22832	6	22889	16	22733
3	22707	5	22833	7	22758	16	22749
3	22710	5	22834	7	22884	16	22750
3	22711	5	22835	7	22885	16	22851
3	22713	5	22836	7	22892	16	22854
3	22714	5	22837	9	22702	16	22900
3	22721	5	22838	9	22707	16	22911
3	22722	5	22839	9	22756	17	22795
3	22761	5	22840	9	22758	17	22883
3	22764	5	22842	9	22764	17	22888
3	22782	5	22843	9	22770	17	22889
3	22783	5	22844	9	22773	18	22685
3	22784	5	22845	9	22800	18	22686
3	22853	5	22846	9	22831	18	22694
3	22882	5	22849	9	22847	18	22707
4	22684	5	22850	9	22881	18	22708
4	22732	5	22855	9	22895	18	22709
4	22795	5	22856	9	22906	18	22712
5	22677	5	22857	9	22917	18	22713
5	22689	5	22867	10	22753	18	22797
5	22703	5	22870	10	22778	18	22906
5	22713	5	22897	10	22867	19	22759
5	22723	5	22898	10	22912	19	22822
5	22752	5	22904	11	22713	19	22873
5	22753	5	22905	11	22796	19	22883
5	22754	5	22909	12	22684	19	22888
5	22755	5	22910	12	22695	19	22889
5	22757	5	22911	12	22795	20	22696
5	22761	5	22914	12	22801	20	22709

20	22712	29	22814	30	22830	35	22684
21	22713	29	22820	30	22835	35	22685
21	22722	29	22821	30	22852	35	22686
24	22687	29	22832	30	22872	35	22687
24	22694	29	22834	30	22875	35	22688
24	22709	29	22841	30	22876	35	22696
24	22712	30	22682	30	22877	35	22707
24	22796	30	22704	30	22878	35	22717
25	22680	30	22705	30	22893	35	22718
25	22681	30	22706	30	22894	35	22720
25	22685	30	22713	31	22677	35	22721
25	22686	30	22725	32	22683	35	22722
25	22687	30	22726	32	22745	35	22732
25	22688	30	22727	32	22771	35	22733
25	22690	30	22734	32	22772	35	22737
25	22691	30	22735	32	22776	35	22738
25	22694	30	22736	32	22791	35	22748
25	22707	30	22742	32	22792	35	22759
25	22708	30	22743	32	22793	35	22760
25	22713	30	22744	32	22794	35	22763
25	22737	30	22746	32	22802	35	22764
25	22738	30	22747	32	22824	35	22770
25	22775	30	22766	32	22825	35	22791
25	22780	30	22771	32	22832	35	22792
25	22788	30	22772	32	22834	35	22793
25	22797	30	22774	32	22852	35	22794
25	22800	30	22785	32	22863	35	22800
25	22818	30	22786	32	22871	35	22808
25	22906	30	22787	32	22907	35	22809
28	22707	30	22796	32	22915	35	22810
28	22708	30	22802	33	22749	35	22816
28	22713	30	22804	33	22750	35	22820
28	22858	30	22805	33	22767	35	22821
28	22859	30	22806	33	22768	35	22822
28	22860	30	22809	33	22803	35	22827
28	22861	30	22810	33	22879	35	22841
28	22862	30	22811	33	22880	35	22874
28	22864	30	22812	34	22731	35	22884
28	22865	30	22813	34	22769	35	22885
28	22868	30	22815	34	22773	35	22887
28	22869	30	22820	34	22777	35	22890
28	22903	30	22821	34	22779	35	22891
28	22906	30	22824	34	22887	35	22892
29	22682	30	22825	34	22890	35	22896
29	22771	30	22826	34	22891	35	22900
29	22772	30	22828	35	22680	35	22911
29	22802	30	22829	35	22681	35	22913



35	22916	39	22705	41	22906	43	22786
36	22678	39	22706	41	22908	43	22787
36	22698	39	22729	42	22720	43	22808
36	22699	39	22730	42	22739	43	22817
36	22700	39	22733	42	22740	43	22819
36	22701	39	22781	42	22741	43	22827
36	22716	39	22817	42	22764	43	22896
36	22717	39	22911	42	22770	43	22899
36	22718	39	22918	42	22781	43	22901
36	22831	40	22688	42	22800	43	22902
37	22698	40	22728	42	22816	43	22908
37	22699	41	22690	42	22874	44	22713
37	22700	41	22691	42	22884	44	22728
37	22701	41	22702	42	22885	44	22778
37	22716	41	22707	42	22892	44	22918
37	22760	41	22732	42	22895	45	22717
37	22816	41	22739	42	22897	45	22718
37	22822	41	22740	43	22679	45	22739
37	22873	41	22741	43	22715	45	22740
37	22883	41	22749	43	22716	45	22741
37	22888	41	22750	43	22719	45	22770
37	22889	41	22763	43	22724	45	22800
38	22770	41	22770	43	22745		
38	22800	41	22800	43	22749		
38	22874	41	22818	43	22750		
39	22692	41	22854	43	22763		
39	22704	41	22900	43	22785		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
Abbott Medical Optics Inc., a Delaware Corporation	МК/Т/ 2013/724	22778
Accord Healthcare Limited	МК/Т/ 2014/15	22703
Amgen Inc. (Delaware corporation)	МК/Т/ 2015/399	22910
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION	МК/Т/ 2015/135	22847
BASF SE	МК/Т/ 2015/312	22677
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	МК/Т/ 2013/909	22755
BERKO Pharmaceuticals and Chemicals Ind. Inc.	МК/Т/ 2013/743	22914
BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)	МК/Т/ 2015/397	22897
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/ 2013/723	22790

British American Tobacco (Brands) Inc.,	МК/Т/ 2013/728	22779
British American Tobacco (Brands) Inc.,	МК/Т/ 2013/759	22777
Brother Industries, Ltd., (a corporation organized and existing under the laws of Japan)	МК/Т/ 2015/318	22758
CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, Delaware Business Trust and c/o Calvin Klein, Inc.,	МК/Т/ 2014/170	22764
Cipla Limited	МК/Т/ 2015/410	22867
Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation	МК/Т/ 2014/396	22714
COLOMBINA S.A.	МК/Т/ 2013/910	22766
Corby Spirits and Wine Limited	МК/Т/ 2014/225	22803
DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its registred office in Bucharest	МК/Т/ 2015/477	22916
DAŽ d.o.o.	МК/Т/ 2015/171	22878
DAŽ d.o.o.	МК/Т/ 2015/172	22877
DAŽ d.o.o.	МК/Т/ 2015/173	22876
DAŽ d.o.o.	МК/Т/ 2015/174	22875
Deva Holding A.S.	МК/Т/ 2013/751	22843
Deva Holding A.S.	МК/Т/ 2013/752	22844
Deva Holding A.S.	МК/Т/ 2013/753	22845
Diageo North America, Inc.	МК/Т/ 2015/189	22880
Diageo North America, Inc.	МК/Т/ 2015/190	22879
Dole Asia Holdings Pte. Ltd.	МК/Т/ 2013/884	22772
Dole Asia Holdings Pte. Ltd.	МК/Т/ 2013/885	22771
DSM IP Assets B.V.	МК/Т/ 2015/414	22870
Eaton Electrical IP GmbH & Co. KG	МК/Т/ 2015/300	22756
Eli Lilly and Company (an Indiana Corporation)	МК/Т/ 2014/223	22912
ERA Franchise Systems LLC	МК/Т/ 2015/57	22678
ERREA' SPORT S.p.A.	МК/Т/ 2015/285	22708
ERREA' SPORT S.p.A.	МК/Т/ 2015/286	22707
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	МК/Т/ 2013/690	22732
Fresenius Kabi AG	МК/Т/ 2015/41	22723
Gap (ITM) Inc	МК/Т/ 2013/800	22780
Google Inc.	МК/Т/ 2014/213	22800
Groupe Monetico International Inc.	МК/Т/ 2015/125	22831
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.	МК/Т/ 2015/46	22695
Hasbro, Inc.	МК/Т/ 2015/400	22903
Hasbro, Inc.	МК/Т/ 2015/401	22864
Hasbro, Inc.	МК/Т/ 2015/402	22858
Hasbro, Inc.	МК/Т/ 2015/403	22860
Hasbro, Inc.	МК/Т/ 2015/404	22859
Hasbro, Inc.	МК/Т/ 2015/405	22862
Hasbro, Inc.	МК/Т/ 2015/406	22861
Hasbro, Inc.	МК/Т/ 2015/407	22868
Hasbro, Inc.	МК/Т/ 2015/408	22869
Hasbro, Inc.	МК/Т/ 2015/409	22865
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2013/754	22789
Herbalife International, Inc.	МК/Т/ 2015/462	22832



Herbalife International, Inc.	MK/T/ 2015/463	22834
Herbalife International, Inc.	MK/T/ 2015/464	22835
Hyatt International Corporation	MK/T/ 2015/54	22679
Hyatt International Corporation	MK/T/ 2015/288	22715
Impax Laboratories, Inc,	MK/T/ 2015/469	22833
Ironwood Pharmaceuticals, Inc	MK/T/ 2012/587	22689
Jack Daniel's Properties, Inc.	MK/T/ 2013/918	22768
Jack Daniel's Properties, Inc.	MK/T/ 2013/919	22767
Janssen Biotech, Inc.	MK/T/ 2015/396	22904
Kenda Rubber Industrial Co., Ltd.	MK/T/ 2014/227	22801
Lab.It.Biochim Farm.co, LISAPHARMA SpA	MK/T/ 2015/423	22855
Laboratorios Azevedos - Industria Faramceutica, S.A.	MK/T/ 2015/432	22856
Lidl Stiftung & Co.KG	MK/T/ 2015/29	22907
LONDESSA SRB, z.t.r.	MK/T/ 2015/44	22722
LONDESSA SRB, z.t.r.	MK/T/ 2015/45	22721
M/S. ALLIED NIPPON LTD	MK/T/ 2013/748	22795
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/ 2014/235	22799
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/ 2014/240	22798
Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2015/8	22906
Mulliri i Vjeter Sh.p.k.	MK/T/ 2015/40	22896
NBA Properties, Inc.	MK/T/ 2015/412	22690
NBA Properties, Inc.	MK/T/ 2015/418	22691
NBA Properties, Inc.	MK/T/ 2015/470	22818
NIKON CORPORATION	MK/T/ 2013/739	22796
NOVARTIS AG	MK/T/ 2014/236	22807
Novartis AG	MK/T/ 2015/22	22909
Novartis AG	MK/T/ 2015/376	22898
Novartis AG	MK/T/ 2015/377	22905
Novartis AG	MK/T/ 2015/451	22838
Novartis AG	MK/T/ 2015/458	22840
Novartis AG	MK/T/ 2015/459	22839
Novartis AG	MK/T/ 2015/460	22836
Novartis AG	MK/T/ 2015/461	22837
NOVO NORDISK A/S	MK/T/ 2013/913	22754
NOVO NORDISK A/S	MK/T/ 2013/914	22752
NOVO NORDISK A/S	MK/T/ 2013/915	22753
Novo Nordisk A/S	MK/T/ 2015/417	22857
Nu Mark LLC, a limited liability company of Virginia	MK/T/ 2013/897	22773
PLIVA Hrvatska d.o.o.	MK/T/ 2015/298	22757
PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	MK/T/ 2014/215	22802
Polichem S.A. Registered Office	MK/T/ 2015/17	22761
Polichem S.A. Registered Office	MK/T/ 2015/18	22762
Qualcomm Incorporated	MK/T/ 2014/786	22917
RAM DIŞ TICARET ANONİM ŞİRKETİ	MK/T/ 2015/447	22854
Reckitt Benckiser N.V.	MK/T/ 2015/195	22697
Regatta Ltd	MK/T/ 2013/749	22788

Schiesser Marken GmbH	МК/Т/ 2015/71	22694
SHULTON, INC.	МК/Т/ 2013/722	22782
Shulton, Inc.	МК/Т/ 2015/170	22882
Snapchat, Inc., a Delaware corporation	МК/Т/ 2015/20	22895
Steven Madden Ltd.	МК/Т/ 2014/1428	22797
Stokely-Van Camp, Inc.	МК/Т/ 2015/430	22871
Stokely-Van Camp, Inc.	МК/Т/ 2015/431	22863
Swiss Confederation represented by armasuisse The Federal Department of Defense, Civil Protection and Sports	МК/Т/ 2015/313	22693
TAVFIK GENERAL TRADING L.L.C.	МК/Т/ 2013/892	22769
TDR d.o.o.	МК/Т/ 2015/198	22887
TDR d.o.o.	МК/Т/ 2015/310	22891
TDR d.o.o.	МК/Т/ 2015/311	22890
Technicolor Trademark Management	МК/Т/ 2015/169	22881
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	МК/Т/ 2014/208	22846
THE GILLETTE COMPANY	МК/Т/ 2013/730	22783
THE GILLETTE COMPANY	МК/Т/ 2013/731	22784
THE QUAKER OATS COMPANY	МК/Т/ 2015/429	22872
Tumblr, Inc.	МК/Т/ 2013/890	22770
United Parcel Service of America, Inc., Incorporated in Delaware, U.S.A.	МК/Т/ 2013/729	22781
Wm. WRIGLEY Jr. Company	МК/Т/ 2015/3	22894
Wm. WRIGLEY Jr. Company	МК/Т/ 2015/4	22893
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/ 2013/315	22746
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/ 2013/326	22744
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/ 2013/329	22747
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/ 2013/334	22742
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/ 2013/335	22743
АЛСАС САШО ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2015/50	22724
ДПТУ ЕУРО - ЕКО ГРИИН увоз - извоз	МК/Т/ 2015/380	22911
Друштво за градежништво, посредување, трговија и услуги ДИАС КОНСТРАКШН ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/12	22700
Друштво за градежништво, посредување, трговија и услуги ДИАС КОНСТРАКШН ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/13	22699
Друштво за градежништво, посредување, трговија и услуги ДИАС КОНСТРАКШН ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/14	22701
Друштво за градежништво, посредување, трговија и услуги ДИАС КОНСТРАКШН ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/15	22698
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/200	22874
Друштво за производство на мебел ИНТЕР МОБЕЛ Абдулбесир и др. ДОО експорт-импорт	МК/Т/ 2015/425	22696
Друштво за производство трговија и услуги ГРЕЕН ПРОДУКТ ДООЕЛ експорт импорт	МК/Т/ 2015/133	22841
Друштво за производство, промет и услуги ЕКОСЕ Ќенан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2013/726	22738
Друштво за производство, промет и услуги ЕКОСЕ Ќенан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2013/727	22737
Друштво за производство, промет и услуги ЕСХА-КОМ ДООЕЛ, експорт-импорт	МК/Т/ 2015/51	22680



Друштво за производство, промет и услуги ЕСХА-КОМ ДООЕЛ, експорт-импорт	МК/Т/ 2015/52	22681
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово	МК/Т/ 2012/910	22745
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/676	22786
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/675	22785
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/674	22787
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/398	22774
Друштво за производство, трговија и услуги ДИВАНО СТИЛ ДОО увоз извоз Скопје	МК/Т/ 2015/58	22709
Друштво за производство, трговија и услуги ДИВАНО СТИЛ ДОО увоз извоз Скопје	МК/Т/ 2015/59	22712
Друштво за производство, трговија и услуги КОНСТРАКШН ИНВЕСТМЕНТ ГРУП ДОО Куманово	МК/Т/ 2015/393	22901
Друштво за производство, трговија и услуги КОНСТРАКШН ИНВЕСТМЕНТ ГРУП ДОО Куманово	МК/Т/ 2015/394	22899
Друштво за производство, трговија и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица	МК/Т/ 2015/192	22873
Друштво за производство, трговија и услуги ТОТАЛ ГРУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/925	22900
Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ	МК/Т/ 2013/797	22915
Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ	МК/Т/ 2014/392	22775
Друштво за трговија и услуги ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ Охрид	МК/Т/ 2013/1167	22717
Друштво за трговија и услуги ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ Охрид	МК/Т/ 2013/1168	22718
Друштво за трговија и услуги Мелон Солушнс ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1391	22751
Друштво за трговија туризам и услуги ШАР ЕКСПРЕС Рамадан ДООЕЛ увоз-извоз, с. Слатино, Теарце	МК/Т/ 2015/449	22817
Друштво за трговија услуги и производство СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2014/415	22685
Друштво за трговија услуги и производство СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2014/416	22686
Друштво за трговија, производство и услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирио Тодороски	МК/Т/ 2014/220	22810
Друштво за трговија, производство и услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирио Тодороски	МК/Т/ 2014/221	22809
Друштво за трговија, транспорт и шпедиција МУЛТИ ШПЕД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/179	22692
Друштво за туризам трговија услуги и превоз Албатрос травелс ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/305	22729
Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2014/430	22687
ДТТУ СТАР РЕНТ А КАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2013/132	22730
ЕУРОМЕДИКС ЛАБАРАТОРИ ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2015/134	22918
ИВАНЧО ПЕТРОВСКИ	МК/Т/ 2015/124	22816
Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,	МК/Т/ 2013/756	22791
Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,	МК/Т/ 2013/757	22792
Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,	МК/Т/ 2013/758	22793
Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,	МК/Т/ 2013/789	22794
Институт за стандардизација на Република Македонија	МК/Т/ 2013/587	22720

Јасминка Фргачиќ	МК/Т/ 2014/222	22808
КАРАОРМАН АД увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/480	22819
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2015/47	22683
Коктел Трејд	МК/Т/ 2011/494	22713
Креатива Маркетинг Консалтинг ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/792	22748
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/Т/ 2015/159	22827
Мире Јанев	МК/Т/ 2014/941	22719
Младинско здружение за промовирање на културните вредности ОХРИД ХОР Охрид	МК/Т/ 2014/339	22740
Младинско здружение за промовирање на културните вредности ОХРИД ХОР Охрид	МК/Т/ 2014/340	22741
Младинско здружение за промовирање на културните вредности ОХРИД ХОР Охрид	МК/Т/ 2014/341	22739
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ - РАДОВО ДОО	МК/Т/ 2015/60	22682
МОТОЛОГИСТИКА УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О.Е.Л.	МК/Т/ 2015/295	22684
Николоски Игор	МК/Т/ 2013/855	22736
Николоски Игор	МК/Т/ 2013/856	22734
Николоски Игор	МК/Т/ 2013/858	22735
ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2014/232	22814
ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2014/226	22804
ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2014/228	22805
ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2014/229	22813
ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2014/230	22806
ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2014/231	22815
ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2014/233	22812
ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2014/234	22811
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.	МК/Т/ 2015/143	22824
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.	МК/Т/ 2015/144	22852
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.	МК/Т/ 2015/145	22825
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.	МК/Т/ 2015/148	22826
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.	МК/Т/ 2015/149	22830
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.	МК/Т/ 2015/150	22828
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.	МК/Т/ 2015/151	22829
Приватна здравствена установа - Ординација по општа стоматологија СМАЈЛ ДЕНТ - Скопје	МК/Т/ 2015/299	22728
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2013/721	22776
Производно услужно и трговско друштво на големо и мало увоз-извоз ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје	МК/Т/ 2015/75	22706
Производно услужно и трговско друштво на големо и мало увоз-извоз ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје	МК/Т/ 2015/76	22704
Производно услужно и трговско друштво на големо и мало увоз-извоз ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје	МК/Т/ 2015/77	22705
ПРО-ЦИТ Д.О.О. Скопје	МК/Т/ 2015/282	22884
ПРО-ЦИТ Д.О.О. Скопје	МК/Т/ 2015/283	22885
ПРО-ЦИТ Д.О.О. Скопје	МК/Т/ 2015/284	22892
Р-МЕТАЛИКА КОРП ДООЕЛ	МК/Т/ 2015/369	22760
РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2015/307	22888
РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2015/308	22889



РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2015/309	22883
РУЕН-ИНОКС АВТОМОБИЛЕ ДОО Кочани	МК/Т/ 2015/136	22848
САЛИЈИ РАШИД and МАРКОСКИ КУЗМАН	МК/Т/ 2015/5	22702
СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ	МК/Т/ 2015/21	22908
Солун и Иван дооел Скопје	МК/Т/ 2013/962	22749
Солун и Иван дооел Скопје	МК/Т/ 2013/963	22750
Сотиров Кире	МК/Т/ 2013/950	22731
Стојанче Бојков	МК/Т/ 2013/917	22902
Тара Мода ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/799	22913
ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2015/121	22821
ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2015/122	22820
Тодоровска Билјана	МК/Т/ 2015/31	22763
Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало КАМФУД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/55	22716
Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-Заштитно друштво за производство, трговија и услуги БРЕГАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Делчево	МК/Т/ 2013/867	22733
Трговско друштво за производство на огноотпорни материјали ВАРДАР ДОЛОМИТ ДООЕЛ	МК/Т/ 2015/156	22822
Трговско друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија ЕВИТА КОМПАНИ ДОО Гевгелија	МК/Т/ 2015/78	22725
Трговско друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија ЕВИТА КОМПАНИ ДОО Гевгелија	МК/Т/ 2015/79	22726
Трговско друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија ЕВИТА КОМПАНИ ДОО Гевгелија	МК/Т/ 2015/80	22727
Усеин Асанов	МК/Т/ 2014/461	22688
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/141	22850
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје,	МК/Т/ 2015/140	22849
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/142	22851
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/160	22853
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/161	22710
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/162	22711
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2013/732	22842
Хазби Лика	МК/Т/ 2014/609	22759

ПРЕНОС

(111) 3192

(732) ConvaTec Inc.

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(732) Друштво за производство, промет
и услуги ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ
Скопје
ул.„Антон Попов“ бр. 3, Скопје, МК

(111) 9878

(111) 10033

(732) Друштво за производство, промет
и услуги ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ
Скопје
ул. „Антон Попов“ бр. 3, Скопје, МК

(111) 9666
(732) FMC Chemical, sprl
Boulevard de la Plaine 9 1050 Bruxelles,
BE

(111) 10118
(732) FAIRNESS S.N.C. DI SERVADIO
LUCA E MELATO GIULIANO
Via Vo' di Placca 36/D, 35020 Due Carrare
(Padova), IT

(111) 12643
(732) Gojo Industries, Inc.
One GOJO Plaza, Suite 500, Akron, OH
44311, US

(111) 10688

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(111) 15448
(732) Iconix Luxembourg Holdings SARL
65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1331, LU

(111) 15448
(732) Iconix Luxembourg Holdings SARL
65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1331, LU

(111) 14922
(732) Iconix Luxembourg Holdings SARL
65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1331, LU

(111) 14922
(732) Iconix Luxembourg Holdings SARL
65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1331, LU

ПРЕНОС ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ

(111) 18549
(732) Палензовска Електролуks Силвана
ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

ПРОМЕНИ

(111) 3613
(732) CHIVAS BROTHERS PERNOD
RICARD LIMITED
111-113 Renfrew Road Paisley, Scotland,
GB

(111) 5293

(732) NIKE INNOVATE C.V. a limited
partnership (commanditaire
vennootschap) organized and existing
under the laws of the Netherlands
One Bowerman Drive, Beaverton,
Oregon, 97005-6453, US

(111) 5425



(732) **HUSQVARNA AKTIEBOLAG**
Drottninggatan 2, S-561 82 Huskvarna, SE

(111) 5607

(732) **CASTROL LIMITED**
Weakfield House, Pipers Way Swindon,
Wiltshire SN3 1RE, UK

(111) 2507

(732) **NIKE INNOVATE C.V. a limited partnership (commanditaire vennootschap) organized and existing under the laws of the Netherlands**
One Bowerman Drive, Beaverton,
Oregon, 97005-6453, US

(111) 2507

(732) **NIKE INNOVATE C.V. a limited partnership (commanditaire vennootschap) organized and existing under the laws of the Netherlands**
One Bowerman Drive, Beaverton,
Oregon, 97005-6453, US

(111) 8106

(732) **Друштво за производство, промет и услуги ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ Скопје**
ул. „Шар Планина“ бб, 1000, Скопје, МК

(111) 8277

(732) **BFS S.A.**
Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, Itajai,
Santa Catarina, BR

(111) 8277

(732) **BFS S.A.**
Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, Itajai,
Santa Catarina, BR

(111) 8701

(732) **CHIPITA Industrial & Commercial Company S.A. and distinctive title CHIPITA S.A.**

12th km National road Athens - Lamia,
Metamorfosis 14452, GR

(111) 9878

(732) **Друштво за производство, промет и услуги ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ Скопје**
ул.„Антон Попов“ бр. 3, Скопје, МК

(111) 10033

(732) **Друштво за производство, промет и услуги ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ Скопје**
ул.„Антон Попов“ бр. 3, Скопје, МК

(111) 10866

(732) **Друштво за трговија на големо и мало МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје**
ул.Индустриска бр.2, 1000 Скопје, Гази Баба, МК

(111) 11114

(732) **NIKE INNOVATE C.V. a limited partnership (commanditaire vennootschap) organized and existing under the laws of the Netherlands**
One Bowerman Drive, Beaverton,
Oregon, 97005-6453, US

(111) 11310

(732) **SmithKline Beecham Limited**
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) 11262

(732) **SINIRLI SORUMLU MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ**
Bursa İzmir Karayolu 29 Km. Başköy
Mevkii Nilüfer, BURSA, TR

(111) 10118

(732) FAIRNESS S.N.C. DI SERVADIO
LUCA E MELATO GIULIANO
Via Vo' di Placca 36/D, 35020 Due Carrare
(Padova), IT

(111) 12380

(732) OLYMPUS CORPORATION
43-2, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku,
Tokyo, JP

(111) 10688

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(111) 13294

(732) Austria Tabak GmbH
Koppstrasse 11, A-1160 Wien, AT

(111) 17704

(732) SmithKline Beecham Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

ИСТЕКУВАЊЕ

(111) 99

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/06/2013

(111) 784

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/03/2014

(111) 5274

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/07/2014

(111) 5451

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/06/2011

(111) 10678

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/09/2011

СПОЈУВАЊЕ

(111) 9878

(732) Друштво за производство, промет
и услуги ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ
Скопје
ул. „Антон Попов“ бр. 3, Скопје, МК

(111) 10033

(732) Друштво за производство, промет
и услуги ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ
Скопје
ул. „Антон Попов“ бр. 3, Скопје, МК

(111) 15174

(732) Sensormatic Electronics, LLC.



**One Town Center Road, Boca Raton, FL
33486, US**

(111) 15172

**(732) Sensormatic Electronics, LLC.
One Town Center Road, Boca Raton, FL
33486, US**

ВПИШУАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

(111) 3613 МК/Т/ 1994/982

ОБНОВУВАЊА

(111) 4052	(186) 15/06/2020
(111) 5454	(186) 22/08/2024
(111) 5768	(186) 20/09/2024
(111) 5588	(186) 27/09/2024
(111) 5425	(186) 14/10/2024
(111) 5498	(186) 01/11/2024
(111) 5607	(186) 23/11/2024
(111) 1741	(186) 20/07/2018
(111) 6212	(186) 25/04/2015
(111) 6675	(186) 22/06/2025
(111) 9195	(186) 10/01/2020
(111) 9196	(186) 07/02/2020
(111) 9611	(186) 15/03/2020
(111) 9671	(186) 15/05/2020
(111) 10464	(186) 16/03/2021
(111) 10697	(186) 19/06/2021
(111) 10866	(186) 29/10/2021
(111) 10920	(186) 05/12/2021
(111) 11310	(186) 09/07/2022
(111) 11932	(186) 06/05/2023
(111) 10118	(186) 21/08/2023
(111) 12643	(186) 16/09/2023
(111) 12380	(186) 10/06/2024
(111) 10687	(186) 19/11/2024
(111) 10728	(186) 19/11/2024
(111) 10688	(186) 19/11/2024

(111) 16260	(186) 12/01/2025
(111) 12804	(186) 09/02/2025
(111) 13967	(186) 19/04/2025
(111) 12702	(186) 19/04/2025
(111) 12700	(186) 20/04/2025
(111) 14879	(186) 20/04/2025
(111) 12699	(186) 20/04/2025
(111) 12698	(186) 20/04/2025
(111) 12788	(186) 20/04/2025
(111) 12697	(186) 20/04/2025
(111) 12696	(186) 25/04/2025
(111) 12678	(186) 25/04/2025
(111) 13093	(186) 25/04/2025
(111) 13521	(186) 10/05/2025
(111) 13524	(186) 10/05/2025
(111) 13522	(186) 10/05/2025
(111) 13523	(186) 16/05/2025
(111) 12686	(186) 16/05/2025
(111) 13294	(186) 04/10/2025

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ

(111) **4642**

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:


(510,511)

кл. 32 неалкохолни напитоци, пиво, пиварски производи, минерални води



(111) **22866** (151) 04/02/2016
 (210) ТМ 2012/1310 (220) 10/12/2012
 (181) 10/12/2022
 (450) 29/02/2016

(732) **Магрони ДОО Скопје**
Градски стадион бб, 1000 Скопје, МК
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
 (111) регистарски број

(510)	(111)
32	22866
35	22866
43	22866

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка
 (111) регистарски број
 (210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
Магрони ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/1310	22866



РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

(11) Регистарски број на документот

(18) Датум на важење на индустриски дизајн

(21) Број на пријавата

(22) Дата на поднесување

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број

(45) Дата на објавување

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот

(57) Назначување на боите или комбинации на бои

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)

(72) Автор

(73) Носител на правото

(74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) **759** (45) 29/02/2016
(21) ID 2014/1 (22) 19/02/2014
(18) 19/02/2019
(72) Орхан Тахири (Места бр. 50 Скопје)
(73) **Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО**
Источна Индустриска зона бб дел 3 - Маџари 1000 Скопје, МК
(51) 09-01
(54) ШИШЕ



(11) **758** (45) 29/02/2016
(21) ID 2015/7 (22) 01/04/2015
(18) 01/04/2020
(73) **Сигма медиа дооел Скопје**
Ул. „487“ бр. 9Б/4 Центар, Скопје, МК
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
(51) 11-01
(54) ПРСТЕН IMPORTA



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн

(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
09-01	759
11-01	758

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(11) регистарски број на документот

(21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО	759	МК/І/ 2014/1
Сигма медиа дооел Скопје	758	МК/І/ 2015/7



ЗАСТАПНИЦИ

ВПИШУВАЊЕ

195. *Нина Петковска, адвокат*

ул. "Скопска" бр. 15/2-4
1000 Скопје, Република Македонија
тел. 02 3177 366
е-mail: nina@petkovska.com.mk

196. *Димитар Панчевски, адвокат*

бул. "8ми Септември" бр. 2/2-4
1000 Скопје, Република Македонија
тел. 070 234 163
факс. 02 3213 683
е-mail: dimitarp@t.mk

197. *Адвокатско друштво Папазоски и Мишев*

Бул. 8 Септември бр. 16
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат
1000 Скопје, Република Македонија
Тел. 02 3140 909
Факс. 02 3116 525
е-mail: kiril.p@mk.pwc.com

198. *Адвокатско друштво Величковски Скопје*

ул. Аминта Трети бр. 37-1/13
1000 Скопје, Република Македонија
Тел. 02 2402 991
Факс. 02 2402 992
е-mail: posta.advokati@velickovski.com.mk

ПРОМЕНИ

159. *Анета Мострова, адвокат*

Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54
1000 Скопје, Република Македонија
Тел. 02 3 122 792
Моб. 070 327 512
Факс: 02 551 1304
е-mail: info@mostrova.com.mk

БРИШЕЊЕ

177. *ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје*

Бул. 8 Септември бр. 16
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат
1000 Скопје, Република Македонија
Тел. 02 3140 900
Факс. 02 3116 525
е-mail: office@mk.pwc.com

ИСПРАВКИ

(210) ТМ/2012/000218

(731) Адвајзори ДООЕЛ, 15ти Корпус бб, 6000 Охрид, П.Ф. 18

ТРГОВСКА МАРКА ПО ГРЕШКА ОБЈАВЕНА КАКО РЕГИСТРИРАНА

TRGOVSKA
Mendoza



(210) ТМ 2015/175

ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВАТА ТРЕБА ДА БИДЕ:

(731) : Жаклина Ковачевиќ Божилова, ул. Пушкинова 7/3-27 Скопје, МК и
Верица Василеска ул. Мито Хаџи Василев - Јасмин 38/4, Скопје, МК